

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 251

9 ноември 2021, вторник

година LXXVII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3980. Правилник за формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка, потребната документација, видовите на оправдани инвестициски трошоци и начинот на спроведување на исплатата на финансиска поддршка		3986. Решение за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	
3981. Одлука за изменување на одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со течен нафтен гас (ТНГ).....	2	3987. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	31
3982. Одлука за изменување на одлуката за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V).....	21	3988. Решение за продолжување на важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител.....	31
3983. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	24	3989. Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година	32
3984. Одлука за продолжување на Лиценца за пробна работа	27	3990. Решение за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година	33
3985. Одлука за продолжување на Лиценца за пробна работа	30	3991. Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево за регулиран период 2022-2024 година	34
	30	Огласен дел	35
			1-44

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

3980.

Врз основа на член 43 ставови (3) и (4) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19 и 178/21), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ВИДОВИТЕ НА ОПРАВДАНИ ИНВЕСТИЦИСКИ ТРОШОЦИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПЛАТАТА НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА****Предмет на уредување****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка, потребната документација, видовите на оправдани инвестициски трошоци и начинот на спроведување на исплатата на финансиска поддршка.

Форма и содржина на барањето за исплата на финансиска поддршка**Член 2**

Барањето за исплата на финансиската поддршка се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Потребна документација и видови на оправдани инвестициски трошоци**Член 3**

Кон барањето од член 2 на овој правилник, за сите видови на финансиска поддршка се приложува следната документација:

- Годишна сметка и финансиски извештај за последните четири година или за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан и започнал со дејност;

- Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена стечајна постапка, не постара од 60 дена од датумот на поднесување на барањето;

- Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена постапка за ликвидација, не постара од 60 дена од датумот на поднесување на барањето;

- Потврда од Царинската управа дека корисникот нема неплатен долг по основ на царина и други увозни давачки, не постара од 60 дена од датумот на поднесување на барањето;

- Уверение од Управата за јавни приходи дека корисникот нема достасани неподмирени даночни обврски, не постаро од 60 дена од датумот на поднесување на барањето;

- Бруто биланс со состојба на крајот од претходната година;

- Бруто биланс со состојба на крајот од претходниот месец (или месецот пред тоа) на месецот во кој се доставува барањето за исплата;

- Список на основни средства со набавна и амортизирана вредност со состојба на крајот од претходната година;

- Список на основни средства со набавна и амортизирана вредност со состојба на крајот од претходниот месец (или месецот пред тоа) на месецот во кој се доставува барањето за исплата и

- Нотарски заверена изјава на застапник по закон на корисникот, под полна материјална, кривична и морална одговорност дека приложената документација и податоците вклучени во ова барање за финансиска поддршка се точни, вистинити и веродостојни и дека за оправданите трошоци не му е доделена државна помош по било кој друг основ во Република Северна Македонија.

Член 4

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, за нови вработувања, покрај документацијата од член 3 на овој правилник се приложува и следната документација:

- Преглед на сите нововработени државјани на Република Северна Македонија во претходната година со означување на вработените кои ги исполнуваат условите согласно член 16 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции (во понатамошниот текст: Законот) со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 1 од Прилог 1 на овој правилник);

- Месечни платни списоци за периодот за кој се побарува финансиска поддршка со потпис од овластено лице на корисникот и

- Обрасци М1/М2 издадени од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за нововработените државјани на Република Северна Македонија за кои се побарува финансиска поддршка.

Член 5

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи регистрирани во Република Северна Македонија, покрај документацијата од член 3 на овој правилник се приложува и:

- Преглед на набавките од добавувачи регистрирани во Република Северна Македонија и странство (Преглед бр. 2 од Прилог 1 на овој правилник);

- Копии од фактури (верно на оригиналот) само за набавките од добавувачи регистрирани во Република Северна Македонија и

- Доказ за извршена уплата кон добавувачи регистрирани во Република Северна Македонија, врз основа на издадени фактури, односно извод од банкарска сметка на корисникот.

Член 6

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување, покрај документацијата од член 3 на овој правилник се приложува и:

- Преглед на оправдани инвестициски трошоци за технолошки развој и истражување со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 3А од Прилог 1 на овој правилник или Преглед бр. 3Б од Прилог 1 на овој правилник);

- Краток опис на проектот и реализираните активности поврзани со истражувачките и/или развојните проекти;

- Структура и организациска поставеност на организациониот облик за технолошки развој и истражување;

- Копии од договорите за ангажирање на високо квалификуван персонал, вработен или ангажиран на истражувачкиот и/или развојниот проект, вклучувајќи и придружна документација (обезбедена од релевантни државни институции и органи) со која се потврдува дека станува збор за високо квалификуван персонал согласно член 4 став 7 од Законот;

- Копии од фактури (верно на оригиналот);

- Копии од договорите за договорно истражување, техничко знаење, патенти и консултантски услуги кои исклучиво се користат за истражувачките активности на проектот и

- Доказ за извршена уплата за обврски преземени во врска со проект за технолошки развој и истражување, врз основа на издадени фактури, односно извод од банкарска сметка на корисникот.

Како оправдани инвестициски трошоци од членот 20 став 4 алинеја 1 од Законот ќе се сметаат трошоците (исплатени во нето износ) за ангажирање на високо квалификуван персонал.

Како оправдани инвестициски трошоци од членот 20 став 4 алинеи 2 и 3 од Законот ќе се сметаат оние трошоци наведени во членот 8 од овој правилник.

Како оправдани инвестициски трошоци од членот 20 став 4 алинеја 4 од Законот ќе се сметаат трошоците за договорно истражување, техничко знаење, патенти или консултантски и еквивалентни услуги утврдени во договорите со трети лица.

Како оправдани инвестициски трошоци од членот 20 став 4 алинеи 5 и 6 од Законот ќе се сметаат трошоците кои корисникот може да ги поврзе и соодветно документира со истражувачкиот проект односно истражувачката дејност.

Член 7

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка од член 23 став 1 точка а) од Законот, покрај документацијата од член 3 на овој правилник се приложува и следната документација:

- Преглед со податоци за исплатени средства за данок на личен доход од платите за вработени лица, државјани на Република Северна Македонија, со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 4.1А од Прилог 1 на овој правилник и Преглед бр. 4.1Б од Прилог 1 на овој правилник);

- Обрасци М1/М2 издадени од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за лицата наведени во Прегледот од став 1, алинеја 1 на овој член;

- Преглед на платен данок на личен доход на платите на нововработените лица државјани на Република Северна Македонија по датумот на почеток на инвестицискиот проект, на месечно ниво, со потпис на овластено лице на корисникот;

- Копии од 12 одобрени Месечни декларации за прием (МПИИ) од Управата за јавни приходи, за периодот од декември во прет-претходната година до ноември во претходната година и

- Аналитичка картица за плаќањата по основ на данок на личен доход реализирани во календарската година на која се однесува Барањето за исплата, со потпис и печат од деловна банка.

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка од член 23 став 1 точка б) од Законот, покрај документацијата од член 3 од овој правилник се приложува и следната документација:

- Преглед со податоци за исплатени средства за данок на добивка со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 4.2А од Прилог 1 на овој правилник и Преглед бр. 4.2Б од Прилог 1 на овој правилник);

- Даночен биланс за претходната година – електронски испис и

- Аналитичка картица за плаќањата по основ на данок на добивка реализирани во календарската година на која се однесува Барањето за исплата, со потпис и печат од деловна банка.

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка од член 23 став 1 точка в) од Законот, покрај документацијата од членовите 3 и 8 на овој правилник, се приложува и преглед на оправдани инвестициски трошоци во материјални и нематеријални средства со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 4.3 од Прилог бр. 1 на овој правилник).

Инвестициските трошоци за земјиште, згради и објекти (недвижности) ќе се сметаат за оправдани само ако се користат за производство и складирање на репроматеријали и готови производи, во функција на продуктивната почетна инвестиција наведена во Деловниот план. По исклучок, за оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат и трошоците за земјиште, згради и објекти кои ги користат деловните субјекти од секторот на информатички-комуникациски технологии доколку се во функција на дејноста која ја обавуваат.

За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат трошоците за купување на земјиште и/или изградба/купување на згради, доколку корисникот се стекне со право на сопственост на истите.

За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат трошоците за закуп на објект, доколку закупот трае најмалку пет години од последната година во која е завршен инвестицискиот проект.

Во процесот на планирање, изградба и реконструкција/адаптација на згради, следниве инвестициски трошоци се оправдани:

- Проектирање (изработка на урбанистичко-проектна документација, основни проекти со сите фази и пропратни елаборати) во кое не влегуваат мислења, одобренија, решенија и дозволи издадени од страна на органи на централна и локална власт и други институции основани од истите;

- Земјени работи (трошоци за ископување, нивелирање, подготовка на земјиштето и отстранување на градежен шут);

- Изградба или адаптирање на градбата (за сите објекти и простории) и надзор над изградбата согласно Законот за градење и

- Набавка на репроматеријали за градба, само доколку истите се вградуваат во објектот во изградба или реконструкција/адаптација, како и трошоците за транспорт на тие репроматеријали.

Инвестициските трошоци за машини, опрема и постројки ќе се сметаат за оправдани само ако истите се користат во процесот на производство и складирање на репроматеријали или готови производи или за административни функции поврзани со продуктивната почетна инвестиција наведена во Деловниот план. По исклучок, за оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат и трошоците за машини, опрема и постројки кои

ги користат деловните субјекти од секторот на информатичко-комуникациски технологии доколку се во функција на дејноста која ја обавуваат.

Машините, опремата и постројките треба да се нови, да се во сопственост на корисникот и да се користат исклучиво од страна на корисникот за потребите на инвестицискиот проект. Во случај на лизинг, трошоците се оправдани само доколку корисникот, по истекот на договорот за лизинг, се стекне со право на сопственост врз предметите.

Како оправдани трошоци ќе се сметаат трошоците за транспорт на средствата (машини, опрема и постројки) до локација. Овие трошоци вклучуваат трошоци за: транспорт, складиштење (само во случај на складирање на стоката за период на промена на транспортното средство), шпедиција (освен трошоци по основ на царина, даноци и административни такси), инсталирање/монтирање и тестирање за соодветна функционалност на средството.

Замената на опрема за време на траењето на инвестицискиот проект ќе се земе во предвид доколку се очекува новата опрема да се користи во период од најмалку пет години по датумот на завршување на проектот. Доколку претходно корисникот ги пријавил трошоците за набавка на опремата која што е заменета, треба во годишните извештаи да обележи кои средства се заменети заради корекција на износот на вкупните оправдани инвестициски трошоци на проектот. Под замена на опрема се подразбира замена на одделно средство како целина, вклучувајќи и замена на дел од опрема која не е резервен дел или потрошен материјал, а со која што не се прави суштинска промена на целокупниот процес на производство.

Доколку за време на инвестицискиот проект сопственоста на одредена машина, постројка или опрема која што претходно е пријавена како оправдан инвестициски трошок на корисникот, се префрли на друг субјект односно отуѓи без притоа да е направена замена и без да се поминати пет години од последната година во која што е завршен инвестицискиот проект, корисникот треба по писмен пат да го извести потписникот на Договорот во име на Владата на Република Северна Македонија, при што износот на вкупните оправдани инвестициски трошоци ќе биде намален за износот на пријавените трошоци за таа опрема, воедно износот на доделена финансиска поддршка кој што произлегува од тие оправдани трошоци ќе биде намален при наредното барање за исплата, односно вратен доколку корисникот веќе не доставува барање за исплата.

Надградба на машина, опрема и постројка исто така ќе се признае како оправдан инвестициски трошок само доколку надградбата подразбира зголемување или унапредување на техничко-технолошките карактеристики и капацитети.

Трошоци за набавка на нематеријални средства како што се трансфер на технологија, стекнување на патенти, лиценци, знаење и искуство (know-how), софтвер, други права од интелектуална сопственост признаени во националното законодавство во земјата на потекло на правото односно во Република Северна Македонија или непатентирано техничко знаење потребно за реализација на инвестицискиот проект, се сметаат за оправдани доколку:

- Набавна вредност на средството да може веродостојно да се утврди;

- Да се користи исклучиво од страна на корисникот на финансиската поддршка на продуктивната почетна инвестиција;

- Да се сметаат како средства кои што се амортизираат;

- Да се набавени од трети неповрзани лица (лица кои капитално или на кој било друг начин согласно закон се смета за поврзано лице со корисникот на финансиската поддршка) и под пазарни услови;

- Да се користи директно во рамки на производствениот процес, односно врз основа на него да работи одредена машина, опрема и инсталација во рамки на производствениот процес или да се користи за административни функции поврзани со продуктивната почетна инвестиција и

- Да се вклучени во основните средства на корисникот и да останат поврзани со инвестицискиот проект за кој што се доделува финансиска поддршка во период од најмалку пет години по завршување на инвестицискиот проект.

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка од член 23 став 1 точка г) од Законот, покрај документацијата од член 3 на овој правилник се приложува и следната документација:

- Преглед на сите нововработени државјани на Република Северна Македонија во претходната година кои ги исполнуваат условите согласно член 23 став 1 точка г) од Законот, со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 4.4 од Прилог 1 на овој правилник);

- Месечни платни списоци за лицата наведени во Преглед бр. 4.4, за периодот за кој се побарува финансиска поддршка, со потпис од овластено лице на корисникот и

- Обрасци М1/М2 издадени од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за нововработените државјани на Република Северна Македонија за кои се побарува финансиска поддршка.

Член 8

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, за пораст на капитални инвестиции и приходи, покрај документацијата од член 3 на овој правилник во зависност од настанатите трошоци се приложуваат и одредени документи од следната документација:

- Преглед на оправдани инвестициски трошоци за инвестиции во материјални и нематеријални средства со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 5 од Прилог 1 на овој правилник);

- Копија од договор за градба, адаптација, реконструкција, доградба или надградба или купопродажба за земјиште и згради (верно на оригиналот);

- Копија од имотен лист за земјиште и згради доколку барателот е сопственик на истите или договор за закуп или лизинг и слично доколку ги користи истите по друг основ (верно на оригиналот);

- Копија од техничка спецификација или прифатена понуда на градежни работи за згради (верно на оригиналот);

- Копија од фактури/времени ситуации/норматив за згради (верно на оригиналот);

- Копија од градежна книга/дневник со завршна ситуација за згради (верно на оригиналот);

- Копија од месечни извештаи за напредок/завршен извештај од овластен надзор за згради (верно на оригиналот);

- Копија од сметкопотврди со фискални сметки или фактури за опрема (верно на оригиналот);

- Копија од договор за лизинг за машини, опрема и постројки (верно на оригиналот);

- Копија од документ за компензација или цесија (верно на оригиналот);

- Копија од царинска декларација (верно на оригиналот);

- Доказ за извршена уплата за настанати трошоци, односно извод од банкарска сметка на корисникот;

- Фотодокументација, декларација за производство или друг документ издаден од производителот/трговецот (продавачот) од кој несомнено може да се утврди датумот на производство;

- Изјава дека машините, опремата или постројките за кои се бара финансиска поддршка се произведени не порано од две години од датумот на купување и се набавени од корисникот на финансиска поддршка под реални пазарни услови и цена утврдена согласно меѓународни сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија, заверена на нотар и

- Изјава од овластеното лице на корисникот на финансиска поддршка дека нематеријалното средство се користи исклучиво за потребите на корисникот на финансиската поддршка.

Инвестициските трошоци за земјиште, згради и објекти (недвижности) ќе се сметаат за оправдани само ако се користат за производство и складирање на репроматеријали и готови производи, во функција на продуктивната почетна инвестиција наведена во Деловниот план. По исклучок за оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат и трошоците за земјиште, згради и објекти кои ги користат деловните субјекти од секторот на информатички-комуникациски технологии доколку се во функција на дејноста која ја обавуваат.

За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат трошоците за купување на земјиште и/или изградба/купување на згради, доколку корисникот се стекне со право на сопственост на истите.

За оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат трошоците за закуп на објект, доколку закупот трае најмалку пет години од последната година во која е завршен инвестицискиот проект.

Во процесот на планирање, изградба и реконструкција/адаптација на згради, следниве инвестициски трошоци се оправдани:

- Проектирање (изработка на урбанистичко-проектна документација, основни проекти со сите фази и пропратни елаборати) во кое не влегуваат мислења, одобрености, решенија и дозволи издадени од страна на органи на централна и локална власт и други институции основани од истите;

- Земјени работи (трошоци за ископување, нивелирање, подготвка на земјиштето и отстранување на градежен шут);

- Изградба или адаптирање на градбата (за сите објекти и простории) и надзор над изградбата согласно Законот за градење; и

- Набавка на репроматеријали за градба, само доколку истите се вградуваат во објектот во изградба или реконструкција/адаптација, како и трошоците за транспорт на тие репроматеријали.

Инвестициските трошоци за машини, опрема и постројки ќе се сметаат за оправдани само ако истите се користат во процесот на производство и складирање на репроматеријали или готови производи или за административни функции поврзани со продуктивната по-

четна инвестиција наведена во Деловниот план. По исклучок, за оправдани инвестициски трошоци ќе се сметаат и трошоците за машини, опрема и постројки кои ги користат деловните субјекти од секторот на информатичко-комуникациски технологии доколку се во функција на дејноста која ја обавуваат.

Машините, опремата и постројките треба да се нови, да се во сопственост на корисникот и да се користат исклучиво од страна на корисникот за потребите на инвестицискиот проект. Во случај на лизинг, трошоците се оправдани само доколку корисникот, по истекот на договорот за лизинг, се стекне со право на сопственост врз предметите.

Како оправдани трошоци ќе се сметаат трошоците за транспорт на средствата (машини, опрема и постројки) до локација. Овие трошоци вклучуваат трошоци за: транспорт, складиштење (само во случај на складирање на стоката за период на промена на транспортното средство), шпедиција (освен трошоци по основ на царина, даноци и административни такси), инсталирање/монтирање и тестирање за соодветна функционалност на средството.

Замената на опрема за време на траењето на инвестицискиот проект ќе се земе во предвид доколку се очекува новата опрема да се користи во период од најмалку пет години по датумот на завршување на проектот. Доколку претходно корисникот ги пријавил трошоците за набавка на опремата која што е заменета, треба во годишните извештаи да обележи кои средства се заменети заради корекција на износот на вкупните оправдани инвестициски трошоци на проектот. Под замена на опрема се подразбира замена на одделно средство како целина, вклучувајќи и замена на дел од опрема која не е резервен дел или потрошен материјал, а со која што не се прави суштинска промена на целокупниот процес на производство.

Доколку за време на инвестицискиот проект сопственоста на одредена машина, постројка или опрема која што претходно е пријавена како оправдан инвестициски трошок на корисникот, се префрли на друг субјект односно оттуѓи без притоа да е направена замена и без да се поминати пет години од последната година во која што е завршен инвестицискиот проект, корисникот треба по писмен пат да го извести потписникот на Договорот во име на Владата на Република Северна Македонија, при што износот на вкупните оправдани инвестициски трошоци ќе биде намален за износот на пријавените трошоци за таа опрема, воедно износот на доделена финансиска поддршка кој што произлегува од тие оправдани трошоци ќе биде намален при наредното барање за исплата, односно вратен доколку корисникот веќе не доставува барање за исплата.

Надградба на машина, опрема и постројка исто така ќе се признае како оправдан инвестициски трошок само доколку надградбата подразбира зголемување или унапредување на техничко-технолошките карактеристики и капацитети.

Трошоци за набавка на нематеријални средства како што се трансфер на технологија, стекнување на патенти, лиценци, знаење и искуство (know-how), софтвер, други права од интелектуална сопственост признаени во националното законодавство во земјата на потекло на правото односно во Република Северна Македонија или непатентирано техничко знаење потребно за реализација на инвестицискиот проект, се сметаат за оправдани доколку:

- Набавна вредност на средството да може веродостојно да се утврди;

- Да се користи исклучиво од страна на корисникот на финансиската поддршка на продуктивната почетна инвестиција;

- Да се сметаат како средства кои што се амортизираат;

- Да се набавени од трети неповрзани лица (лица кои капитално или на кој било друг начин согласно закон се смета за поврзано лице со корисникот на финансиската поддршка) и под пазарни услови;

- Да се користи директно во рамки на производствениот процес, односно врз основа на него да работи одредена машина, опрема и инсталација во рамки на производствениот процес или да се користи за административни функции поврзани со продуктивната почетна инвестиција и

- Да се вклучени во основните средства на корисникот и да останат поврзани со инвестицискиот проект за кој што се доделува финансиска поддршка во период од најмалку пет години по завршување на инвестицискиот проект.

Член 9

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, за преземање на деловни субјекти во потешкотии, покрај документацијата од член 3 на овој правилник се приложува и следната документација:

- Преглед со податоци за видот и вредноста на реализираните трансакции поврзани со преземањето на деловниот субјект во потешкотии, со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 6 од Прилог 1 на овој правилник);

- Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект во потешкотии била отворена стечајна постапка;

- Правосилно решение за одобрување на План за реорганизација со потврда за упис на истото во соодветен регистар;

- Изјава од овластеното лице на корисникот дека деловниот субјект во период од последните три години пред отворањето на стечајната постапка не бил поврзан на било кој начин со деловниот субјект кој е во постапка на стечај, освен преку деловна соработка, заверена на нотар и

- Доказ за реализирани трансакции поврзани со преземањето на деловниот субјект во потешкотии, односно извод од банкарска сметка на корисникот.

Член 10

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка, за зголемување на конкурентност на пазарот, се приложува документација согласно членовите 3 и 8 од овој правилник. Кон барањето се приложува и преглед за остварени приходи од работење за период од претходните четири години или за пократок период (во зависност од датумот на основање на деловниот субјект) со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 7 од Прилог 1 на овој правилник).

Член 11

Кон барањето за исплата на финансиска поддршка за продуктивни почетни инвестиции на деловни субјекти основани од лица државјани на Република Северна Македонија со постојан и привремен престој надвор од Република Северна Македонија согласно

членот 33 од Законот, кон барањето покрај документацијата од член 3 на овој правилник се приложува и следната документација:

- Доказ издаден од релевантна институција во земјата на престој дека лицето има или имало регулиран постојан или привремен престој во странство, односно надвор од Република Северна Македонија, во период од најмалку пет години до денот на поднесување на Барањето за доделување на финансиска поддршка;

- Копија од тековната состојба на деловниот субјект не постара од 30 дена од датумот на поднесување на барањето;

- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар кој се води во Република Северна Македонија, кога подносителот на барањето е основач на акционерско друштво, дека поседува најмалку 51% од сопственоста на деловниот субјект за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот, не постар од 30 дена од датумот на поднесување на барањето и

- Копија од акционерската книга, односно доказ од друг соодветен јавен регистар за правното лице за подносителите на барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот, не постара од 30 дена од датумот на поднесување на барањето.

Член 12

Деловните субјекти кои имале склучено договор за финансиска поддршка на инвестиции во кој била вклучена мерката поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба, согласно член 46 од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.178/21) кон барањето за исплата на финансиска поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба, покрај документацијата од член 3 на овој правилник приложуваат и:

- Преглед на настанати трошоци за освојување на нови пазари и за пораст на продажба со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 8 од Прилог 1 на овој правилник) со опис на основот за направените трошоци;

- Копија од фактури (верно на оригиналот);

- Доказ за извршена уплата за настанати трошоци за освојување на нови пазари и за пораст на продажба, односно извод од банкарска сметка на корисникот.

Како оправдани инвестициски трошоци за освојување на нови пазари и пораст на продажба се сметаат следните:

- За настап на саем, трошоците за изнајмување на простор за штанд и опрема на штанд;

- За учество на деловни настани при посета на држави, трошоците за изнајмување на деловен простор и опрема за деловниот простор;

- За деловни средби со фирми на странски пазари, трошоците за изнајмување на деловен простор и опрема за деловниот простор;

- За истражување на странски пазари, трошоците за направеното истражување;

- За сертифицирање на производите согласно барањата на странските пазари, трошоците за сертифицирање и

- За подготовка на маркетиншки настап на странски пазари, трошоците за изработка на промотивен материјал, каталози, брошури флаери и дизајн на веб страници.

Начин на спроведување на исплата на финансиска поддршка

Член 13

Деловните субјекти чии инвестициски проекти се одвиваат во технолошко индустриски развојни зони барањето за исплата заедно со целокупната пропратна документација го поднесуваат до архивата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (во понатамошниот текст: ДТИРЗ). Деловните субјекти чии инвестициски проекти се одвиваат надвор од технолошко индустриските развојни зони барањето го поднесуваат до архивата на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: АСИПИРСМ).

Барањето за исплата на финансиска поддршка се поднесува за оправдани инвестициски трошоци реализирани во претходната година.

Доколку барањето за исплата или дополнувањето на документацијата е упатено по пошта со препорачана пратка, денот на предавањето на поштата се смета како ден на предавање до надлежниот орган до кој е упатено.

Барањето за исплата се доставува во оригинал со потпис од застапникот на корисникот на финансиската поддршка.

За приемот на барањето и пропратната документација како и за евентуално дополнување на барањето, надлежните органи издаваат потврда со број и датум на прием во согласност со Законот за архивско работење.

Член 14

Доколку барањето за исплата со приложената документација е комплетно и навремено надлежниот орган согласно членот 43 став (2) од Законот и овој правилник ќе го разгледа истото.

Доколку надлежниот орган констатира дека некој од документите предвидени во овој правилник недостасува или има потреба од дополнителни појаснувања ќе го повика корисникот на финансиска поддршка (преку писмено известување или по пошта или по електронска пошта) да го дополни барањето односно документацијата и да даде соодветни појаснувања за да се утврди дека се исполнети условите за користење на финансиска поддршка, како и нејзината висина.

Откако надлежниот орган ќе утврди дека се исполнети условите за користење на финансиска поддршка, ќе ја утврди и висината на износот за исплата по основ на финансиска поддршка за оправдани инвестициски трошоци за што составува Извештај за пресметка на висина на финансиска поддршка за исплата кој особено содржи: назив на корисникот, датум на поднесување на барањето, листа на приложената документација, детали за остварена комуникација со корисникот, основи по кои се бара исплата, секој поединечен износ кој е побаран, вкупен износ кој е побаран, оценка на оправданоста на секој побаран поединечен износ, релевантност на приложената документација, како и други податоци.

Доколку надлежниот орган е потписник на договорот за финансиска поддршка, врз основа на Извештајот од ставот 3 на овој член, ја врши исплатата на износот на финансиската поддршка, кој му следува на корисникот.

Доколку надлежниот орган не е потписник на договорот, Извештајот од ставот 3 на овој член заедно со барањето и целокупната документација го доставува до Владата на Република Северна Македонија, не подоцна од 30 септември во тековната година, а за деловните субјекти кои го поднеле барањето согласно член 47 ставови (3) и (4) од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.178/21), не подоцна од 30 ноември.

Овластените потписници (во случај кога надлежниот орган не е потписник на договорот) спроведуваат постапка на проверка на податоците доставени од корисникот на финансиска поддршка, висината на одобрените трошоци, пресметката на оправданите инвестициски трошоци во однос на утврдената висина на финансиска поддршка, оправданоста на утврдениот износ за исплата, претходни исплати поврзани со релевантниот договор за доделување на финансиска поддршка, како и други податоци, за што составуваат Извештај за проверка, најдоцна до 20 октомври во тековната година, а за деловните субјекти кои го поднеле барањето согласно член 47 ставови (3) и (4) од Законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.178/21), не подоцна од 15 декември.

Овластените потписници (во случај кога надлежниот орган не е потписник на договорот) по изготвувањето на Извештајот за проверка го доставуваат истиот заедно со барањето за исплата на финансиска поддршка со пропратната документација и Извештајот за пресметка на висина на финансиска поддршка за исплата до Генералниот Секретаријат, пред исплатата на средствата за да се споредат податоците и за да се осигура конзистентност на истите.

Доколку се појави неусогласеност на податоците содржани во документацијата од став 5 на овој член, на барање на Генералниот Секретаријат надлежните органи во постапката доставуваат појаснувања и ги прецизираат спорните податоци врз основа на кои се врши исплатата.

Преодни и завршни одредби

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за исплата на финансиската поддршка, потребната документација, видовите на оправдани инвестициски трошоци и начинот на спроведување на исплатата на финансиска поддршка („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 215/19).

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-2461/14
8 ноември 2021 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

Прилог 1

ДО:

- Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот
Ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, 1000, Скопје
- Дирекција за технолошки индустриски развојни зони
Бул. „Партизански Одреди“ бр. 2, 1000, Скопје
(Корисникот го означува надлежниот орган до кој го доставува барањето за исплата)

БАРАЊЕ

за исплата на финансиска поддршка за 20__ година
согласно Договорот за доделување на финансиска поддршка бр. _____ склучен
со Владата на Република Северна Македонија на __. __.20__ година согласно Законот
за финансиска поддршка на инвестиции, и/или Анекс бр. _____ од __. __.20__ година

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОДАТОЦИ НА ДЕЛОВНИОТ СУБЈЕКТ

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ

Целосен назив:	
Кратко име:	
Седиште:	
Датум на основање:	
Единствен даночен број:	
Големина на субјектот:	
Приоритетна дејност:	
Главна приходна шифра:	
Организационен облик:	
ЕМБС:	
Жиро сметка:	
Депонент банка:	
Телефон (фиксен):	
Факс (доколку има):	

Веб страна:	
Е-маил:	
ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ	
Име и презиме:	
Мобилен телефон:	
Домашна адреса:	
ЕМБГ:	
Број на лична карта:	

**Поднесувачот на ова Барање се согласува личните податоци да се користат од страна на Давателот на финансиска поддршка и другите институции и органи кои го разгледуваат за во постапката за исплата на финансиска поддршка.*

1. Краток опис на инвестицискиот проект (до 500 карактери)

--

2. Остварени приходи од работењето во последните 4 години (201 ознака за АОП од биланс на успех)

Година	Износ во денари (201 ознака за АОП од биланс на успех)
20__	
20__	
20__	
$(20__ + 20__ + 20__) / 3$	
20__	

(податоците се однесуваат за последните 4 години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години, а се земаат податоците од официјалните финансиски извештаи на деловниот субјект) - 201 ознака за АОП од биланс на успех

3. Просечен број на вработени во последните 4 години (257 ознака за АОП од биланс на успех)

Година	Број на вработени (257 ознака за АОП од биланс на успех)
20__	
20__	
20__	

$(20_{__} + 20_{__} + 20_{__}) / 3$	
20_{__}	

(податоците се однесуваат за последните 4 години или за пократок период доколку деловниот субјект е регистриран и започнал со дејност во период пократок од четири години, а се земаат податоци од официјалните финансиски извештаи на деловниот субјект) - 257 ознака за АОП од биланс на успех

Барањето за исплата на финансиска поддршка се однесува на следните видови на финансиска поддршка:

ВИД НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА	Селектирај	Износ кој се побарува (во МКД)					
1. Поддршка за нови вработувања	<input type="checkbox"/>						
2. Поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи регистрирани во РСМ	<input type="checkbox"/>						
3. Поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување	<input type="checkbox"/>						
4. Поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес на РСМ:							
4.1. Исплата на средства во висина на платен данок на личен доход од платите на вработени државјани на РСМ	<input type="checkbox"/>						
4.2. Исплата на средства во висина на платен данок на добивка	<input type="checkbox"/>						
4.3. Исплата на парични средства во износ до 10% од оправданите инвестициски трошоци	<input type="checkbox"/>						
4.4. Исплата на парични средства за секое нововработено лице за кое континуирано е исплатена нето плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата пропишана со Законот за минимална плата во РСМ	<input type="checkbox"/>						
5. Поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи	<input type="checkbox"/>						
6. Поддршка за преземање на деловни субјекти во потешкотии	<input type="checkbox"/>						
7. Поддршка за зголемување на конкурентноста на пазарот	<input type="checkbox"/>						
8. Поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба	<input type="checkbox"/>						
ВКУПНО							

Со ова барање ја приложуваме и следната:

I ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	Селектирај
Годишна сметка и финансиски извештај за последните четири година или за пократок период во зависност од датумот на кој деловниот субјект е основан и започнал со дејност	<input type="checkbox"/>
Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена стечајна постапка, не постара од 60 дена од датумот на објавувањето	<input type="checkbox"/>
Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект не е отворена постапка за ликвидација, не постара од 60 дена од датумот на објавувањето	<input type="checkbox"/>
Потврда од Царинската управа дека корисникот нема неплатен долг по основ на царина и други увозни давачки, не постара од 60 дена од датумот на објавувањето	<input type="checkbox"/>
Уверение од Управата за јавни приходи дека корисникот нема достасани неподмирени даночни обврски, не постаро од 60 дена од датумот на објавувањето	<input type="checkbox"/>
Бруто биланс со состојба на крајот од претходната година	<input type="checkbox"/>
Бруто биланс со состојба на крајот од претходниот месец (или месецот пред тоа) на месецот во кој се доставува барањето за исплата	<input type="checkbox"/>
Список на основни средства со набавна и амортизирана вредност со состојба на крајот од претходната година	<input type="checkbox"/>
Список на основни средства со набавна и амортизирана вредност со состојба на крајот од претходниот месец (или месецот пред тоа) на месецот во кој се доставува барањето за исплата	<input type="checkbox"/>
Нотарски заверена изјава на застапник по закон на корисникот, под полна материјална, кривична и морална одговорност дека приложената документација и податоците вклучени во ова барање за финансиска поддршка се точни, вистинити и веродостојни и дека за оправданите трошоци не му е доделена државна помош по било кој друг основ во Република Северна Македонија	<input type="checkbox"/>

II ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	Селектирај
1. Поддршка за нови вработувања	
Преглед на сите нововработени државјани на Република Северна Македонија во претходната година со означување на вработените кои ги исполнуваат условите согласно член 16 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 1);	<input type="checkbox"/>
Месечни платни списоци за периодот за кој се побарува финансиска поддршка со потпис од овластено лице на корисникот	<input type="checkbox"/>
Обрасци M1/M2 издадени од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за нововработените државјани на Република Северна Македонија за кои се побарува финансиска поддршка	<input type="checkbox"/>
2. Поддршка за воспоставување и унапредување на соработка со добавувачи од регистрирани во Република Северна Македонија	

Преглед на набавките од добавувачи регистрирани во Република Северна Македонија и странство (Преглед бр. 2)	<input type="checkbox"/>
Копии од фактури (верно на оригиналот) само за набавките од добавувачи регистрирани во Република Северна Македонија	<input type="checkbox"/>
Доказ за извршена уплата кон добавувачи регистрирани во Република Северна Македонија, врз основа на издадени фактури, односно извод од банкарска сметка на корисникот	<input type="checkbox"/>
3. Поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување	
Преглед на оправдани инвестициски трошоци за технолошки развој и истражување со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 3А и Преглед бр.3Б)	<input type="checkbox"/>
Краток опис на проектот и реализираните активности поврзани со истражувачките и/или развојните проекти	<input type="checkbox"/>
Структура и организациска поставеност на организациониот облик за технолошки развој и истражување	<input type="checkbox"/>
Копии од договорите за ангажирање на високо квалификуван персонал, вработен или ангажиран на истражувачкиот и/или развојниот проект, вклучувајќи и придружна документација (обезбедена од релевантни државни институции и органи) со која се докажува исполнетост на критериумите за високо квалификуван персонал согласно дефиницијата од член 4, став 7 од Законот;	<input type="checkbox"/>
Копии од фактури (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копии од договорите за договорно истражување, техничко знаење, патенти и консултантски услуги кои исклучиво се користат за истражувачките активности на проектот	<input type="checkbox"/>
Доказ за извршена уплата за обврски преземени во врска со проект за технолошки развој и истражување, врз основа на издадени фактури, односно извод од банкарска сметка на корисникот	<input type="checkbox"/>
4. Поддршка за инвестициски проекти од значаен економски интерес на РСМ	
4.1. Исплата на средства во висина на платен данок на личен доход од платите на вработени државјани на Република Северна Македонија	
Преглед со податоци за исплатени средства за данок на личен доход од платите за вработени државјани на РСМ, со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 4.1А и Преглед бр.4.1Б)	<input type="checkbox"/>
Обрасци М1/М2 издадени од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за лицата наведени во Прегледот	<input type="checkbox"/>
Преглед на платен данок на личен доход на платите на нововработените лица државјани на РСМ по датумот на почеток на инвестицискиот проект, на месечно ниво, со потпис на овластено лице на корисникот	<input type="checkbox"/>
Копии од 12 одобрени Месечни декларации за прием (МПИИ) од Управата за јавни приходи, за периодот од декември во прет-претходната година до ноември во претходната година	<input type="checkbox"/>
Аналитичка картица за плаќањата по основ на данок на личен доход реализирани во календарската година на која се однесува Барањето за исплата, со потпис и печат од деловна банка	<input type="checkbox"/>
4.2. Исплата на средства во висина на платен данок на добивка	
Преглед со податоци за исплатени средства за данок на добивка со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 4.2А и Преглед бр.4.2Б)	<input type="checkbox"/>

Даночен биланс за претходната година – електронски испис	<input type="checkbox"/>
Аналитичка картица за плаќањата по основ на данок на добивка реализирани во календарската година на која се однесува Бањето за исплата, со потпис и печат од деловна банка	<input type="checkbox"/>
4.3. Парични средства во износ до 10% од оправданите инвестициски трошоци	
Преглед на оправдани инвестициски трошоци за инвестиции во материјални и нематеријални средства со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 4.3)	<input type="checkbox"/>
Копија од договор за градба, адаптација, реконструкција, доградба или надградба или купопродажба за земјиште и згради (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од имотен лист за земјиште и згради доколку барателот е сопственик на истите или договор за закуп или лизинг и слично доколку ги користи истите по друг основ (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од техничка спецификација или прифатена понуда на градежни работи за згради (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од фактури/времени ситуации/норматив за згради (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од градежна книга/дневник со завршна ситуација за згради (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од месечни извештаи за напредок/завршен извештај од овластен надзор за згради (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од сметкопотврди со фискални сметки за опрема (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од договор за лизинг за машини, опрема и постројки (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од документ за компензација или цесија (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од царинска декларација (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Доказ за извршена уплата за настанати трошоци, односно извод од банкарска сметка на корисникот	<input type="checkbox"/>
Фотодокументација, декларација за производство или друг документ издаден од производителот/трговецот (продавачот) од кој несомнено може да се утврди датумот на производство	<input type="checkbox"/>
Изјава дека машините, опремата или постројките за кои се бара финансиска поддршка се произведени не порано од две години од датумот на купување и се набавени од корисникот на финансиска поддршка под реални пазарни услови и цена утврдена согласно меѓународни сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија, заверена на нотар	<input type="checkbox"/>
Изјава од овластеното лице на корисникот на финансиска поддршка дека нематеријалното средства се користи исклучиво за потребите на корисникот на финансиската поддршка	<input type="checkbox"/>
4.4. Исплата на парични средства за секое нововработено лице за кое е континуирано исплатена нето плата повисока за најмалку 50% од висината на минималната нето плата пропишана со Законот за минимална плата во РСМ	
Преглед на сите нововработени државјани на Република Северна Македонија во претходната година кои ги исполнуваат условите согласно член 23 став 1 точка г) од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 4.4)	<input type="checkbox"/>
Месечни платни списоци за лицата наведени во Прилог бр. 4.4, за периодот за кој се побарува финансиска поддршка со потпис од овластено лице на корисникот	<input type="checkbox"/>

Обрасци М1/М2 издадени од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија за нововработените државјани на Република Северна Македонија за кои се побарува финансиска поддршка	<input type="checkbox"/>
5. Поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи	
Преглед на оправдани инвестициски трошоци за инвестиции во материјални и нематеријални средства со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 5)	<input type="checkbox"/>
Копија од договор за градба, адаптација, реконструкција, доградба или надградба или купопродажба за земјиште и згради (верно на оригиналот)	
Копија од имотен лист за земјиште и згради доколку барателот е сопственик на истите или договор за закуп или лизинг и слично доколку ги користи истите по друг основ (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од техничка спецификација или прифатена понуда на градежни работи за згради (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од фактури/времени ситуации/норматив за згради (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од градежна книга/дневник со завршна ситуација за згради (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од месечни извештаи за напредок/завршен извештај од овластен надзор за згради (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од сметкопотврди со фискални сметки за опрема (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од договор за лизинг за машини, опрема и постројки (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од документ за компензација или цесија (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Копија од царинска декларација (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Доказ за извршена уплата за настанати трошоци, односно извод од банкарска сметка на корисникот	<input type="checkbox"/>
Фотодокументација, декларација за производство или друг документ издаден од производителот/трговецот (продавачот) од кој несомнено може да се утврди датумот на производство	<input type="checkbox"/>
Изјава дека машините, опремата или постројките за кои се бара финансиска поддршка се произведени не порано од две години од датумот на купување и се набавени од корисникот на финансиска поддршка под реални пазарни услови и цена утврдена согласно меѓународни сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија, заверена на нотар	<input type="checkbox"/>
Изјава од овластеното лице на корисникот на финансиска поддршка дека нематеријалното средства се користи исклучиво за потребите на корисникот на финансиската поддршка	<input type="checkbox"/>
6. Поддршка за преземање на деловни субјекти во потешкотии	
Преглед со податоци за видот и вредноста на реализираните трансакции поврзани со преземањето на деловниот субјект во потешкотии, со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 6)	<input type="checkbox"/>
Потврда од Централен регистар на Република Северна Македонија дека над деловниот субјект во потешкотии била отворена стечајна постапка	<input type="checkbox"/>
Правосилно Решение за одобрување на План за реорганизација со потврда за упис на истото во соодветен регистар	<input type="checkbox"/>
Изјава од овластеното лице на корисникот дека деловниот субјект во период од последните три години пред отворањето на стечајната постапка	<input type="checkbox"/>

не бил поврзан на било кој начин со деловниот субјект кој е во постпака на стејач, освен преку деловна соработка, заверена на нотар	
Доказ за реализирани трансакции поврзани со преземањето на деловниот субјект во потешкотии, односно извод од банкарска сметка на корисникот	<input type="checkbox"/>
7. Поддршка за зголемување на конкурентноста на пазарот ¹	
Преглед за остварени приходи од работење за период од претходните 4 години или за пократок период (во зависност од датумот на основање на деловниот субјект) со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 7)	<input type="checkbox"/>
8. Поддршка за освојување на нови пазари и за пораст на продажба ²	
Преглед на настанати трошоци за освојување на нови пазари и за пораст на продажба со потпис од овластено лице на корисникот (Преглед бр. 8) со опис на основот за направените трошоци: <ul style="list-style-type: none"> - Настап на саем (трошоци за изнајмување на простор за штанд и опрема на штанд); - Учество на деловни настани при посета на држави (трошоци за изнајмување на деловен простор и опрема за деловниот простор); - Деловни средби со фирми на странски пазари (трошоци за изнајмување на деловен простор и опрема за деловниот простор); - Истражување на странски пазари (трошоци за направеното истражување); - Сертифицирање на производите согласно барањата на странските пазари (трошоци за сертифицирање); - Подготовка на маркетиншки настап на странски пазари (трошоци за изработка на промотивен материјал, каталози, брошури, флаери и дизајн на веб страници). 	<input type="checkbox"/>
Копија од фактури (верно на оригиналот)	<input type="checkbox"/>
Доказ за извршена уплата за настанати трошоци за освојување на нови пазари и за пораст на продажба, односно извод од банкарска сметка на корисникот	<input type="checkbox"/>

Оваа барање го поднесувам под материјална, кривична и морална одговорност дека приложената документација и податоците се точни, вистинити и веродостојни.

Датум

БАРАТЕЛ

М.П.

(скр.назив на друштво, одг.лице,потпис)

¹ Доколку се доставени документите за финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи од член 8 од Правилникот, корисникот нема обврска да ги доставува истите документи и за финансиската поддршка за зголемување на конкурентноста на пазарот од член 10 од Правилникот, во спротивно, корисникот кој сака да користи финансиска поддршка само по основ на зголемување на конкурентноста на пазарот од член 10 од Правилникот, задолжително се доставуваат освен документите од член 10 и документите од член 8 од Правилникот.

² Не се однесува на корисниците на технолошко - индустриските развојни зони

1 Поддршка за нови вработувања						Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)		
Преглед бр. 1 - Преглед на сите нововработени државјани на Република Северна Македонија во претходна година (овој дел се пополнува од компанијата)						Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)		
Ред бр.	Име и презиме	Дали исполнува услов по член 16 (да/не)	Кој услов го исполнува од член 16 (1, 2, 3 или 4)	Вкупен износ на нето плата за месеците во кои е исплатено најмалку 50% повисока нето плата (во споредба со минималната нето плата за ковертниот месец)	Износ на финансиска поддршка (20% од вкупниот износ на нето плата)	Вкупен износ на нето плата	Износ на финансиска поддршка	
1				0	0	0	0	
2				0	0	0	0	
3				0	0	0	0	
4				0	0	0	0	
5				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
Потпис и печат од овластено лице на корисникот								

2 Поддршка за воспоставување и унапредување на сработка со добавувачи регистрирани во Република Северна Македонија							Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)				
Преглед бр. 2 - Преглед на набавки од добавувачи регистрирани во Република Северна Македонија и странство (овој дел се пополнува од компанијата)							Забелешка				
Износ од Конто 220 бруто*	Износ на набавки од добавувачи регистрирани во РСМ кои се капитално или на друг начин поврзани со корисникот	Износ од Конто 220 нето	Износ од Конто 220 нето кој е платен во годината за која се побарува финансиска поддршка	Износ од Конта 220 + 221	% учество на набавки од добавувачи регистрирани во РСМ	Финансиска поддршка која се побарува (10% од сите набавки од добавувачи од РСМ)	Износ од Конто 220 нето годинава (по преглед на фактури)	Износ од Конта 220 + 221	% учество на набавки од добавувачи регистрирани во РСМ	Износ на финансиска поддршка	
0	0	0	0	0	#ДП/0!	0	0	0	#ДП/0!	#ДП/0!	
*Не се внесуваат набавки од јавни претпријатија (електрична енергија, горива, гас, вода, комунални, телекомуникациски и интернет услуги, адвокатски, сметководствени и консултантски услуги)											
Потпис и печат од овластено лице на корисникот											

3 Поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување										
ЗА - Овој Преглед го пополнуваат компаниите кои во 2018, 2019 и 2020 година имаат склучени Договори за финансиска поддршка и Амекси за воспоставување согласно одредбите на Законот објавени во Сл. Весник на РСМ бр. 83/18, 98/19 и 124/19 и во исто време не се улогласиле со измените на Законот во 2021 година објавени во Сл. Весник на РСМ бр. 178/21										
Преглед бр. 3А - Преглед на оправдани инвестициски трошоци за технолошки развој и истражување (овој дел се пополнува од компанијата)							Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)			
Ред бр.	Број на фактура	Датум на плаќање	Вкупен износ на фактура без ДДВ (во МКД)	Општо на трошок (во оваа колона се внесуваат трошоците за инструменти, машини и опрема согласно член 20, став 4 алинеја 2 од Законот)	Износ платен во годината за која се побарува ФП без ДДВ (во МКД) (во оваа колона се внесуваат трошоците за инструменти, машини и опрема согласно член 20, став 4 алинеја 2 од Законот)	Општо на трошок (во оваа колона се внесуваат сите останати трошоци согласно член 20, став 4, алинеи 1, 3, 4, 5 и 6 од Законот)	Износ платен во годината за која се побарува ФП без ДДВ (во МКД) (во оваа колона се внесуваат сите останати трошоци согласно член 20, став 4, алинеи 1, 3, 4, 5 и 6 од Законот)	Износ без ДДВ (во МКД) (трошоците за инструменти, машини и опрема)	Износ без ДДВ (во МКД) (останати трошоци)	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)
1										
2										
3										
4										
5										
			0		0		0	0	0	
Потпис и печат од овластено лице на корисникот										
Оправдани инвестициски трошоци										
0	СИТ - инструменти, машини и опрема									
0	СИТ - останати трошоци									
0	Вкупен СИТ									
Пресметка на финансиска поддршка										
30%	Процент на помош за инструменти, машини и опрема									
20%	Процент на помош за останати трошоци									
0	Макс. износ на помош за инструменти, машини и опрема									
0	Макс. износ на помош за останати трошоци									
Изплатата на финансиска поддршка										
0	Финансиска поддршка за инструменти, машини и опрема									
0	Финансиска поддршка за останати трошоци									
0	Вкупно финансиска поддршка									

3	Поддршка за воспоставување на организациони облици за технолошки развој и истражување									
3Б - Овој Преглед го пополнуваат компаниите кои во 2021 година имаат склучени Договори за финансиска поддршка или имаат склучено Анекс на договор за усогласување согласно одредбите на Законот објавен во Сл. Весник на РСМ178/21										
Преглед бр. 3Б - Преглед на оправдани инвестициски трошоци за технолошки развој и истражување (овој дел се пополнува од компанијата)						Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)				
Ред бр.	Број на фактура	Датум на плаќање	Опис на трошок	Износ на фактура без ДДВ (во МКД)	Износ платен во годината за која се побарува финансиска поддршка без ДДВ (во МКД)	Износ без ДДВ (во МКД)	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)			
1										
2										
3										
4										
5										
				0	0	0				
						0	Оправдани инвестициски трошоци			
						0	Финансиска поддршка			
Потпис и печат од овластено лице на корисникот										

4	Поддршка за проекти од значаен економски интерес за Република Северна Македонија									
4.1 Исплата на средства во висина на платен данок на личен доход од плата										
4.1А - Овој Преглед го пополнуваат компаниите кои во 2018, 2019 и 2020 година имаат склучени Договори за финансиска поддршка и Анекси за усогласување согласно одредбите на Законот објавени во Сл. Весник на РСМ бр. 83/18, 98/19 и 124/19 и во исто време не се усогласиле со измените на Законот во 2021 година објавени во Сл. Весник на РСМ бр. 178/21										
Преглед бр. 4.1А - Преглед со податоци за исплатени средства за данок на личен доход од плати за вработени државјани на РСМ (овој дел се пополнува од компанијата)						Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)				
						Износ (во МКД)	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)			
Вкупен износ на пресметан данок на личен доход според 12 месечни декларации за прием (МППН) за периодот од декември во прет-претходната година заклучно со ноември во претходната година				0	0					
Плаќања по основ на данок на личен доход во календарската година на која се однесува барањето за исплата за сите вработени				0	0					
Плаќања по основ на данок на личен доход во календарската година на која се однесува барањето за исплата, за лица кои не се државјани на РСМ во календарската година на која се однесува барањето за исплата				0	0					
						0	Финансиска поддршка			
Потпис и печат од овластено лице на корисникот										

4	Поддршка за проекти од значаен економски интерес за Република Северна Македонија									
4.1 Исплата на средства во висина на платен данок на личен доход од плата										
4.1Б - Овој Преглед го пополнуваат компаниите кои во 2021 година имаат склучени Договори за финансиска поддршка или имаат склучено Анекс на договор за усогласување согласно одредбите на Законот објавен во Сл. Весник на РСМ178/21										
Преглед бр. 4.1Б - Преглед со податоци за исплатени средства за данок на личен доход од плати за вработени државјани на РСМ (овој дел се пополнува од компанијата)						Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)				
						Износ (во МКД)	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)			
Вкупен износ на пресметан данок на личен доход според 12 месечни декларации за прием (МППН) за периодот од декември во прет-претходната година заклучно со ноември во претходната година				0	0					
Плаќања по основ на данок на личен доход во календарската година на која се однесува барањето за исплата, само за нововработените лица почнувајќи од датумот на почеток на инвестицискиот проект				0	0					
Плаќања по основ на данок на личен доход во календарската година на која се однесува барањето за исплата, за лица кои не се државјани на РСМ во календарската година на која се однесува барањето за исплата				0	0					
						0	Финансиска поддршка			
Потпис и печат од овластено лице на корисникот										

4	Поддршка за проекти од значаен економски интерес за Република Северна Македонија				
4.2	Исплата на средства во висина на платениот данок на добивка				
4.2А - Овој Преглед го пополнуваат компаниите кои во 2018, 2019 и 2020 година имаат склучени Договори за финансиска поддршка и Анекси за усогласување согласно одредбите на Законот објавени во Сл. Весник на РСМ бр. 83/18, 98/19 и 124/19 и во исто време не се усогласиле со измените на Законот во 2021 година објавени во Сл. Весник на РСМ бр. 178/21					
Преглед бр. 4.2А - Преглед со податоци за исплатени средства за данок на добивка (овој дел се пополнува од компанијата)			Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)		
Екупен износ на пресметан данок на добивка (од даночен биланс)			0	Износ (во МКД)	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)
Плаќања по основ на данок на добивка во календарската година на која се однесува барањето за исплата			0	0	
			0	0	
					Финансиска поддршка
Потпис и печат од овластено лице на корисникот					

4	Поддршка за проекти од значаен економски интерес за Република Северна Македонија				
4.2	Исплата на средства во висина на платениот данок на добивка				
4.1Б - Овој Преглед го пополнуваат компаниите кои во 2021 година имаат склучени Договори за финансиска поддршка или имаат склучено Анекс на договор за усогласување согласно одредбите на Законот објавени во Сл. Весник на РСМ 178/21					
Преглед бр. 4.2Б - Преглед со податоци за исплатени средства за данок на добивка (овој дел се пополнува од компанијата)			Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)		
Екупен износ на пресметан данок на добивка (од даночен биланс)			0	Износ (во МКД)	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)
Плаќања по основ на данок на добивка во календарската година на која се однесува барањето за исплата			0	0	
				#D/V/0!	Финансиска поддршка
Потпис и печат од овластено лице на корисникот					
			Коефициент на учество на ОИТ во вкупните основни средства на компанијата		
			0	Екупни основни средства во годината за која се побарува финансиска поддршка (АОП 001 од БС)	
			0	Кумулативни ОИТ заклучно со годината за која се побарува финансиска поддршка	
			#D/V/0!	Коефициент на учество	

4	Поддршка за проекти од значаен економски интерес за Република Северна Македонија					
4.3	Исплата на парични средства во износ од 10% од оправданите инвестициски трошоци					
Преглед бр. 4.3 - Преглед на оправдани инвестициски трошоци во материјални и нематеријални средства (овој дел се пополнува од компанијата)						
Ред. бр.	Број на фактура	Датум на плаќање	Опис на трошок	Кonto на книжење на средството	Износ на фактура без ДДВ (во МКД)	Износ платен во годината за која се побарува финансиска поддршка без ДДВ (во МКД)
1					0	0
2					0	0
3					0	0
4					0	0
5					0	0
					0	0
Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)						
Износ без ДДВ (во МКД)						Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)
0						
0						
0						
0						
0						
0						Оправдани инвестициски трошоци
0						Финансиска поддршка
*Се внесуваат само фактури кои се платени делумно или целосно во текот на годината за која се побарува финансиска поддршка, при што да се има предвид што се смета за оправдан трошок според Правилникот за исплата						
Потпис и печат од овластено лице на корисникот						

4 Поддршка за проекти од значаен економски интерес за Република Северна Македонија
4.A Исплата на парични средства за новонаемени лица

Преглед бр. 4.A - Преглед на сите новонаемени дувајќани на Република Северна Македонија во претходна година (овој дел се пополнува од компанијата)												Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)					
Ред. бр.	Име и презиме	Датум на засновање на работен однос	Исплатена нето плата за јануари	Исплатена нето плата за февруари	Исплатена нето плата за март	Исплатена нето плата за април	Исплатена нето плата за мај	Исплатена нето плата за јуни	Исплатена нето плата за јули	Исплатена нето плата за август	Исплатена нето плата за септември	Исплатена нето плата за октомври	Исплатена нето плата за ноември	Исплатена нето плата за декември	Исполнет услов за комплирана исплата на нето плата за 50% повисока од минималната нето плата која е ажби во тој период (да/не)	Износ на финансиска поддршка	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
Потпис и печат од овластено лице на корисникот																0	Финансиска поддршка

5 Поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи

Преглед бр. 5 - Преглед на оправдани инвеститивни трошоци во материјални и нематеријални средства (овој дел се пополнува од компанијата)							Утврдени оправдани инвеститивни трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)	
Ред. бр.	Број на фактура	Датум на плаќање	Опис на трошок	Конто на книжење на средството	Износ на фактура без ДДВ (во МКД)	Износ платен во годината за која се побарува финансиска поддршка без ДДВ (во МКД)	Износ без ДДВ (во МКД)	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)
1					0	0	0	
2					0	0	0	
3					0	0	0	
4					0	0	0	
5					0	0	0	
Потпис и печат од овластено лице на корисникот							0	Справдани инвеститивни трошоци
Потпис и печат од овластено лице на корисникот							0	Финансиска поддршка

* Се внесуваат само фактури кои се платени делумно или целосно во текот на годината за која се побарува финансиска поддршка, при што да се има предвид што се смета за оправдан трошок според Правилникот за исплата
 ** При внесување на износот на фактурата во МКД за фактура за машини и опрема од странство, да се користи девизиот курс од царинската декларација
 *** При внесување на износот на фактурата во МКД за фактура за нематеријални средства и услуги од странство, да се користи средниот курс на НБРСМ на денот на плаќањето

6 Поддршка за преземање на деловни субјекти во потешкотии

Преглед бр. 6 - Преглед на видот и вредноста на реализираните трансакции поврзани со преземањето на деловниот субјект во потешкотии (овој дел се пополнува од компанијата)				Утврдени оправдани инвеститивни трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)	
Ред. бр.	Датум на трансакција	Опис на трансакцијата	Износ на трансакција (во МКД)	Износ (во МКД)	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)
1			0	0	
2			0	0	
3			0	0	
4			0	0	
5			0	0	
Потпис и печат од овластено лице на корисникот				0	Справдани инвеститивни трошоци
Потпис и печат од овластено лице на корисникот				0	Финансиска поддршка

7		Поддршка за зголемување на конкурентност на пазарот					
<p>Напомена: Доколку се доставени документите за финансиска поддршка за пораст на капитални инвестиции и приходи од член 8 од Правилникот за исплата, корисникот нема обврска да ги доставува истите документи и за финансиската поддршка за зголемување на конкурентност на пазарот од член 10 од Правилникот. Во спротивно, корисникот кој ја користи финансиската поддршка само по основ на зголемување на конкурентност на пазарот од член 10 од Правилникот, задолжително ги доставува, освен документите од член 10, и документите од член 8 од Правилникот.</p>							
Преглед бр. 7 - Преглед за остварени приходи од работење (овој дел се пополнува од компанијата)				Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)			
Година	Приходи од работење во МКД (од АОП 201 од БС)			#DIV/0!	Оправдани инвестициски трошоци		
2020	0			#DIV/0!	Финансиска поддршка		
2019	0						
2018	0						
2017	0						
% раст*	#DIV/0!						
<p>* Во случај кога компанијата е регистрирана во период помал од 3 години од годината за која се однесува барањето за исплата и нема податоци за приходи од работење за една или повеќе од годините во Прегледот, пресметката се врши на тој начин што приходите од последната година се споредуваат со просекот од годините за кои податокот е достапен (преку корекција во формулата)</p>							
<p>Потпис и печат од овластено лице на корисникот</p>							

8		Поддршка за освојување на нови пазари и пораст на продажба					
Преглед бр. 8 - Преглед на трошоци за освојување на нови пазари и пораст на продажба (овој дел се пополнува од компанијата)						Утврдени оправдани инвестициски трошоци (овој дел се пополнува од службено лице на АСИПРСМ/ДТИРЗ)	
Ред бр.	Број на фактура	Датум на плаќање	Опис на трошок	Износ на фактура без ДДВ (во МКД)	Износ платен во годината за која се побарува финансиска поддршка без ДДВ (во МКД)	Износ без ДДВ (во МКД)	Забелешка (во случај на неодобрен или променет износ, АСИПРСМ/ДТИРЗ задолжително ја наведува причината)
1				0	0	0	
2				0	0	0	
3				0	0	0	
4				0	0	0	
5				0	0	0	
				0	0	0	
						0	Оправдани инвестициски трошоци
						0	Финансиска поддршка
<p>* Се внесуваат само фактури кои се платени делумно или целосно во текот на годината за која се побарува финансиска поддршка, при што да се има предвид што се смета за оправдан трошок според Правилникот за исплата ** При внесување на износот на фактурата во МКД за фактури за машини и опрема од странство, да се користи девизниот курс од царинската декларација *** При внесување на износот на фактурата во МКД за фактури за нематеријални средства и услуги од странство, да се користи средниот курс на НЕРСМ на денот на плаќањето</p>							
<p>Потпис и печат од овластено лице на корисникот</p>							

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Прилог

**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ,
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)**

3981.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17, член 235 ставови (2) и (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 21 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седница одржана на 4 ноември 2021 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА
ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА
И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА
НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)**

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Течен нафтен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.56/17), издадена на Трговското друштво за производство, трговија, транспорт и услуги АВТО - СЕЛ ДООЕЛ Кочани точката 2 се менува и гласи:

„ 2. Лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ) е дадена во Прилог, којшто е составен дел од оваа одлука. “

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог кој е составен дел на оваа одлука.

2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши по службена должност поради усогласувањето со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*.

3. Носителот на лиценцата од точка 1 на оваа одлука е должен до 31 декември 2022 година да го усогласи капацитетот на објектите за складирање со одредбите на Правилникот за условите за евидентирање на количините и потребниот капацитет, на објектите за складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива или горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.13/21), и да поднесе барање за менување на лиценцата.

4. Во случај на неисполнување на обврската од точка 3 од оваа одлука во утврдениот рок, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе донесе одлука за одземање на лиценцата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УПН бр. 11-51/17
4 ноември 2021 година
Скопје

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Трговско друштво за производство, трговија, транспорт и услуги АВТО - СЕЛ ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул.Унгарска бр.5 Скопје, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ).

3. Датум на издавање на лиценцата: 10 мај 2017 година

4. Датум на важење на лиценцата: 10 мај 2027 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: НД-ТНГ- 56-17

6. Единствен матичен број: 6582885

7. Единствен даночен број: 4013010505274

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Течен нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продажба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.

9. Капацитети со кои се врши енергетската дејност

Приемот и испораката на нафтениот дериват, течен нафтен гас (ТНГ), ќе се врши преку 2 (два) резервоара со волумен од по 50 м³ или вкупно 100 м³, кои се во сопственост на Трговското друштво за производство, трговија, транспорт и услуги АВТО-СЕЛ ДООЕЛ Кочани, на локација ИЛ 17447 за КО Кочани.

Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складира Течен нафтен гас (ТНГ), со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположливиот капацитет за складирање на нафтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт,

- обезбеди нафтениите деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитет,

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци, и

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

13. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанок, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

14. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Нè базè të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 dhe nenit 235, paragrafët (2) dhe (3) të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18) dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19) dhe nenit 21 paragrafi (1) pika 1) të Rregullores së Licencave (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 51/ 19, 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi

V E N D I M

PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE TË TREGTISË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR TRANSPORT– TREGTI ME SHUMICË ME GAZ TË LËNGSHËM TË NAFTËS (LPG)

1. Në vendimin e lëshimit të licencës së kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport - tregti me shumicë me gaz të lëngshëm të naftës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.56/17), lëshuar Shoqërisë Tregtare të Prodhimit, të Tregtisë, të Transportit dhe të Shërbimeve “AVTO -SEL” SHPKNJP Koçan, pika 2 ndryshohet si në vijim:

“2. Licenca e Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike Tregti me Shumicë me Naftë të Papërpunuar, me Derivate të Naftës, me Biokarburante dhe me Karburante për Transport - Tregti me Shumicë me Gaz të Lëngshëm të Naftës (LPG), është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.”

Shtojca 1 zëvendësohet me shtojcë të re, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2. Ndryshimi në licencë nga pika 1 e këtij vendimi, kryhet me detyrim zyrtar për shkak të harmonizimit me Ligjin e Energjetikës* dhe me rregullat dhe dispozitat e miratuara në bazë të Ligjit të Energjetikës*.

3. Bartësi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi duhet që deri më 31 dhjetor 2022 ta harmonizojë kapacitetin e objekteve të depozitimit, me dispozitat e Rregullores së Kushteve të Evidentimit të Sasive dhe Kapacitetit të Nevojshëm, të objekteve të depozitimit të naftës së papërpunuar, të derivateve të naftës, të biokarburanteve dhe të karburanteve për transport (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.13/21) dhe të parashtrijë kërkesë për ndryshimin e licencës.

4. Në rast të mosplotësimit të detyrimit nga pika 3 e këtij vendimi në afatin e përcaktuar, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të miratojë vendim për marrjen e licencës.

5. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, ndërsa do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetar

i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Marko Bislimoski, d.v.

PA1 nr. 11-51/17
4 nëntor 2021
Shkup

Shtojcë:

L I C E N C Ë

E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE TË TREGTISË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME BOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR TRANSPORT- TREGTI ME SHUMICË ME GAZ TË LËNGSHËM TË NAFTËS (LPG)

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria Tregtare e Prodhimit, e Tregtisë, e Transportit dhe e Shërbimeve "AVTO – SEL" SHPKNJP Koçan, me seli në rr. "Ungarska" nr. 5, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca

Tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport -Tregti me Shumicë me Gaz të Lëngshëm të Naftës (LPG).

3. Data e lëshimit të licencës: 10 maj 2017**4. Data e skadimit të licencës:** 10 maj 2027**5. Numri evidentues i licencës së lëshuar:** HD-TPG-56-17**6. Numri i amzës:** 6582885**7. Numri i tatimit:** 4013010505274**8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike që do të kryhet**

Me këtë licencë përcaktohet kushtet për kryerjen e veprimtarisë tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburantë dhe karburantë për transport.

Si tregti me shumicë, në sensin e kësaj licence, konsiderohet blerja nga vendi dhe nga jashtë e Gazit të Lëngshëm të Naftës (LPG), për shitje të mëtejshme te tregtarët apo konsumatorët në vend dhe jashtë.

9. Kapacitet, me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Pranimi dhe dërgesa e derivatit të naftës, Gaz i Lëngshëm i Naftës (LPG) do të kryhet përmes 2 (dy) rezervuareve me vëllim prej 50 m³ apo gjithsej 100 m³, të cilat janë në pronësi të Shoqërisë Tregtare të Prodhimit, të Tregtisë, të Transportit dhe të Shërbimeve AVTO-SEL SHPKNJP Koçan, në lokacionin IL 17447 për KK Koçan.

Bartësi i licencës është i detyruar që në çfarëdokohe të posedojë ose të sigurojë të drejtën e përdorimit të depozitës, në të cilën do të depozitohet Gazi i Lëngshëm i Naftës (LPG) me kapacitet të përcaktuar me dispozitat, me të cilat rregullohet tregtia me naftë, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport.

Bartësi i licencës është i detyruar ta njoftojë Komisionin Rregullator të Energjetikës për secilin ndryshim të kapacitetit në dispozicion për depozitim të derivateve të naftës, më së voni në afat prej 30 ditësh nga ndryshimi i bërë.

10. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria

Veprimtarinë energjetike tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport - tregti me shumicë me Gaz të Lëngshëm të Naftës (LPG), bartësi i licencës mund ta kryejë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit.

11. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i detyruar:

- të sigurojë furnizim të sigurtë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburantë dhe karburantë për transport,

- të sigurojë që derivatet e naftës, biokarburantet dhe karburantet për transport, me të cilat kryhet tregtia, t'i plotësojnë normat e përcaktuara të cilësisë,

- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme, të cilat i referohen kryerjes së veprimtarisë tregti me naftë të papërpunuar, biokarburante dhe karburante për transport, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës,

- t'i plotësojë rregullat teknike, normat dhe standardet e punës së objekteve energjetike dhe të pajisjeve,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe Procedurës së Ndjekjes së Funkcionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca, në përputhje me Rregulloren e Licencave dhe

- t'i respektojë rregulloret dhe dispozitat e tjera që i sjell apo i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës në përputhje me ligjin.

12. Obligimi për dërgim të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, përfshirë edhe raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike. Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipimin kuadror, trajnimin dhe përsosjen profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

6) monitorime inspektoriale të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

13. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës dhe të Rregullores së Licencave.

14. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës dhe me Rregulloren e Licencave.

3982.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17, член 235 ставови (2) и (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 21 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), („Службен весник на Република Македонија“ бр.178/16 и 93/17), издадена на Друштвото за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, насловот на одлуката се менува и гласат:

„ОДЛУКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ-ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95 И ЕУРОСУПЕР БС 98“.

Точките 1 и 2 се менуваат и гласат:

1. На Друштвото за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98.

2. Лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98 е дадена во Прилог, кој е составен дел на оваа одлука.“

Прилогот 1 се заменува со нов Прилог кој е составен дел на оваа одлука.

2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши по службена должност поради усогласувањето со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*.

3. Носителот на лиценцата од точка 1 на оваа одлука е должен до 31 декември 2022 година да го усогласи капацитетот на објектите за складирање со одредбите на Правилникот за условите за евидентирање на количините и потребниот капацитет, на објектите за складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива или горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.13/21), и да поднесе барање за менување на лиценцата.

4. Во случај на неисполнување на обврската од точка 3 од оваа одлука во утврдениот рок, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе донесе одлука за одземање на лиценцата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

УП1 бр. 11-63/16
4 ноември 2021 година
Скопје

Прилог

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95 И ЕУРОСУПЕР БС 98

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, со седиште на 4 бр.100 Ржаничино, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98.

3. Датум на издавање на лиценцата: 21 септември 2016 година

4. Датум на важење на лиценцата: 21 септември 2026 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: НД-ТРГ- 54-16

6. Единствен матичен број: 7139306

7. Единствен даночен број: 4069016501721

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, заради натамошна продажба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.

9. Капацитети со кои се врши енергетската дејност

За вршење на енергетската дејност ќе се користат 25 подземни резервоари со волумен од по 100 m³, на локација ул. Каскалица, Ржаничино, Петровец, согласно Имотен лист број 1196, кои Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, ги има земено под закуп од Друштвото за градежништво, трговија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје. Приемот и испораката на нафтени деривати, по резервоари, ќе се распределат на следниот начин:

- 20 резервоари за складирање на Еуродизел БС (Д-Е V),

- 4 резервоари за складирање на Еуросупер БС 95 и

- 1 резервоар за складирање на Еуросупер БС 98.

Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складира Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98 со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположливиот капацитет за складирање на нафтениот дериват, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - Трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Северна Македонија и во странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт,
- обезбеди нафтени деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитет,
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,
- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,
- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,
- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,
- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци, и
- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон.

12. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,
- 2) годишна завршна сметка со сите прилози,
- 3) преземени мерки во текот на извештајната година за:
 - заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварији и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - безбедност и здравје при работа,
 - кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - извршување на мониторинг на работењето,
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,
- 4) извршување на годишната програма за ремонти,
- 5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,
- 6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

13. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанок, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

14. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 dhe nenit 235 paragrafët (2) dhe (3) të Ligjit të Energjetikës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18) dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 96/19) dhe nenit 21, paragrafi (1) nënparagrafi 1) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi

V E N D I M**PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE TË TREGTISË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR TRANSPORT–TREGTI ME SHUMICË ME EURODIZEL BS (D-E V)**

1. Në vendimin e lëshimit të licencës së kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport -tregti me shumicë me eurodizel BS (D-E V) ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.178/16 dhe 93/17), lëshuar Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve "OMPETROL OIL" SHPKNJ Petrovec, titulli i vendimit ndryshohet si në vijim:

"VENDIM PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE TË TREGTISË ME SHUMICË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR TRANSPORT - TREGTI ME SHUMICË ME EURODIZEL BS (D-E V), ME EUROSUPER BS 95 DHE ME EUROSUPER BS 98."

Pikat 1 dhe 2 ndryshohen si vijon:

"1. Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve "OMPETROL OIL" SHPKNJ Shkup, i lëshohet licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport, tregti me shumicë me Eurodizel BS (D-E V), me Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98.

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport, tregti me shumicë me Eurodizel BS (D-E V), me Eurosuper BS 95 dhe me Eurosuper BS 98 është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi".

Shtojca 1 zëvendësohet me shtojcë të re, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2. Ndryshimi në licencë nga pika 1 e këtij vendimi, kryhet me detyrim zyrtar për shkak të harmonizimit me Ligjin e Energjetikës* dhe me rregullat dhe dispozitat e miratuara në bazë të Ligjit të Energjetikës*.

3. Bartësi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi duhet që deri më 31 dhjetor 2022 ta harmonizojë kapacitetin e objekteve të depozitimit, me dispozitat e Rregullores së kushteve të evidentimit të sasive dhe kapacitetit të nevojshëm, të objekteve të depozitimit të naftës së papërpunuar, të derivateve të naftës, të biokarburanteve dhe të karburanteve për transport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.13/21) dhe të parashtrijë kërkesë për ndryshimin e licencës.

4. Në rast të mosplotësimit të detyrimit nga pika 3 e këtij vendimi në afatin e përcaktuar, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të miratojë vendim për marrjen e licencës.

5. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, ndërsa do të botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 11-63/16
4 nëntor 2021
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Марко Библимоски, d.v.

Shtojcë:

L I C E N C Ë

E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE TË TREGTISË ME NAFTË TË PAPËRPUNUAR, ME DERIVATE TË NAFTËS, ME BIOKARBURANTE DHE ME KARBURANTE PËR TRANSPORT-TREGTI ME SHUMICË ME EURODIZEL BS (D-E V), ME EUROSUPER BS 95 DHE ME EUROSUPER BS 98

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "OMPETROL OIL" SHPKNJP Petrovec, me seli në rr."4" nr. 100 Rzhaniçinë, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca

Tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, me derivate të naftës, me biokarburante dhe me karburante për transport, tregti me shumicë me Eurodizel BS (D-E V), me Eurosuper BS 95 dhe me Eurosuper BS 98.

3. Data e lëshimit të licencës: 21 shtator 2016

4. Data e skadimit të licencës: 21 shtator 2026

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: HD-TPG-54-16

6. Numri i amzës: 7139306

7. Numri i tatimit: 4069016501721

8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike që do të kryhet

Me këtë licencë përcaktohet kushtet për kryerjen e veprimtarisë tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburantë dhe karburantë për transport.

Si tregti me shumicë, në sensin e kësaj licence, konsiderohet blerja nga vendi dhe jashtë vendit e Eurodizelit BS (D-E V), me Eurosuper BS 95 dhe me Eurosuper BS 98 për shitje të mëtejme deri te tregtarët apo konsumatorët në vend dhe jashtë vendit.

9. Kapacitet me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Për kryerjen e veprimtarisë energjetike do të përdoren 25 rezervuare nëntokësore me vëllim prej 100 m³, në lokacionin rr. "Kaskalicë", Rzhaniçinë, Petrovec, në pajtim me certifikatën e pronësisë nr. 1196, të cilat Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "OMPETROL OIL" SHPKNJP Petrovec, i ka marrë me qira nga Shoqëria e Ndërtimitarisë, e Tregtisë dhe e Shërbimeve "BEST WAY INVESTMENT" SHPKNJP Shkup. Pranimi dhe dërgesa e derivateve të naftës, sipas rezervuarëve, do të shpërndahet si në vijim:

- 20 rezervuare për depozitimin e Eurodizelit BS (D-E V),

- 4 rezervuare për depozitimin e Eurosuperit BS 95 dhe
- 1 rezervuar për depozitimin e Eurosuperit BS 98.

Bartësi i licencës është i detyruar që në çfarëdo kohe të posedojë ose të sigurojë të drejtën e përdorimit të depozitës, në të cilën do të depozitohet Eurodizeli BS (D-E V), Eurosuperi BS 95 dhe Eurosuperi BS 98, me kapacitet të përcaktuar me dispozitat, me të cilat rregullohet tregtia me naftë, derivate të naftës, biokarburanteve dhe karburanteve për transport.

Bartësi i licencës është i detyruar ta njoftojë Komisionin Rregullator të Energjetikës për secilin ndryshim të kapacitetit në dispozicion për depozitim të derivateve të naftës, më së voni në afat prej 30 ditësh nga ndryshimi i bërë.

10. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria

Veprimtarinë energjetike tregti me shumicë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburante dhe karburante për transport, tregti me shumicë me Eurodizel BS (D-E V), me Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98, bartësi i licencës mund ta kryejë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit.

11. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i detyruar:

- të sigurojë furnizim të sigurtë me naftë të papërpunuar, derivate të naftës, biokarburantë dhe karburantë për transport,
- të sigurojë që derivatet e naftës, biokarburantet dhe karburantet për transport, me të cilat kryhet tregtia, t'i plotësojnë normat e përcaktuara të cilësisë,
- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme, të cilat i referohen kryerjes së veprimtarisë tregti me naftë të papërpunuar, biokarburante dhe karburante për transport, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës,
- t'i plotësojë rregullat teknike, normat dhe standardet e punës së objekteve energjetike dhe të pajisjeve,
- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren e mënyrës dhe të procedurës së ndjekjes së funksionimit të tregjeve të energjisë,
- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,
- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilin veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,
- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike, për të cilën është lëshuar licenca, në pajtim me Rregulloren e licencave, dhe
- t'i respektojë rregulloret dhe dispozitat e tjera që i sjell apo i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës në pajtim me ligjin.

12. Detyrimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i detyruar që të Komisioni Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues të dërgojë raport vjetor pune, përfshirë edhe raportin për punë financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike. Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

- 1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,
- 2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,
- 3) masat e marra gjatë vitit raportues për:
 - mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,
 - siguri dhe shëndet gjatë punës,
 - ekipimin kuadri, trajnimin dhe përsosjen profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,
 - kryerjen e monitorimit të punës,
 - kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,
 4) kryerjen e programit vjetor për riparime,
 5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,
 6) monitorime inspektuese të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

13. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në pajtim me dispozitat e Ligjit të Energjetikës dhe të Rregullores së licencave.

14. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe me Rregulloren e licencave.

3983.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 ноември 2021 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕКСИМ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАР”.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УПН бр. 12-187/21
 4 ноември 2021 година
 Скопје

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија
 Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКСИМ-КОМЕРЦ ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул.“34” бр.6 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата: Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 4 ноември 2021 година

4. Датум на важење на лиценцата: 4 ноември 2056 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-512-2021

6. Единствен матичен број: 4185757

7. Единствен даночен број: 4030990130222

8. Подрачје на кое се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЕКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАР”, на објекти бр. 6 и 7 на КП бр.4390/1, КО Гостивар 2, Општина Гостивар.

9. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика*,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика*,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

10. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

11. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

12. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

13. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

16. Производни капацитети со кои се врши енергетска дејност

Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ "ЕКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАР", со следните технички карактеристики:

а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ "ЕКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАР"

б) вкупна инсталирана моќност на фотонапонска електроцентрала: 120 kW

в) година на почеток и завршеток на градба и почеток на работа: 2021 година,

г) проценет животен век на ФЕЦ: 25 години

д) податоци за опрема:

- тип и производител на фотонапонски панели: YS600M-72, Yangtze Solar Power Co Ltd, монокристален силициум

- број на фотонапонски панели: 200

- моќност на фотонапонски панели: 600 W

- тип, производител и номинални податоци на инвертор:

- Yangtze Solar Power Co Ltd, 60kW, 2 инвертори и

е) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.700 kWh/m²

ж) очекувано годишно производство на електрична енергија: 154.000 kWh

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 13 të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi

V E N D I M**PËR LËSHIMIN E LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGETIKE TË PRODHIMIT TË ENERJISË ELEKTRIKE**

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve "EKSIM-KOMERC" SHPK import-eksport Shkup, i lëshohet licencë për kryerjen e veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "EKSIM PAUER-GOSTIVAR".

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetar

i Komisionit Rregullator i Energjetikës

dhe i Shërbimeve të Ujit të

Republikës së Maqedonisë së Veriut,

Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 12-187/21

4 nëntor 2021

Shkup

Shtojcë:

**L I C E N C Ë
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË
ENERGETIKE TË PRODHIMIT TË ENERJISË
ELEKTRIKE****1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:**

Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve "EKSIM-KOMERC" SHPK eksport - import Shkup, me seli në rr. "34" nr. 6, Shkup-Qendër, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca: Prodhim i energjisë elektrike

3. Data e lëshimit të licencës: 4 nëntor 2021

4. Data e skadimit të licencës: 4 nëntor 2056

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-ПРОИЗ-512-2021

6. Numri i amzës: 4185757

7. Numri i tatimit: 4030990130222

8. Rajoni ku kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "EKSIM PAUER-GOSTIVAR", në objektet nr. 6 dhe 7 në PK nr.4390/1, KK Gostivar 2, komuna e Gostivarit.

9. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i detyruar:

- të punojë në pajtim me nenin 70 të Ligjit të Energjetikës*,

- të sigurojë prodhim dhe dërgesë të sigurt, të vazhdueshme dhe cilësore të energjisë elektrike deri në pikën e pranimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike,

- t'i sigurojë operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, operatorit të tregut të energjisë elektrike, operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të gjitha informatat e nevojshme dhe të dhënat që janë të domosdoshme për kryerjen e detyrimeve të tyre sipas licencave, në pajtim me Rregullat e Rrjetit të Transmetimit të Energjisë Elektrike, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike,

- të dërgojë raporte për pajisjen, impiantet, planet e mirëmbajtjes dhe disponueshmërinë e planifikuar tek operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në pajtim me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në pajtim me Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së Funkcionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo për veprimtari të tjera që i kryen,

- t'i respektojë dhe të punojë në pajtim me Rregullat e Tregut të Energjisë Elektrike, Rregullat e Balancimit të Sistemit Elektro-Energjetik, Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike si dhe në pajtim me rregulloret dhe rregullat e tjera, që i sjell dhe i miraton Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të Ligjit të Energjetikës*,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca, në pajtueshmëri me Rregulloren e licencave,

- të punojë në pajtim me ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, posaçërisht ato që i referohen kryerjes së veprimtarisë së prodhimit të energjisë elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës.

10. Detyrimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës

Bartësi i licencës është i detyruar që të Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni deri më

31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1) përshkrimin dhe vëllimin e kryerjes së veprimtarisë energjetike gjatë vitit,

2) llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3) masat e marra gjatë vitit raportues për:

- mbrojtje të ndërtesave dhe pajisjes nga ndikimet e jashtme dhe aksidentet dhe sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve për kryerje të veprimtarisë energjetike,

- siguri dhe shëndet gjatë punës,

- ekipim kuadri, trajnim dhe përsosje profesionale të të punësuarve,

- mbrojtjen e mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve,

- kryerjen e monitorimit të punës,

- kryerje të veprimtarive në kushte të gjendjes së krizës, ndryshim të kushteve në tregun botëror si dhe në gjendje lufte apo të jashtëzakonshme,

4) kryerjen e programit vjetor për riparime,

5) realizimin e planit të punës, që i referohet vitit përkatës,

6) monitorime inspektuese të kryera nga organe kompetente inspektimi dhe shtetërore, me kopje të bashkëngjitura të procesverbaleve, raporte dhe aktvendime të monitorimeve dhe të kontrolleve të kryera.

11. Besueshmëria e informatave

Bartësi i licencës është i detyruar që në pajtueshmëri me ligjin, të sigurojë besueshmërinë e të dhënave afariste dhe informatave gjatë kryerjes së veprimtarisë energjetike, prodhim të energjisë elektrike.

12. Cilësia e shërbimit

Bartësi i licencës duhet të sigurojë mjete teknike dhe kushte të tjera që mundësojnë cilësi konstante të energjisë elektrike të prodhuar, në pajtim me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

Bartësi i licencës duhet të kryejë monitorim të vazhdueshëm të parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar dhe me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të dërgojë raport me shkrim për lëvizjen e të gjithë parametrave që e përcaktojnë cilësinë e energjisë elektrike të prodhuar në periudhën e përcaktuar kohore.

13. Matja e energjisë elektrike dhe e fuqisë së prodhuar

Matja e energjisë elektrike të prodhuar, gjegjësisht të dërguar në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, kryhet në vendin matës përlogaritës me mënyrë dhe procedurë të përcaktuara në pajtim me Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

14. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe marrja e kësaj licence do të kryhet në pajtim me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave.

15. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të marrë masa në pajtim me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

16. Kapacitet prodhuese me të cilat kryhet veprimtaria energjetike

Bartësi i licencës e kryen veprimtarinë energjetike, prodhim të energjisë elektrike nga Centrali Elektrik Diellor CED "EKSIM PAUER-GOSTIVAR", me karakteristikat teknike në vijim:

a) emri i centralit elektrik diellor: CED "EKSIM PAUER-GOSTIVAR"

b) fuqia totale e instaluar e centralit elektrik diellor: 120 kW

c) viti i fillimit dhe mbarimit të ndërtimit dhe fillimi i punës: 2021

d) jetëgjatësia e paraparë e CED: 25 vite

e) të dhënat për pajisjen:

- lloji dhe prodhuesi i paneleve fotovoltaike:

YS600M-72, Yangtze Solar Power Co Ltd, silicium monokristalor

- numri i paneleve fotovoltaike: 200

- fuqia e paneleve fotovoltaike: 600 W

- lloji, prodhuesi dhe të dhënat nominale të inverterit:

- Yangtze Solar Power Co Ltd, 60kW, 2 inverterë dhe

f) rrezatimi vjetor diellor në atë lokacion: 1.700 kWh/m²

g) Prodhimi i pritur vjetor i energjisë elektrike: 154.000 kWh.

3984.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 ноември 2021 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА**

1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ "КРИВА РЕКА со реф.бр.123" издадена на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДОО-ЕЛ Скопје со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 34/21).

2. Во Прилогот, во точка 4 зборовите "4 ноември 2021 година" се заменуваат со зборовите "15 февруари 2022 година".

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УПН бр. 12-201/21
4 ноември 2021 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 dhe nenit 43 paragrafi (3) тë Ligjit тë Energjetikës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 26 paragrafi (3) тë Rregullores së licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi

V E N D I M**PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË**

1. Vazhdohet licenca për punë provë e Hidrocentralit Elektrik тë Vogël HCEV "KRIVA REKA me nr. ref. 123", тë lëshuar për Shoqërinë e Ndërtimit dhe тë Operimit me Hidrocentrale "PCC NEW HIDRO" SHPKNJ Shkup, me vendimin për lëshimin e licencës së punës provë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 34/21).

2. Në shtojcë, në pikën 4, fjalët "4 nëntor 2021" zëvendësohen me fjalët "15 shkurt 2022".

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit тë tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare тë Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit тë Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetar

i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve тë Ujit тë
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 12-201/21
4 nëntor 2021
Shkup

3985.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 ноември 2021 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА**

1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала „МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со реф.бр.51“ издадена на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 26/20, 253/20 и 169/21).

2. Во Прилог 1 точка 4 зборовите "4 ноември 2021 година" се заменуваат со зборовите "25 април 2022 година".

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УПН бр. 12-206/21
4 ноември 2021 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17 dhe nenit 43 paragrafi (3) тë Ligjit тë Energjetikës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 26 paragrafi (3) тë Rregullores së licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi

V E N D I M
PËR VAZHDIMIN E LICENCËS SË PUNËS PROVË

1. Vazhdohet licenca për punë provë e Hidrocentralitet Elektrik të Vogël "HCEV EHLOEC" me nr. ref. 51, të lëshuar për Shoqërinë e Prodhimit të Energjisë Elektrike HCEV EHLOEC SHPK Shkup, me vendim për lëshimin e licencës për punë provë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 26/20, 253/20 dhe 169/21).

2. Në shtojcën 1 pika 4, fjalët "4 nëntor 2021" zëvendësohen me fjalët "25 prill 2022".

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-206/21
4 nëntor 2021
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

3986.

Врз основа на член 191 став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 9 став (6) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 ноември 2021 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19 и 9/20), во точките 1 и 2 во алинеја 1 зборовите „Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје“ се заменуваат со зборовите „Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт - импорт ДОО Скопје“.

2. Ова решение да се достави до Друштвото за трговија и услуги ТХОР ИМПЕКС експорт - импорт ДОО Скопје, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-01/18
4 ноември 2021 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë nenit 191, paragrafi (4) тë Ligjit тë Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 9, paragrafi (4) тë Rregullores së Prodhuesve Preferencial, që Përdorin Tarrifë Preferenciale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.116/19 dhe 93/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi

A K T V E N D I M
PËR NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL TË ENERGISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGISË

1. Në Aktvendimin e marrjes së statusit të përkohshëm të prodhuesit preferencial të energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.15/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.110/19 dhe 9/20), në pikat 1 dhe 2, në nënparagrafin 1, fjalët "Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "THOR IMPEKS" eksport-import SHPKNJ Shkup" zëvendësohen me fjalët "Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "THOR IMPEKS" eksport-import SHPK Shkup".

2. Ky aktvendim të dërgohet te Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "THOR IMPEKS" eksport-import SHPK Shkup, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 08-01/18
4 nëntor 2021
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

3987.

Врз основа на член 191 став (5), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 10 ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 ноември 2021 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-35/15 („Службен весник

на Република Македонија“ бр.58/15, 166/15, 170/16, 58/17, 116/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.84/19, 43/21 и 109/21) на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 15 февруари 2022 година согласно Известувањето од Министерството за економија бр.12-4250/4 од 2 ноември 2021 година, дека е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.

2. Ова решение да се достави до Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ Скопје, Министерството за економија, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-35/15
4 ноември 2021 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 191, paragrafi (5), ndërsa në lidhje me nenin 241, paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 10, paragrafët (6) dhe (8) të Rregullores së prodhuesve preferencial, që përdorin tarifë preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.116/19 dhe 93/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi

AKTVENDIM PËR VAZHDIMIN E VLEFSHMËRISË SË AKTVENDIMIT TË MARRJES SË STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL TË ENERGISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGISË

1. Me këtë aktvendim, vlefshmëria e aktvendimit për marrjen e statusit të përkohshëm të prodhuesit preferencial të energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë PA1 nr. 08-35/15 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.58/15, 166/15, 170/16, 58/17, 116/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 84/19, 43/21 dhe 109/21) të Shoqërisë së Ndërtimit dhe të Operimit me Hidrocentrale PCC “NEW HIDRO” SHPKNJP Shkup, vazhdohet deri më 15 shkurt 2022, në pajtim me njoftimin nga Ministria e Ekonomisë nr.12-4250/4, datë 2 nëntor 2021, se është vazhduar afati për fillimin e punës komerciale të objektivit.

2. Ky aktvendim të dërgohet te Shoqëria e Ndërtimit dhe Operimit me Hidrocentrale PCC “NEW Hidro” SHPKNJP Shkup, te Ministria e Ekonomisë, tek Agjencia e Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut të Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, ndërsa botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të

Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

PA1 nr. 08-35/15
4 nëntor 2021
Shkup

3988.

Врз основа на член 191 став (5) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 и 93/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 ноември 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр.08 - 51/19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19 и 9/20), на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, се продолжува до 25 април 2022 година согласно Анекс бр.4 на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ ЕХЛОЕЦ со реф. бр. 51 бр.11-4181/1 од 04.05.2015 година од 3 ноември 2021 година.

2. Ова решение да се достави до Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-51/19
4 ноември 2021 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 191, paragrafi (5) të Ligjit të Energjetikës* (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe nenit 10, paragrafët (6) dhe (8) të Rregullores së prodhuesve preferencialë, që përdorin tarifë preferenciale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi

A K T V E N D I M

PËR VAZHDIËN E VLEFSHMËRISË SË AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL

1. Me këtë aktvendim, vlefshmëria e Aktvendimit për marrjen e statusit të përkohshëm të prodhuesit preferencial PA1 nr. 08 - 51/19 ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.147/19 dhe 9/20), të Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike HCEV "EHLOEC" SHPK Shkup, vazhdohet deri më 25 prill 2022, në pajtim me ankesin nr. 4 të Marrëveshjes së koncesionit për përdorimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentralet Elektrike të Vogla, HCEV "EHLOEC" me nr. ref. 51 nr.11-4181/1, datë 4.5.2015; datë 3 nëntor 2021.

2. Ky aktvendim të dërgohet te Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike HCEV "EHLOEC" SHPKNJ Shkup, te Ministria e Ekonomisë, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, tek Agjencia e Energjetikës e Republikës së Maqedonisë së Veriut, tek Operatori i Tregut i Energjisë Elektrike dhe tek Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

3. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij, ndërsa botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 08-51/19
4 nëntor 2021
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

3989.

Вр основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 08-183/21 од 4 октомври 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 ноември 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈПКД „ОБЛЕШЕВО“ ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА

1. На ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2022 година во износ од 19,26 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 19,40 ден/м³;
- за 2024 година во износ од 19,54 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 0,25%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 19,22 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 19,31 ден/м³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 19,35 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 19,45 ден/м³;
- за 2024 година:
- минимална просечна тарифа 19,49 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 19,59 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа важи за регулиран период 2022-2024 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2022 година.

УП1 бр. 08-183/21
4 ноември 2021 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë ненит 13 параграфи (1) тë Лигит тë Пëрцактит тë Чмиме тë Шëрбиме тë Ужит ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.7/16), ненит 7, параграфи (1) тë Регуллорес сë Мëнррëс дхе тë Procedурëс сë Пëрцактит тë Тарифëс сë Шëрбимит тë Ужит дхе тë Тарифëс Регуллаторе тë Шëрбимит тë Ужит ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 63/17), ндëрса дхе вепруар сипас кërкëсëс пëр пëрцактитин е тарифëс сë furnизимит ме ужë тë пижшëм апо тë furnизимит ме ужë ме пропозим-тарифë пëр periудhën е rregulluar 2022 - 2024, тë NPVK "Obleshevë" Çeshinovë-Obleshevë, тë regjistruar нë аркивин е Комисионит Регуллатор тë Енергетикëс дхе тë Шëрбиме тë Ужит тë Републикëс сë Маqedонисë сë Veriut ме PA1 nr. 08-183/21, датë 04 tetor 2021, Комисионит Регуллатор тë Енергетикëс дхе тë Шëрбиме тë Ужит тë Републикëс сë Маqedонисë сë Veriut нë seancën е mbajtur мë 4 nëntor 2021, miratoi

A K T V E N D I M

PËR PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM APO TË FURNIZIMIT ME UJË TË NPVK "OBLESHEVË" CESHINOVË-OBLESHEVË PËR PERIUHDHËN E RREGULLUAR 2022-2024

1. NPVK "Obleshevë" Ceshinovë-Obleshevë i përcaktohet tarifë mesatare e shërbimit të ujit, furnizim me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë edhe atë:

- për vitin 2022 në shumë prej 19,26 ден/м³;
- për vitin 2023 në shumë prej 19,40 ден/м³;
- për vitin 2024 në shumë prej 19,54 ден/м³.

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë prej 0,25%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë prej 0,25%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2024 ka vlerë prej 0,25%.

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në pajtueshmëri me kufirin minimal dhe maksimal, nga pika 2 e këtij aktvendimi:

- për vitin 2022;
- tarifa mesatare minimale 19,22 ден/м³;
- tarifa mesatare maksimale 19,31 ден/м³;
- për vitin 2023:
- tarifa mesatare minimale 19,35 ден/м³;
- tarifa mesatare maksimale 19,45 ден/м³;
- për vitin 2024:
- tarifa mesatare minimale 19,49 ден/м³;
- tarifa mesatare maksimale 19,59 ден/м³.

4. Detyrohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij aktvendimi, t'i plotësojë kushtet nga Plani i Përshtatjes së Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në pajtueshmëri me të cilat përlllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës së shërbimit të ujit.

5. Tarifa e përcaktuar e furnizimit me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë me propozim-tarifë, vlen për periudhën e rregulluar 2022-2024.

6. Ky vendim do të hyjë në fuqi në ditën e botimit të tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", ndërsa do të zbatohet nga data 1 janar 2021.

PA1 nr. 08-183/21
4 nëntor 2021
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

3990.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 – 2024 година, на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП бр.08-184/21 од 4 октомври 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 4 ноември 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД „ОБЛЕШЕВО“ ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА

1. На ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2022 година во износ од 9,91 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 10,04 ден/м³;
- за 2024 година во износ од 10,17 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2024 година, изнесува 0,25%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 9,89 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 9,94 ден/м³;
- за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 10,02 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 10,07 ден/м³;
- за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 10,15 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 10,20 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2022-2024 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

УП бр. 08-184/21
4 ноември 2021 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë ненит 13 параграфи (1) тë Лигит тë Пëрцактит тë Çmimeve тë Шëрбимеве тë Ужит “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.7/16), ненит 7, параграфи (1) тë Rregullores së Mënyrës dhe тë Procedurës së Përcaktimit тë Tarifës së Шëрбимит тë Ужит dhe тë Tarifës Rregullatore тë Шëрбимит тë Ужит (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 63/17), ndërsa duke vepruar sipas kërkesës për përcaktimin e tarifës së grumbullimit dhe тë largimit тë ujërave тë zeza urbane me propozim-tarifë për periudhën e rregulluar 2022 - 2024, тë NPVK "Obleshevë" Çeshinovë-Obleshevë, тë regjistruar në arkivin e Komisionit Rregullator тë Energjetikës dhe тë Шëрбимеве тë Ужит тë Republikës së Maqedonisë së Veriut me PA1 nr. 08-184/21, datë 4 tetor 2021, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Шëрбимеве тë Ужит тë Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 4 nëntor 2021, miratoi

AKTIVENDIM

TË PËRCAKTIMIT TË TARIFËS SË GRUMBULLIMIT DHE TË LARGIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE TË NPVK "OBLESHEVË" ÇESHINOVË-OBLESHEVË PËR PERIU DHËN E RREGULLUAR 2022-2024

1. NPVK “Obleshevë” Çeshinovë-Obleshevë i përcaktohet tarifë mesatare e shërbimit të ujit, grumbullimit dhe largim i ujërave të zeza urbane edhe atë:

- për vitin 2022 në shumë prej 9,91 ден/м³;
- për vitin 2023 në shumë prej 10,04 ден/м³;
- për vitin 2024 në shumë prej 10,17 ден/м³.

2. Përcaktohet kufiri i vlerës së tarifës:

- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2022, ka vlerë prej 0,25%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2023, ka vlerë prej 0,25%;
- kufiri minimal dhe maksimal për vitin 2024, ka vlerë prej 0,25%.

3. Përcaktohet tarifa mesatare minimale dhe maksimale në pajtueshmëri me kufirin minimal dhe maksimal, nga pika 2 e këtij aktvendimi:

- për vitin 2022:
 - tarifa mesatare minimale 9,89 ден/м³;
 - tarifa mesatare maksimale 9,94 ден/м³;
- për vitin 2023:
 - tarifa mesatare minimale 10,02 ден/м³;
 - tarifa mesatare maksimale 10,07 ден/м³;
- për vitin 2024:
 - tarifa mesatare minimale 10,15 ден/м³;
 - tarifa mesatare maksimale 10,20 ден/м³.

4. Detyrohet ofruesi i shërbimit të ujit nga pika 1 e këtij aktvendimi, t'i plotësojë kushtet e Planit të Përshtatjes së Tarifave të Shërbimeve të Ujit, në pajtueshmëri me të cilat përlllogaritet kufiri minimal dhe maksimal i vlerës së tarifës së shërbimit të ujit.

5. Tarifa e përcaktuar e grumbullimit dhe e largimit të ujërave të zeza urbane, vlen për periudhën e rregulluar 2022-2024.

6. Aktvendimi hyn në fuqi me ditën e publikimit të tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", publikohet në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të zbatohet nga data 1 janar 2022.

PA1 nr. 08-184/21
4 nëntor 2021
Shkup

Kryetar
i Komisionit Rregullator i Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

3991.

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 – 2024 година, на ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08- 185/21 од 04 октомври 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 4 ноември 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈПКД „ОБЛЕШЕВО“ ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА

1. На ЈПКД „Облешево“ Чешиново - Облешево се утврдува просечна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2022 година во износ од 2,56 ден/м³;
- за 2023 година во износ од 2,60 ден/м³;
- за 2024 година во износ од 2,63 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:

- минималниот и максималниот опсег за 2022 година, изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 0,25%;
- минималниот и максималниот опсег за 2024 година, изнесува 0,25%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:

- за 2022 година:
- минимална просечна тарифа 2,56 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 2,57 ден/м³;
- за 2023 година:
- минимална просечна тарифа 2,59 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 2,60 ден/м³;
- за 2024 година:
- минимална просечна тарифа 2,62 ден/м³;
- максимална просечна тарифа 2,64 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за прочистување на отпадни води важи за регулиран период 2022-2024 година.

6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулатор-

ната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

УП1 бр. 08-185/21
4 ноември 2021 година
Скопје

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Нë базë тë ненит 13, параграфи (1) тë Лигит тë Пëрцактит тë Чмиме тë Шëрбиме тë Ужит (“Газета Зыртаре тë Републикëс сë Македонисë“ нр.7/16), ненит 7, параграфи (1) тë Ррегulloрес сë Мëнврс дхе тë Procedурëс сë Пëрцактит тë Тарифëс сë Шëрбимит тë Ужит дхе тë Тарифëс Ррегullаторе тë Шëрбимит тë Ужит (“Газета Зыртаре тë Републикëс сë Македонисë” нр. 63/17), ндëрса дхе вепруар sipas кërкесëс пëр пëрцактимин тë тарифëс сë трајтимит тë ујëраве тë зеа urbane ме пропозим-тарифë пëр периудхëн тë ррегullуар 2022 - 2024, тë NPVK "Облешевë" Чешиновë-Облешевë, тë региструар нë аркивин тë Комисонит Ррегullатор тë Енергетикëс дхе тë Шëрбиме тë Ужит тë Републикëс сë Македонисë сë Вериут, ме PA1 нр: 08-185/21, датë 4 тетор 2021, Комисонит Ррегullатор тë Енергетикëс дхе тë Шëрбиме тë Ужит тë Републикëс сë Македонисë сë Вериут нë сеанцëн тë мбайтур мтë 4 нëнтор 2021, митратоит

А К Т В Е Н Д И М ПËР ПËРЦАКТИМÏН Е ТАРИФËС СË ТРАЈТИМÏТ ТË УЈËРАВЕ ТË ЗЕЗА УРБАНЕ ТË NPVK "ОБЛЕШЕВË" ЧЕШИНОВË-ОБЛЕШЕВË ПËР ПЕРИУДХËН Е РРЕГУЛЛУАР 2022-2024

1. NPVK “Облешевë” Чешиновë-Облешевë и пëрцактохет тарифë месатаре тë шëрбимит тë ужит трајтим и ујëраве тë зеа urbane едхе атë:

- пëр витин 2022 нë шумë прëј 2,56 ден/м³;
- пëр витин 2023 нë шумë прëј 2,60 ден/м³;
- пëр витин 2024 нë шумë прëј 2,63 ден/м³.

2. Пëрцактохет куфитри и влерëс сë тарифëс:

- куфитри минимал дхе максимал пëр витин 2022, ка влерë прëј 0,25%;
- куфитри минимал дхе максимал пëр витин 2023, ка влерë прëј 0,25%;
- куфитри минимал дхе максимал пëр витин 2024, ка влерë прëј 0,25%.

3. Пëрцактохет тарифа месатаре минимале дхе максимале нë пайтуешмëри ме куфитрин минимал дхе максимал, нга пика 2 тë кëtй актвëндимит:

- пëр витин 2022:
- тарифа месатаре минимале 2,56 ден/м³;
- тарифа месатаре максимале 2,57 ден/м³;
- пëр витин 2023:
- тарифа месатаре минимале 2,59 ден/м³;
- тарифа месатаре максимале 2,60 ден/м³;
- пëр витин 2024:
- тарифа месатаре минимале 2,62 ден/м³;
- тарифа месатаре максимале 2,64 ден/м³.

4. Дëтйрoхет офруеси и шëрбимит тë ужит нга пика 1 тë кëtй актвëндимит, т'и плотëсoјë куштет тë Планит тë Пëрсхаттëс сë Тарифаве тë Шëрбиме тë Ужит, нë пайтуешмëри ме тë цилат пëрллогаритет куфитри минимал дхе максимал и влерëс сë тарифëс сë шëрбимит тë ужит.

5. Тарифа тë пëрцактуар тë трајтимит тë ујëраве тë зеа urbane, влен пëр периудхëн тë ррегullуар 2022-2024.

6. Актвëндимит хын нë фуқи ме дитëн тë публикитмит тë тй нë “Газетëн Зыртаре тë Републикëс сë Македонисë сë Вериут”, публикoхет нë фагëн тë интернетит тë Комисонит Ррегullатор тë Енергетикëс дхе тë Шëрбиме тë Ужит тë Републикëс сë Македонисë сë Вериут дхе до тë збатохет нга дата 1 јанар 2022

PA1 нр. 08-185/21
4 нëнтор 2021
Shkup

Крыетар
и Комисонит Ррегullатор и Енергетикëс
дхе и Шëрбиме тë Ужит тë
Републикëс сë Македонисë сë Вериут,
Марко Бислимоски, d.v.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

издавач: ЈП Службен весник на Република Северна Македонија, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29, поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

претплатата за 2021 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
рок за рекламации: 15 дена.
жиро-сметка: 300000000188798.
депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
печат: печатница Напредок ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 251

9 ноември 2021, вторник

година LXXVII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

ОГЛАСИ

СОДРЖИНА

	Стр.
Судски огласи.....	1
Стеčajни постапки.....	1
Нотарски огласи.....	4
Неважечки документи.....	13
Огласи.....	14
Јавни набавки.....	16

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

Пред Основниот граѓански суд Скопје е поднесена тужбата од тужителот Национално биро за осигурување – Скопје, против тужените Мустафа Исеновски од Скопје, ул. „20“ бр. 22, с. Сарај и Муртезани Физник од Скопје, ул. „Дебарска“ бр. 10, сега со непозната адреса на живеење, за регресен долг, за вредност на спорот 127.388 денари.

Бидејќи тужениот Муртезани Физник од Скопје, ул. „Дебарска“ бр. 10, сега е со непозната адреса на живеење, ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, со Решение бр. УП1 0905-478 од 25.10.2021 година, за посебен старател на тужениот Муртезани Физник од Скопје, ја постави адвокатот Симона Лескароска, бул. „Партизански одреди“ бр. 14 А/1 од Скопје.

Се повикува тужениот Муртезани Физник од Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави, како тужен во постапката.

Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува посебниот старател, адвокатот Симона Лескароска од Скопје.

Од Основен граѓански суд Скопје, Парничен оддел, 27 МАЛВП-2002/20. (51439)

Основниот граѓански суд Скопје, како првостепен парничен суд со судијата Весна Стрезовска, како претседател на Советот, постапувајќи по тужбата на тужителот АД Евроинс осигурување Скопје ул. „Скупи“ бр.

12, Скопје, против тужениот Срѓан Станковиќ ул. „Јужноморавски бригади“ 6 бр. 1, Скопје, со непознато живеалиште-престојувалиште, на ден 6.10.2021 година, го објави следниов оглас:

Основниот граѓански суд Скопје во постапката по тужбата на тужителот АД Евроинс осигурување Скопје ул. „Скупи“ бр. 12, Скопје, против тужениот Срѓан Станковиќ ул. „Јужноморавски бригади“ 6 бр. 1, Скопје, со непознато живеалиште-престојувалиште, за привремен застапник на тужениот го постави адвокатот Горјан Панчевски од Скопје бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 28, лок. 10/11, Скопје кој ќе ги штити правата и интересите на тужениот во постапката сè додека тој или неговиот полномошник не се јават во постапката.

Од Основен граѓански суд Скопје, 15. МАЛВП бр. 39/20. (51467)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот судија Ирена Петрушевска објавува дека со Решение I. Ст. бр. 159/20 од 28.10.2021 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, промет и услуги АМАДЕУС ОНИКС ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. „Партизански одреди“ бр. Кула 26/8 Скопје, со трансакциска сметка број 380176955005104 во Прокредит банка АД Скопје, единствен матичен број на субјектот на уписот 6819508, единствен даночен број 4080012531549 при УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на дејност 08.11 – Вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Стечајната постапка не се спроведува поради немање имот и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води Централниот регистар – Регионална регистрациона канцеларија – Скопје.

Од Основен граѓански суд – Скопје (51382)

Основниот граѓански суд Скопје, со Решение II Ст. бр. 37/20 преку стечајниот судија Љупчо Тодоровски свикува Собрание на доверители на стечајниот должник Друштво за трговија на големо и мало ПРИ-МА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, во стечај со следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Донесување одлука по план за реорганизација на стечајниот должник подготвен од страна на стечајниот управник Михаил Момировски од Скопје.

Собранието на доверители ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 13:45 часот, во Основен граѓански суд Скопје, судница бр. 15 на 3 кат на зградата на Основниот граѓански суд Скопје.

Планот за реорганизација на стечајниот должник е доставен до стечајното досие и истиот ќе биде достапен на сите доверители заради увид во неговата содржина сметано од 1.11.2021 година.

Се повикуваат сите доверители да присуствуваат на рочиштето.

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на РСМ“, во еден дневен весник, на огласната табла на судот и кај должникот.

Од Основен граѓански суд Скопје. (51393)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со Решение Ст. бр. 213/03 од 6.10.2021 година, стечајната постапка над должникот Акционерско друштво за земјоделство, индустрија и кооперација МЛЕКАРСТВО СО КООПЕРАЦИЈА увоз-извоз Куманово, во стечај, со седиште на ул. „Трета македонска ударна бригада“ бр. 17, Куманово, со ЕМБС 5379920, со ЕДБ 4017000133625, со жиро-сметка бр. 40900-601-000-0059950 и при Агенција за работа со блокирани сметки на РСМ, со приоритетна дејност 01.41 – Одгледување на молзни крави, отворена со Решение Ст. бр. 213/03 од 22.10.2003, се заклучува.

Се овластува стечајниот управник Александар Димовски од Скопје, да ја доврши извршната постапка заведена под И. бр. 27/2018 кај извршителот Зоран Ангеловски од Куманово, како и сите спорови кои може да произлезат од истата, а по наплата на побарувањето во извршната постапка И. бр. 27/18 да спроведе дополнителна распределба и по правосилно завршување на постапката должникот да се брише од Трговскиот регистар при ЦР на РСМ.

Се задолжува стечајниот управник Александар Димовски од Скопје на три месеци до судот да доставува извештај за текот на извршната постапка.

Извод од Решението да се објави на огласната табла на судот, во „Службен весник на РСМ“ и на веб-страницата на Централен регистар на РСМ.

Извод од Решението да се достави до Агенција за катастар на недвижности и до други соодветни регистри.

Од Основен суд – Куманово. (51411)

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение I. Ст. бр. 130/21 од 26.10.2021 година, се отвори стечајна постапка над должникот Друштво за трговија услуги ПЕРПЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 19, ТЦ Беверли Хилс локал 11, Скопје, со трансакциска сметка бр. 200001268676475 во Стопанска банка АД Скопје, со трансакциска сметка бр. 240010000929919 во Универзална инвестициона банка АД Скопје, со трансакциска сметка бр. 25000100268-7462 во Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, со трансакциска сметка бр. 280123100428132 во Силк

Роуд банка АД Скопје, со трансакциска сметка бр. 300000002165658 во Комерцијална банка АД Скопје и со трансакциска сметка бр. 370011100091238 во Еуростандард банка АД Скопје - во стечај, единствен матичен број на субјектот на уписот 6029973, единствен даночен број 4030005562717 при УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на дејност 46.48 – Трговија на големо со часовници и накит.

Стечајната постапка не се спроведува поради немање имот и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води Централниот регистар – Регионална регистрациона канцеларија Скопје.

Од Основен граѓански суд Скопје. (51412)

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот судија Ирена Петрушевска, објавува дека со Решение I. Ст. бр. 261/19 од 28.10.2021 година, се отвори стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги СОВИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. „АВНОЈ“ бр. 38-1/1, Скопје, со трансакциска сметка бр. 2100625-31640125 и 210062531640222 во НЛБ банка АД Скопје и со трансакциска сметка бр. 240040105188185 во Универзална инвестициона банка АД Скопје, единствен матичен број на субјектот на уписот 6253164, единствен даночен број 4030007643480 при УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на дејност 56.10 – Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна.

Стечајната постапка не се спроведува поради немање имот и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар кој го води Централниот регистар – Регионална регистрациона канцеларија Скопје.

Од Основен граѓански суд Скопје. (51431)

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот судија Сашка Трајковска, со Решение 3 Ст. бр. 35/21 од 29.10.2021 година, објавува дека се закажува Собрание на доверители на должникот Македонска книга Акционерско друштво за издавачка дејност и трговија Скопје-во стечај за ден 15.11.2021 година во 10:00 часот во Основен граѓански суд Скопје, судница 24, трети кат со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Донесување на одлука во врска со спроведената прва електронска продажба на недвижен имот на имотот – стечајна маса на должникот од 27.10.2021 година.

Се повикуваат сите доверители да присуствуваат на рочиштето.

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на РСМ“, во еден дневен весник и на огласната табла на судот.

Од Основен граѓански суд Скопје. (51462)

Основниот суд Куманово, објавува дека со Решение Ст. бр. 19/21 од 29.10.2021 година отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за угостителство КАФЕ БАР ЛИБЕРО ТП Арбен Мусли Ибраими Куманово, со седиште на ул. „Димитрије Туцовиќ“ бр. 1-1 Куманово, со трансакциска сметка бр. 320100027560514 при Централна кооперативна банка АД Скопје, со ЕМБС 7266537 и ЕДБ 5017018506040 и предмет на работење 56.30 – Подготовка и послужување на пијалаци.

Огласи

Стечајната постапка не се спроведува, поради немање на имот и се заклучува.

Решението да се објави во „Службен весник на РСМ“ на веб-страницата на Централен регистар на РСМ и на огласната табла на судот.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од Централен регистар на РСМ.

Од Основен суд – Куманово (51463)

Основниот граѓански суд Скопје, со Решение I Ст. бр. 186/16 од 3.11.2021 година, преку судијата Ирена Петрушевска, врз основа на чл. 197 од Законот за стечај, свикува завршно собрание на доверители на стечајниот должник Друштво за производство и промет ПЛАСТ – КОМЕРЦ Моне и Ацо ДОО извоз-увоз Скопје – во стечај Скопје, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Разгледување на извештајот за текот на стечајната постапка.
2. Расправање за завршната сметка и завршниот извештај.
3. Посебен извештај за извршна исплата.
4. Потврдување на Планот за конечна распределба.
5. Донесување на одлука по предлогот на стечајниот управник за заклучување на стечајната постапка.

Собранието на доверители ќе се одржи на ден 24.11.2021 година во 12:00 часот, во Основен граѓански суд Скопје, судница 2 прв кат.

Се повикуваат сите доверители да присуствуваат на рочиштето.

Огласот ќе биде објавен во „Службен весник на РСМ“, во еден дневен весник, на огласната табла на судот и кај должникот.

Од Основен граѓански суд Скопје. (51465)

Основниот граѓански суд Скопје, преку стечајниот судија Сашка Трајковска објавува дека со Решение 3 Ст. бр. 33/20 од 25.10.2021 година, се запира стечајната постапка над должникот Друштво за транспорт, трговија и услуги ГОГО ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Горче Петров“ бр. 26 Б-4/12 Скопје, со трансакциска сметка број 290000023363471 при ТТК банка АД Скопје, единствен матичен број на субјектот на уписот 6075665, единствен даночен број 4030006579800 при УЈП – Регионална дирекција Скопје и шифра на дејност 49.39 – Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место и таа се заклучува.

По правосилноста на Решението должникот да се брише од Трговскиот регистар при ЦР на РСМ и стечајната сметка да не се згаснува при деловната банка.

Извод од Решението да се објави на огласната табла на судот, „Службен весник на РСМ“ и веб-страницата на ЦР на РСМ.

Извод од Решението да се достави до Агенција за катастар на недвижности и до други соодветни регистри.

Од Основен суд Скопје II – Скопје. (51466)

Основниот суд во Кичево, со Решение Ст. бр. 17/2021 од 15.10.2021 година, објавува дека се поведува претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка над должникот ДППТУ ЦЕМО ИНВЕСТ увоз-извоз ДООЕЛ с. Пласница, М. Брод, со седиште во с. Пласница, М. Брод, со ЕМБС 6680151, со ЕДБ 4071011500160, со трансакциска смет-

ка 300280000025242 во Комерцијална банка АД Скопје и шифра на дејност 47.11 – Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка на ден 23.11.2021 година во 13 часот.

Се определуваат следните мерки за обезбедување.

За привремен стечаен управник се определува лицето Јосип Димитровски од Битола, ул. „Пепа Пупле“ бр. 10, со телефон 075/633-667.

Се задолжува привремениот стечаен управник да го заштити имотот на должникот со сите соодветни средства, да утврди дали се исполнети условите за отворање на стечајна постапка и да достави до судот извештај за економско-финансиската состојба на должникот, односно дали од имотот на должникот може да се намират трошоците на постапката.

Се задолжува должникот веднаш по приемот на ова решение да му овозможи на привремениот стечаен управник да влезе во неговите деловни простории да може да ги спроведе потребните дејствија, како и да му допушти увид во трговските книги на должникот, односно увид во целокупната документација.

Се задолжува должникот во рок од 8 (осум) дена од приемот на ова решение да достави до судот писмен извештај за својата економско-финансиска состојба.

Од Основен суд – Кичево. (51706)

Основниот суд во Кавадарци, со Решение Ст. бр. 15/21 од 4.11.2021 година, предлогот за отворање на стечајна постапка од 24.9.2021 година, поднесен од должникот Друштво за производство, трговија и услуги САФРИЦ Сашко ДООЕЛ увоз-извоз Росоман во ликвидација, се усвојува.

Се отвора стечајна постапка над Друштво за производство, трговија и услуги САФРИЦ, Сашко ДООЕЛ увоз-извоз Росман во ликвидација со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Росоман со ЕМБС 5456169, ЕДБ 4011000114991 и трансакциска сметка бр. 200000034636364 што се води при Стопанска банка АД Скопје, со приоритетна дејност, Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун означена со шифра 47.11.

Отворената стечајна постапка над должникот, во ликвидација не се спроведува и се заклучува.

Централен регистар на РСМ по правосилноста на решението, должникот Друштво за производство, трговија и услуги САФРИЦ, Сашко ДООЕЛ увоз-извоз Росман во ликвидација да го брише од Трговскиот регистар.

Стопанска банка АД Скопје, да ја изгасне жиро-сметката на должникот и доколку на истата има парични средства да ги пренесе на сметките на Буџетот на РСМ Републички судски такси – стопанство – трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка 840-132-03338, приходна шифра 722211 депонент на НБ на РСМ.

Решението ќе биде објавено во „Службен весник на РСМ“, на веб-страницата на Основен суд Кавадарци, во Централен регистар на РСМ и во соодветните агенции коишто ги водат јавните книги.

Од Основен суд – Кавадарци. (51707)

Основниот суд во Прилеп со стечајниот судија Јасмина Шишковска Стојковиќ во спроведената претходна постапка и одржаното рочиште во присуство на привремениот стечаен управник Славе Стојаноски, со Решение Ст. бр. 56/21 од 2.11.2021 година, отвори сте-

чајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги САМИ ОНУР увоз-извоз ДОО-ЕЛ Прилеп, со седиште на ул. „Тризла“ бр. 82 Б, Прилеп, со приоритетна дејност под шифра 62.09 – Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите, со сметка број 210065834310190 при НЛБ банка АД Скопје, со ЕМБС 6583431 и ЕДБ 4021010511773.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува.

Против ова Решение доверителите имаат право на жалба во рок од 8 (осум) дена од објавувањето во „Службен весник на РСМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Битола.

Од Основен суд – Прилеп. (51708)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со Решение Ст. бр. 20/21 од 4.11.2021 година, се поведува претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги Марбор Стоне ДООЕЛ с. Чифлик, Општина Чешиново, Облешеве, со ЕМБС 7052846, ЕДБ 4084015500933, жиро-сметка бр. 270-0705284701-91 при Халк банка АД Скопје и жиро-сметка бр. 300050000162072 при Комерцијална банка АД Скопје.

Се закажува рочиште поради испитување на условите за отворање на стечајна постапка на должникот Друштво за производство, трговија и услуги Марбор Стоне ДООЕЛ с. Чифлик, Општина Чешиново-Облешеве, по поднесениот предлог за отворање на стечајна постапка за ден 29.11.2021 година, во 13:00 часот, во просториите на овој суд во соба бр. 56.

Се определуваат следните мерки за обезбедување:

За привремен стечаен управник се именува Славе Стојаноски од Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1/36, дипломиран економист, лиценциран стечаен управник.

До донесувањето на одлуката по предлогот за отворање на стечајна постапка, должникот може да располага со својот имот, само со претходна дозвола на привремениот стечаен управник.

Се задолжува привремениот стечаен управник да ги преземе следните активности.

Да го заштити и одржува имотот на должникот, да испита дали должникот има имот над кој може да се довлори и е доволан за спроведување на стечајна постапка и намиравање на трошоците на стечајната постапка и побарувањата на доверителите односно да испита дали постојат причини за отворање стечајна постапка и какви се изгледите за понатамошното одржување на деловниот потфат на должникот.

Привремениот стечаен управник е овластен да влезе во деловните простории на должникот и да ги спроведе надлежните дејствија.

Се задолжува должникот Друштво за производство, трговија и услуги Марбор Стоне ДООЕЛ с. Чифлик, Општина Чешиново-Облешеве, да му овозможи на привремениот стечаен управник влез во неговите деловни простории и увод во трговските книги и во останатата деловна документација.

Ова решение да се објави на огласната табла во судот и во „Сл. весник на РСМ“.

Решението да се достави до предлагачот-должникот, привремениот стечаен управник, Централниот регистар на РСМ, до Катастар и други органи во кои се запишуваат правата на недвижностите и индустриската сопственост, заради запишување во јавните книги.

За рочиштето да се повикаат предлагачот-должникот и привремениот стечаен управник.

Од Основен суд – Кочани. (51709)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - нива во место викано „Посерево“, класа 6, право на недвижност на КП бр. 2282/1, со површина од 2.455 м², сопственост на Ѓорге Зифов од Радовиш, запишан во Имотен лист број 322 за КО Ињево вон град за цена од 22.000 денари.

Се повикуваат лицата кои согласно со чл. 15, став 1 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 135/2007) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) на посочениот недвижен имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Љупчо Јорданов од Радовиш ул. „Ацо Караманов“ бр. 1, кат 1, Радовиш. (51680)

Се продава недвижен имот, и тоа КП бр. 647, м. в. „Ара“, к. култура зз/н, к. кл. 2, П=1.497 м², сопственост, заведен во Имотен лист бр. 110 препис за КО Колибари, а сопственост на лицето Абди Садику од с. Колибари, Кичево, за купопродажна цена во износ од 2.900 евра.

Се повикуваат сопствениците/сосопствениците на соседните парцели (граничари со земјиштето), како заинтересирани купувачи-соседи, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Доколку заинтересираните купувачи-соседи, не се јават во наведениот рок, го губат правото на првенствено купување.

Писмените изјави-понуди да се достават до нотарот Ахмет Халими од Кичево, бул. „Ослободување“ бр. 31-1. (51687)

Се продава следниот недвижен имот КП бр. 1165, м. в. „М. чешма“, катастарска култура 11000 нива, класа 6, со вкупна површина од 3.073 м² и КП бр. 1741, м. в. „Поле“, катастарска култура 15000, ливада, класа 3, со вкупна површина од 1.453 м² сите во КО Будинарци, во сопственост на Бранко Цонкински со живеалиште во Пробиштип, според Имотен лист бр. 516 за КО Будинарци, за вкупна купопродажна цена од 18.450 денари.

Се повикуваат лицата коишто имаат право на првенствено купување, во рок од 8 (осум) дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Татјана Миовска, нотарот за подрачјето на Основен суд во Берово ул. „Задарска“ бр. 15. (51688)

Над недвижен имот сопственост на Друштво за производство, трговија, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ДЕА-КОМ ДОО експорт-импорт Гостивар, за недвижен имот:

- КП 6467, дел 2, ред. бр. 452, вл 1, кат 5, број 82, ПП, со површина од 2 м²;

- КП 6467, дел 2, ред. бр. 451, вл 1, кат 5, број 82, СТ, со површина од 33 м²;

- КП 6467, дел 2, ред. бр. 245, вл 1, кат ПО-3, број 23, ГМЗП, со површина од 14 м², видно од Лист за предбележување на градба број 103598 за КО Ѓорче

Огласи

Петров 4-Влае, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје со седиште во Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 7, запишана во Трговскиот регистар на Централниот регистар на РСМ, со ЕМБС 4065549, заради обезбедување на побарувањето во износ од 24.000,00 евра, врз основа на Нотарски акт - Договор за залог (хипотека) на недвижен имот - со својство на извршна исправа од нотарот Ана Брашнарска под ОДУ број 1148/21 од 29.10.2021 година. (51689)

Се продава земјоделско и градежно земјиште на КП бр. 1054 дел 1, м. в. „Шавари“, култура пасиште, со површина од 743 м2, КП бр. 1254, м. в. „Долна бела нива“, култура шума, со површина од 382 м2, КП бр. 1255, м. в. „Долна бела нива“, култура нива, со површина од 745 м2, КП бр. 449, м. в. „Село“, култура под зграда 1, со површина од 53 м2, КП бр. 449, м. в. „Село“, култура двор, со површина од 160 м2, КП бр. 696 дел 2, м. в. „Мекелија“, култура ливада, со површина од 363 м2, КП бр. 690, м. в. „Мекелија“, култура ливада, со површина од 430 м2 и КП бр. 449 дел 0, адреса „Златари“, помошни згради, влез 1, кат ПР., со површина од 44 м2, во КО Златари, во сопственост на Головодовски Павле од Скопје, за вкупна продажна цена од 2.400,00 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство, согласно со чл. 15, став 6 од Законот за земјоделското земјиште.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Николче Павловски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3, Ресен. (51693)

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско земјиште „Сл. весник на Р Македонија“ бр. 135/07 од 8.11.2007 година, се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето сопственост на продавачот Милан Пижевски од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Качанички пат“ бр. 20, Скопје, сопственик на 2/6 идеални делови од недвижен имот кој се наоѓа во КО ГЛУВО БРАЗДА, на КП 2872, место викано/улица „Бучелј“, катастарска култура Н, класа 4, со површина од 6.057 м2, сосопственост, видно од Имотен лист број 727 за КО ГЛУВО БРАЗДА, издаден од Агенција за катастар на недвижности на Р Северна Македонија, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас да се изјаснат за прифаќањето на понудата за продажба. Во спротивно, тие го губат правото на првенство и сопственост може својот идеален дел од земјоделското земјиште да го понуди на друго правно или физичко лице. Продажната цена за горенаведениот недвижен имот изнесува 1.861.518 денари. (51694)

Се продава недвижен имот сопственост на: Нури Мерсини, Кенан Мерсини, Садби Мерсини, Јетон Мерсини и Медина Мерсини што претставува: КП бр. 235 место викано/улица „Теке“, катастарска култура зз, н, 4- та класа, со површина од 2.119 м2 и КП бр. 236 место викано/улица „Теке“, катастарска култура зз, н, 4- та класа, со површина од 1.439 м2, заведено во Лист Б од Имотен лист број 331 за КО Речане. Купопродажната цена на овој имот изнесува 6.000,00 евра во денарска противвредност.

Согласно со член 15 од Законот за земјоделското земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07) се повикуваат заинтересираните лица со првенствено право на купување да се јават на оваа понуда. Тие се должни во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот да го депонираат целиот износ до нотарот Башким Елези од Гостивар на адреса булевар „Браќа Гиноски“ бр. 46. (51695)

На ден 3.11.2021 година во Нотарската канцеларија на нотарот Ленче Каранфиловска од Штип е потврден Договор за невладетелски залог врз подвижен предмет со својство на извршна исправа во ОДУ број 844/21 помеѓу Универзална инвестициона банка АД Скопје со седиште во Скопје – Центар на улица „Максим Горки“ број 6 со ЕМБС 4646088 и ЕДБ 4030993252736, како заложен доверител и Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги МАРТИНИ - ТРАНС увоз - извоз ДООЕЛ Штип со седиште во Штип на улица „Питу Гули“ број 17 со ЕМБС 4735862 и ЕДБ 40299-93100792, како должник и заложен должник, кој заложува подвижен имот во јавната книга во Централен регистар - Заложен регистар опишан по идентификациски број 10720210000448 во Централен регистар - Заложен регистар за обезбедување на Договор за одобрување на кредит на правно лице број 0904/41029-2/2021 на ден 3.8.2021 година во износ од 35.000,00 евра, со краен рок за измирување на кредитот 31.7.2024 година. (51698)

Сопственикот Пандора Тошанова го продава својот недвижен имот кој што се наоѓа во Скопје, КП бр.994 дел 3, место викано/улица „Стари лозја“, култура З3-плодни земјишта, Н-нива, класа 5, со површина од 766 м2, заведена во Имотен лист број 327 КО Катланово издаден од Агенција за катастар на недвижности-Скопје, за вкупна купопродажна цена од 30.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Катерина Митревска на бул. „Кузман Ј. Питу“ бр. 26/1, мезанин, лок. 11, Општина Аеродром, Скопје. (51699)

Се продава недвижниот имот со следниве катастарски индикации, Лист Б: КП 5305, место викано „Табачница“, катастарска култура 33,1 класа, со површина од 11.114 м2, опишано по Имотен лист број 10116 на Ко Тетово вон гр. реон, во сопственост на продавачот Реџеп Рамадани, и тоа на 490/11114 идеални делови, за вкупна купопродажна цена од 20.000 евра.

Согласно со член 15, став 1 и 4 од Законот за земјоделско земјиште се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување, на посочениот недвижен имот сите заеднички сопственици, сосопственици и соседите кои се граничат со недвижниот имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Патриша Трајковска од Тетово на ул. „Илинденска“ бр. 69, лок. 1 и 2, Тетово. (51701)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1372 дел 1, м. в. „Црвен“, култура пасиште, со површина од 24.742 м², во КО Сопотско, Имотен лист бр. 758, во сопственост на: Наум Божиновски, Елизабета Димитровска, Соња Камшиговска, Надица Прцуловска и Александар Божиновски, за вкупна продажна цена од 393.398 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство, согласно со чл. 15, став 6 од Законот за земјоделското земјиште.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Николче Павловски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3, Ресен. (51704)

Согласно со член 15 од Законот за земјоделско земјиште „Сл. весник на Р Македонија“ бр. 135/07 од 8.11.2007 година се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето сопственост на продавачите: Игор Пижевски од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Качанички пат“ бр. 15, Скопје, сопственик на 1/6 идеален дел, Горан Пижевски од Скопје, со адреса на живеење во Визбегово на ул. „8“ бр. 27, Скопје, сопственик на 2/6 идеални делови, Александар Пижевски од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Качанички пат“ бр. 20, Скопје, сопственик на 1/6 идеален дел од недвижен имот кој се наоѓа во КО ГЛУВО БРАЗДА, на КП 2872, место викано/улица „Бучелј“, катастарска култура Н, класа 4, со површина од 6.057 м², сопственост; видно од Имотен лист бр. 727 за КО ГЛУВО БРАЗДА издаден од Агенција за катастар на недвижности на Р Северна Македонија, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас да се изјаснат за прифаќањето на понудата за продажба. Во спротивно, тие го губат правото на првенство и сосопствениците можат своите идеални делови од земјоделското земјиште да го понудат на друго правно или физичко лице. Продажната цена за горенаведениот недвижен имот изнесува 1.776.720 денари. (51710)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот - хипотека, составен од нотарот Анита Адамческа од Скопје, под бр. ОДУ 812/21 од 22.10.2021 година, склучен помеѓу Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, како заложен доверител, Борис Јаневски и Ивана Кајеска, како должници и Друштво за производство, трговија и градежништво МАТСВИСС БАУ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, како заложен должник, запишано е заложно право од прв ред, врз иден недвижен имот, согласно со Лист за предбележување на градба број 47646, за КО Гази Баба, запишан, како: КП 1027, дел 7, реден број 24, влез 1, кат МА, број 25, намена на посебен дел од зграда - стан, со површина од 50 м², КП 1027, дел 7, реден број 25, влез 1, кат МА, број 25, намена на посебен дел од зграда - помошни површини (тераса, лоџија, балкон), со површина од 5 м², заради обезбедување на побарувањето на заложникот доверител, во износ од 41.850,00 евра, кое произлегува од Договор за станбен кредит бр. 52850/3 на 20.10.2021 година. (51712)

Нотарот Боро Атанасовски од Делчево објавува оглас за купопродажба 1/1 цело на земјоделско земјиште култура зз пз класа 5, заведено во Имотен лист бр. 86

КО Тработивиште под КП бр. 181 на м. в. „Илеориче“, со површина од 2.473 м², во сопственост на Велков Миле од Делчево по цена од 250 евра во денарска противвредност на денот на плаќањето за површина од 1 декар.

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои имаат право на првенствено купување, да се јават во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас и писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата и понудите да се достават до нотарот Боро Атанасовски, бул. „Македонија“ бр. 39-А, Делчево. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. (51713)

Врз основа на Нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот - хипотека од прв ред, составен од нотарот Анита Адамческа од Скопје, под бр. ОДУ 785/21 од 14.10.2021 година, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен доверител, Тодорче Димчевски, како должник, Зорица Димчевска, како иден заложен должник и Друштво за производство, услуги и трговија ХАНТЕРС ДООЕЛ Скопје, како заложен должник, запишано е заложно право, на иден недвижен имот, запишан во Лист за предбележување на градба број 47770, за КО Гази Баба, запишан како: КП 1763, реден број 60, влез 1, кат К-1, број 4, намена на посебен дел од зграда - стан, со внатрешна површина од 57 м², КП 1763, реден број 61, влез 1, кат К-1, број 4, намена на посебен дел од зграда - помошни површини (тераса, лоџија, балкон), со внатрешна површина од 5 м² и идеален дел 1/2 (една половина) од идниот недвижен имот, запишан во Лист за предбележување на градба број 47770, за КО Гази Баба, како КП 1763, дел 1, реден број 25, влез 1, кат ПО-2, број 21-22, намена на посебен дел од зграда - гаражно место во затворен простор, со отворена површина од 14 м², како обезбедување на побарувањето на заложникот доверител во износ од 31.000,00 евра, кое произлегува од Договор за одобрување на станбен кредит бр. 2877428774 од 8.10.2021 година. (51714)

Врз основа на Договор за залог на подвижни предмети со својство на извршна исправа, склучен на 19.10.2021 година, потврден од нотарот Анита Адамческа од Скопје, под бр. ОДУ 801/21, на 19.10.2021 година, склучен помеѓу Комерцијална банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштво за трговија и услуги КЕНВОТ АДЛ ДООЕЛ Скопје, како должник - заложен должник, запишано е заложно право од прв ред, на подвижните предмети, согласно со Сопственичка изјава, заверена од нотарот Анита Адамческа, под бр. УЗП 4858/2021, на 19.10.2021 година, како обезбедување на побарувањето на заложникот доверител, во износ од 620.000,00 евра, кое произлегува од Договор за рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно право бр. 02-100-3460/2, склучен на 14.10.2021 година. (51715)

Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран на КП број 3230, дел 16, ул. „Прашка“ 11, влез 1, кат пр, број 5, намена на посебен дел од зграда дп, со внатрешна површина 116 м², влез 1, кат пр, број 6, намена на посебен дел од зграда дп, со внатрешна површина 73 м², влез 1, кат пр, број 7, намена на посебен дел од зграда дп, со внатрешна површина 105 м², евидентирани во Имотен лист бр.83129 за КО Карпош; над недвижен имот кој се наоѓа во Струга, лоциран на КП број 2451, влез 1, кат пр, број 1, намена на посебен дел од зграда дп, со внатрешна површина 202 м², евидентирани во Имотен лист бр. 102999 за КО Струга, во соп-

Огласи

ственост на заложник должник Градежно трговско и услужно друштво ТРИМ и ЛУМ ДООЕЛ Струга, со ЕМБС 6150551; над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран на КП број 3303, дел 4, влез 1, кат пр, број 1, намена на посебен дел од зграда дп, со внатрешна површина 114 м², влез 1, кат пр, број 2, намена на посебен дел од зграда дп, со внатрешна површина 66 м², евидентиран во Имотен лист бр.78894 за КО Карпош; над недвижен имот кој се наоѓа во Охрид, лоциран на КП број 15449, дел 1, влез 1, кат 01, број 1, намена на посебен дел од зграда стан, со внатрешна површина 39 м², влез 1, кат пр, број /, намена на посебен дел од зграда станбено-деловна зграда, со внатрешна површина 91 м², евидентиран во Имотен лист бр. 88793 за КО Охрид 3, во сопственост на заложник должник Градежно, трговско и услужно друштво ТРИМ увоз-извоз ДОО Охрид, со ЕМБС 5700248, заснован е залог со Нотарски акт - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, врз основа на Анекс бр. 5 кон Договор за мултивалутна кредитна рамка ОДУ бр. 749/21 од 2.11.2021 година од нотарот Муамет Шеху од Скопје, во корист на заложникот доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување со износ од 92.000.000 денари, дадени од страна на Стопанска банка АД Скопје, зголемена за износот на споредните побарувања, а кое побарување произлегува од Анекс бр. 5 кон Договор за мултивалутна кредитна рамка кое заложно право е запишано во Агенција за катастар на недвижности на РСМ - Скопје. (51716)

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз недвижност – хипотека (со својство на извршна исправа) сочинет од нотарот Дарко Стојкоски под ОДУ бр. 953/21 од 3.11.2021 г., склучен меѓу НЛБ банка АД Скопје, како заложен доверител и Друштво за транспорт, трговија и услуги ВЛАДМАР ГРУП ДОО Мирковци, Чучер-Сандево, со седиште на ул. „19“ бр. 7, Мирковци, Чучер-Сандево, со ЕМБС 6799760 и ЕДБ 4085012500742, како заложен должник, се врши упис на заложно право – хипотека од втор ред врз следната недвижност деловни простории, со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци, построени на: КП 11778, дел 1, адреса (улица и куќен број на зграда) бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 52, бр. на зграда 1, намена на зграда преземена при конверзија Б4-6, влез 1, кат МА, број 11, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 101 м², видно од Имотен лист број 107680 за КО Центар 1, издаден од Агенција за катастар на недвижности.

Се врши упис на заложно право – хипотека од прв ред врз следната недвижност: недвижен имот – станбена куќа и земјиште, со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци, кој се наоѓа во Скопје, КО Мирковци, построени на КП 837, место викано/улица над „Село“, култура ДМ, со површина од 420 м², КП 837, место викано/улица над „Село“, култура ЗПЗ 1, со површина од 75 м², КП 837 дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) с. Мирковци, бр. на зграда 1, намена на згр и други објекти А1, влез 1, кат К-1, број 2, намена ПП, со внатрешна површина од 15 м², КП 837 дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) с. Мирковци, бр. на зграда 1, намена на згр и други објекти А1, влез 1, кат К-1, број 2, намена СТ, со внатрешна површина од 61 м², КП 837 дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) с. Мирковци, бр. на зграда 1, намена на згр и други објекти А1, влез 1, кат ПР, број 1, намена ПП, со внатрешна површина од 16 м², КП 837 дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) с. Мирковци, бр. на зграда 1, намена на згр и други објекти А1, влез 1, кат ПР, број 1, на-

мена СТ, со внатрешна површина од 63 м², КП 837 дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) с. Мирковци, бр. на зграда 1, намена на згр и други објекти А1, влез 2, кат СУТ, намена Г, со внатрешна површина од 66 м², видно од Имотен лист број 1050 за КО Мирковци, изваден од Агенција за катастар на недвижности; недвижност – стан, со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци, построен на КП 4780, дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) „Г. Андреевиќ-Кун“ 36А, бр. на зграда 1, намена на зграда преземена при конверзија А1, влез 1, кат ПО, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со површина од 35 м², КП 4780, дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) „Г. Андреевиќ-Кун“ 36А, бр. на зграда 1, намена на зграда преземена при конверзија А1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со површина од 98 м², КП 4780, дел 0, адреса (улица и куќен број на зграда) „Г. Андреевиќ-Кун“ 36А, бр. на зграда 2, намена на зграда преземена при конверзија ПО, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда О, со површина од 6 м², видно од Имотен лист број 2750 за КО Кисела Вода 2, издаден од Агенција за катастар на недвижности; недвижност – земјиште, со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци, построено на КП 4780, место викано/улица „Г. Андреевиќ-Кун“, култура ГЗ/ГИЗ, со површина од 214 м², КП 4780, место викано/улица „Г. Андреевиќ-Кун“, култура ГЗ/ЗПЗ 1, со површина од 132 м², КП 4780, место викано/улица „Г. Андреевиќ-Кун“, култура ГЗ/ЗПЗ 2, со површина од 8 м², видно од Имотен лист број 106902 за КО Кисела Вода 2, издаден од Агенција за катастар на недвижности; недвижност – деловен простор и земјиште, со сите сегашни и идни припадоци и прирастоци, кој се наоѓа во Скопје, КО Кадино, построени на КП 415 дел 6, место викано/улица ул. „10“, Кадино, култура ГЗ/ГИЗ, со површина од 9 м², КП 415 дел 6, место викано/улица ул. „10“, Кадино, култура ЗПЗ 2, со површина од 88 м², КП 415 дел 6, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. 10 Кадино бр. 36, бр. на зграда 2, намена на згр и други објекти Б4-6, влез 1, кат МА, број 1, намена ДП, со внатрешна површина од 51 м², КП 415 дел 6, адреса (улица и куќен број на зграда) ул. „10“, Кадино бр. 36, бр. на зграда 2, намена на згр и други објекти Б4-6, влез 1, кат ПР, број 1, намена ДП, со внатрешна површина од 75 м², видно од Имотен лист број 1512 за КО Кадино, изваден од Агенција за катастар на недвижности, на износ од 39.000,00 евра. (51717)

Јованоски Костадин од Прилеп, ул. „Осоговска“ бр. 30, го продава во целост својот недвижен имот - нива, класа 2, на КП 4335, во м. в. „Горно Садово“, со површина од 3.572 м², заведена на ИЛ бр. 37909 за КО Прилеп, за купопродажна цена од 800.000 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и граничарите, доколку се заинтересирани за купување на гореспоменатиот недвижен имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на овој оглас да испрати писмена изјава до нотарот Наташа Велеска од Прилеп, булевар „Гоце Делчев“ бр. 49/2, Прилеп. (51718)

Се продава 1/1 (едно цело) од недвижниот имот сопственост на Пецо Стојановски од Битола ул. „Солунска“ бр. 190, заведен во Лист Б од Имотен лист број 10925 за КО Дихово вон град застроен врз: КП бр. 763 дел 11 место викано/улица „Мадеви“, катастарска култура ЗЗ, Л, класа 3, површина 534 м², за купопродажна цена од 1.000,00 (илјада) евра во денарска противвредност.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) посочени во недвижниот имот, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Маринчо Велјановски од Битола, бул. „1 Мај“ бр. 208, Битола. (51791)

Се продава следново земјоделско земјиште - нива на КП број 768, во м. в. „Кутук“, класа 4, со вкупна површина од 9.314 м², заведено во Имотен лист број 158 за КО Забрчани сопственост на Димче Димоски од Прилеп за цена од 100 000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведените парцели, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Северна Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Емилија Маркоска Стеваноска од Прилеп, бул. „Гоце Делчев“ бр. 19/3. (51792)

Врз на Договор за залог на недвижен имот со сила на извршна исправа потвден-солемнизиран под ОДУ бр. 447/2021 од 05.11.2021 година од нотарот Соња Стојчева од Гевгелија со седиште на ул. „Димитар Влахов“ бр. 3, Гевгелија, склучен помеѓу заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на ул. „Орце Николов“ број 3 во Скопје, со матичен број ЕМБС 4065573, должникот Приватна здравствена установа Аптека ФЛОС ФАРМ 1 Валандово, со седиште на ул. „6-ти Ноември“ б. б., Валандово, со ЕМБС 6179436 и заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА ДЕСТИЛЕРИЈА ДООЕЛ Гевгелија, со седиште на ул. „Индустриска“ бр. 4 во Гевгелија, со ЕМБС 7413289, како обезбедување на вкупното побарување на банката кое произлегува од Договор за рамковен револвинг-кредит лимит врз основа на заложно право бр. 08-2502-73/44, склучен на ден 22.10.2021 година, во износ од 150.000,00 евра, засновано е заложно право од врз недвижен имот сопственост на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА ДЕСТИЛЕРИЈА ДООЕЛ Гевгелија, Лист В: КП бр. 6381, дел 4, адреса ДИНКУТ, број на зграда/друг објект 1, намена на згр. и други објекти Ф3, влез 1, кат ПР, број /, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, внатрешна површина 190 м², сопственост, КО Гевгелија, запишан во Имотен лист број 103994 за КО Гевгелија во Агенција за катастар на недвижности на РСМ, Одделение за катастар на недвижности - Гевгелија. (51793)

Се продава недвижен имот во сопственост на Игор Лазаров и Раде Лазаров, место на живеење на улица „Филип 2“ број 11, Свети Николе, заведен на КП бр. 10736, дел 3, во место викано „Рудина“, катастарска култура Н, класа 2, со површина од 68 м², КП бр. 10738, дел 1, во место викано „Рудина“, катастарска култура гз, зпз1, класа 2, со површина од 53 м², КП бр. 10738, дел 1, во место викано „Рудина“, катастарска култура зз, Н, класа 2, со површина од 982 м², КП бр. 10740, дел 1, во место викано „Рудина“, катастарска култура Н, класа 1, со површина од 453 м², КП бр. 10741, дел 2, во место викано „Рудина“, катастарска култура лз, класа 1, со површина од 21 м², запишан во Имотен лист број 2541 за КО Свети Николе, за вкупна купопродажна цена од 2.500 евра.

Согласно со член 15 од Законот за земјоделското земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07, 18/11, 42/11, 148/11 и 95/12) се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Христина Стаменкова со седиште на бул. „Пиринска“ б. б., 6 и 7 К1 во Свети Николе. (51794)

Се објавува обезбедување со заложно право на паричните средства со износ од 463.500 денари, а врз основа на склучен Договор за залог на подвижен предмет - со својство на извршна исправа, врз основа на Договор за продажба на ПМВ од 4.11.2021 година, заложно право на подвижен имот склучен на ден 4.11.2021 година, Солемнозација под ОДУ бр. 173/2021 од 4.11.2021 година, од нотарот Христина Стаменкова, склучен помеѓу АУТО НИКО ДООЕЛ Штип, со седиште во Штип, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 157-А, како заложен доверител и должникот Драги Џониќ од Црничани ул. 1 бр. Бб Дојран, со што се воспоставува заложно право - владетелски залог врз подвижен предмет - патничко моторно возило од прв ред и тоа: 1 (едно) патничко моторно возило, марка OPEL ZAFIRA, година на производство 2017, со број на шасија W0L0AHM7572168103, Вид М1-ПАТНИЧКО, зафатнина на моторот 1910cm³, силина на моторот 110kW, во сопственост на заложниот должник Драги Џониќ од Црничани ул. „1“ б. б., Дојран, а во корист на заложниот доверител АУТО НИКО ДООЕЛ Штип, со седиште во Штип, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 157 А. (51795)

Се продава земјоделско земјиште во сопственост на Влатко Цоневски од Делчево и тоа: КП бр. 2986 на место викано „Долни бавчи“, култура зз н, класа 3, со површина од 715 м² од Имотен лист број 9785 КО Делчево за вкупна цена од 8.500,00 евра во денарска противвредност.

Се повикуваат сите лица кои согласно со Законот за земјоделското земјиште имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Богданка Димитровска од Делчево, булевар „Македонија“ бр. 43. (51804)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1064, место викано „Скали“, катастарска култура 11000, класа 6, со површина од 12.825 м² и КП бр. 1364/6, место викано „Руеник“, катастарска култура 11000, класа 5, со површина од 63.276 м², двете запишани во ИЛ бр. 301 за КО Петршино, која е во сопственост на лицето Костова Марија од Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 40, за купопродажна цена од 3.957.252 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици на недвижноста, сосопствениците и соседите (граничарите) односно сите лица со првенствено право на купување, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Огласи

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Весна Веселиновска на ул. „Јордан Стојанов“ бр. 7-Д, 2210, Пробиштип. (51805)

Над недвижен имот кој се наоѓа во Скопје, лоциран на КП 3230, дел 40: лам. 1, кат К-6, број 43, намена на посебен/заеднички дел од зграда - помошни површини (тераса, лоѓија, балкон) со површина од 5 м², лам. 2, кат К-6, број 43, намена на посебен/заеднички дел од зграда - (стан) со површина од 66 м², евидентирани во Лист за предбележување на градба број 86396 за КО Карпош во сопственост на заложниот должник Друштво за градежништво, промет и услуги БИ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје, со ЕМБС 6886418, заснован е залог од прв ред со Нотарски акт – Договор за залог – хипотека со својство на извршна исправа, составен од нотарот Муамет Шеху заведен под ОДУ бр.757/2021 од 4.11.2021 година врз основа на Договор за станбен кредит, во корист на заложниот доверител НЛБ банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување со износ од 1.550.000 денари од страна на НЛБ банка АД Скопје, зголемена за износот на споредните побарувања, а кое побарување произлегува Договор за станбен кредит, кое заложно право е запишано во Агенција за катастар на недвижности на РСМ - Скопје. (51806)

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз недвижен имот – хипотека (со својство на извршна исправа) заведен под ОДУ бр. 1100/2021 од 29.10.2021 година од нотарот Ванчо Андоновски, склучен помеѓу Шпаркасе банка АД Скопје со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ број 54, во Скопје, Центар, со ЕМБС-4558669 како доверител и Друштво за промет и услуги АУТОМОТИВ ГРУП ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Скупи“ бр. 14, Скопје, Карпош, ЕМБС-6160360, ЕДБ-4030006611460 како должник-заложен должник, за обезбедување на побарувањето на заложниот доверител со износ од 1.250.000 евра на начин и под услови предвидени во договорот. Побарувањето заложниот доверител го има спрема должникот - заложен должник врз основа на Договор за рамковен револвинг-кредит лимит бр. 0819-54889/2 од 27.10.2021 година да се заснова заложно право врз недвижен имот на кој должникот-заложен должник е единствен и исклучив сопственик на недвижен имот во градба на КП 1058/1 наведен во Лист за предбележување на градба број 54594 за КО Визбегово издаден од Агенција за катастар на недвижности - Скопје и е со следните катастарски индикации: реден број 1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - деловна просторија, со внатрешна површина од 237 м², реден број 2, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - деловна просторија, со внатрешна површина од 258 м², реден број 3, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - други посебни делови од зградите, со внатрешна површина од 28 м², реден број 4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - други посебни делови од зградите, со внатрешна површина од 1.624 м², реден број 5, влез 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - ходници со скали, со внатрешна површина од 22 м², реден број 6, влез 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - лифт, со внатрешна површина од 4 м² и реден број 7, влез 1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект - ходници со скали, со внатрешна површина од 36 м² и недвижен

имот наведен во Имотен лист број 703 за КО Визбегово издаден од Агенција за катастар на недвижности - Скопје и е со следните катастарски индикации: број на катастарска парцела основен 1040, дел 5, место викано/улица „Гериз“, катастарска култура зз/н, класа 4, со површина од 151 м² и број на катастарска парцела основен 1058, дел 1, место викано/улица „Гериз“, катастарска култура зз/ов, класа 4, со површина од 4.473 м². (51807)

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз недвижен имот – хипотека (со својство на извршна исправа) заведен под ОДУ бр. 1074/2021 од 27.10.2021 година, подготвен од нотарот Ванчо Андоновски, склучен помеѓу НЛБ АД Скопје со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар со ЕМБС 4664531 како доверител, Дарко Аспровски од Скопје роден на ден 3.11.1978 година со адреса на живеење на ул. „1511“ бр. 32/1-47, Скопје и Светлана Аспровски од Скопје родена на ден 10.4.1980 година со адреса на живеење на ул. „1511“ бр. 32/1-47, Скопје како должници и Друштво за градежништво, услуги, производство и трговија ЕУРО-БИЛДИНГ 2012 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид со седиште на ул. „Абас Емин“ бр. 17, локал 1, Охрид со ЕМБС-6761100 и ЕДБ-4020012518558, како заложен должник, за обезбедување на побарувањето на заложниот доверител на износ од 10.700.000 денари, на начин и под услови предвидени во договорот. Побарувањето заложниот доверител го има спрема должникот врз основа на Договор бр. KR2021/80599 за одобрување на хипотекарен кредит склучен помеѓу заложниот доверител (како банка) и должниците (како корисници на кредитот/кокредитобаратели) на ден 20.10.2021 година година да се заснова заложно право врз недвижен имот на кој заложниот должник ЕУРО-БИЛДИНГ 2012 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид има право на градење на КП 13385 опишан во Лист за предбележување на градба број 109366 за КО Центар 1 издаден од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје и е со следните катастарски индикации: А) реден број 28, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект стан, со внатрешна површина 77 м²; реден број 29, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површина 3 м²; реден број 118, влез 2, кат МА, број 38, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект стан, со внатрешна површина 70 м² и реден број 119, влез 2, кат МА, број 38, намена на посебен/заеднички дел од зграда и друг објект помошни површини (тераса, лоѓија, балкон), со внатрешна површина 4 м². (51808)

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз недвижен имот – хипотека (со својство на извршна исправа) заведен под ОДУ бр.1001/2021 од 4.10.2021 година, изготвен од нотарот Ванчо Андоновски, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 7, Скопје, Центар со ЕМБС-4065549 како доверител, Валентина Горѓиевска од Скопје, родена на ден 14.2.1970 година, со место на живеење на ул. „Локов“ бр. 28/2-25, Скопје и Весна Симонова од Скопје родена на 2.9.1964 година со адреса на ул. „Сава Михајлов“ бр. 8-3/12, Скопје, како должници и Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЛАТИНУМ ГРУП ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „38“ бр. 39, Сингелик, Гази Баба, Скопје со ЕМБС 6938302 и ЕДБ 4043014515610, како заложен должник, за обезбедување на побарувањето на заложниот доверител на износ од 2.301.410 денари на начин и под ус-

лови предвидени во договорот. Побарувањето заложниот доверител го има спрема должникот врз основа на Договор за одобрување на станбен кредит број 2814428144 склучен помеѓу заложниот доверител и должниците на ден 13.8.2021 година да се заснова заложно право врз недвижен имот на кој заложниот должник ПЛАТИНУМ ГРУП ДООЕЛ е исклучив сопственик на недвижниот имот опишан во Имотен лист број 96301 за КО Горче Петров 6 Горче Петров издаден од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје и е со следните катастарски индикации: број на катастарска парцела основен 9252 дел 2, адреса (улица и куќен број на зграда) „Новопроектирана“ бр. 6 б. б., број на зграда/друг објект 1, намена на згр-А2-1, влез 1, кат К3, број 18, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 4м2 и број на катастарска парцела основен 9252 дел 2, адреса (улица и куќен број на зграда) „Новопроектирана“ бр. 6 б. б., број на зграда/друг објект 1, намена на згр-А2-1, влез 1, кат К3, број 18, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со површина од 54 м2 и соодветен дел што му припаѓа на горенаведениот недвижен имот евидентиран во Имотен лист број 97697 за КО Горче Петров 6 Горче Петров. (51809)

Врз основа на Нотарски акт – Договор за регистриран залог врз подвижни предмети (со својство на извршна исправа) заведен под ОДУ бр. 973/2021 од 27.9.2021 година, изготвен од нотарот Ванчо Андоновски од Скопје, склучен помеѓу Стопанска банка АД Битола со седиште на ул. „Добривоје Радосављевиќ“ бр. 21, Битола, со ЕМБС-5026377 како доверител и Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Скупи“ 20 бр. 5, Скопје, Карпош со ЕМБС-5940702 и ЕДБ-4030005531862 како должник-заложен должник, за обезбедување на побарувањето на заложниот доверител во износ од 6.500.000 денари, кое го има спрема должникот врз основа на Договор за рамковен лимит за одобрување на сите видови на изложености (партија бр.04-450-0080040.8) дел. бр. 08-15516/3 од 24.9.2021 година склучен помеѓу доверителот и должникот и заложен должник, се заснова заложно право од нареден ред врз следните подвижни предмети и тоа: 1) Градежна машина багер НИТАСНИ ZX225USLC-3, број на шасија НСМВФНООА00208427, година на производство 2009, моќност на моторот 122 KW, над кое заложниот должник ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и исклучив сопственик видно од Фактура бр 11-41/2019 од 7.4.2019 година, издадена од ДГТ МОДИНГ ДООЕЛ Тетово со проценета вредност од страна на овластена проценителска куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година, на износ од 3.210.300 денари;

2) товарно возило со зголемена-Н3 ВА KESON KIPER MAN TGA 37.430, со регистарски број SK-3412-AR, број на шасија WMAN39ZZ75M416193, број на мотор D2066LF11-50509652280964, година на производство 2005, зафатнина/моќност на моторот 10518 цм3, моќност на моторот 316 KW, боја siva/05, црвена/72, над кое заложниот должник ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и исклучив сопственик видно од Сообраќајна дозвола МК 0893722, со проценета вредност од страна на овластена проценителска куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година на износ од 3.228.750 денари;

3) Товарно возило-миксер за бетон со сандак (бетономешалка) N3 товарно ВА KESON, MAN TGA 35.483 FFD, со регистарски број SK-0382-AO, број на шасија WMAN36ZZ44M385093, број на мотор D2876LF12-546061418E1, година на производство 2004, зафат-

нина/моќност на моторот 12.816 цм3, моќност на моторот 353 KW, боја KREM 4D, над кое заложниот должник ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и исклучив сопственик видно од Сообраќајна дозвола МК 0645475 со проценета вредност од страна на овластена проценителска куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година на износ од 2.829.000 денари;

4) Товарно возило-миксер за бетон со сандак (бетономешалка) N3 товарно ВА KESON, MAN TGA 35.430, со регистарски број SK-6123-AO, број на шасија WMAN37ZZ66M452446, број на мотор D2066LF11-50513373061337, година на производство 2006 зафатнина/моќност на моторот 10.518 цм3, моќност на моторот 316 KW, боја SINA/ 98, над кое заложниот должник ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и исклучив сопственик видно од Сообраќајна дозвола МК 0644457 со проценета вредност од страна на овластена проценителска куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година на износ од 3.745.350 денари.

5) Товарно возило N3 ВА KESON, MAN TGA 35.430, со регистарски број SK-7049-AL, број на шасија WMAN37ZZ46M429814, број на мотор D2066LF11-50510991481102, година на производство 2005, зафатнина/моќност на моторот 10518 цм3, моќност на моторот 316 KW, над кое заложниот должник ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и исклучив сопственик видно од Фактура бр. 17/3-2017 од 12.7.2017 година издадена од Мараи ДООЕЛ Скопје и Сообраќајна дозвола МК 0682934 издадена од МВР Скопје со проценета вредност од страна на овластена проценителска куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година на износ од 3.487.050 денари; 6) Градежна машина Дампер MOZU 6225 В, број на шасија 61075, број на мотор DS 905-5165356 над кое заложниот должник ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје е единствен и исклучив сопственик видно од Фактура бр. 07/2016 од 6.12.2016 година издадена од Цими Шпред ДООЕЛ со проценета вредност од страна на овластена проценителска куќа Мулти Коп од 21.9.2021 година на износ од 1.051.650,00 денари.

Горенаведените заложени предмети се детално опишани и попишани во Записникот за попис на заложен предмет составен на ден 27.9.2021 година. (51810)

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз недвижен имот – хипотека (со својство на извршна исправа) заведен под ОДУ бр.1039/2021 од 18.10.2021 година, подготвен од нотарот Ванчо Андоновски, склучен помеѓу НЛБ АД Скопје со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар со ЕМБС 4664531 како доверител, Татјана Атанасова од Скопје родена на 19.2.1975 година, со адреса на бул. „Јане Сандански“ бр. 90/5-14, Скопје и Дејан Атанасов од Скопје роден на ден 1.6.1973 година, со адреса на живеење на бул. „Јане Сандански“ бр. 90/5-14, Скопје како должници и Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Антон Попов“ бр. 41, Скопје со ЕМБС 4662385 и ЕДБ 4030993189511, како заложен должник, за обезбедување на побарувањето на заложниот доверител на износ од 100.000,00 евра (со зборови: сто илјади евра) на начин и под услови предвидени во договорот. Побарувањето заложниот доверител го има спрема должникот врз основа на Договор бр. KR2021/73018 за одобрување на Станбен кредит склучен помеѓу заложниот доверител (како банка) и должниците (како корисник/кокорисник на кредит) на ден 13.10.2021 година да се заснова заложно право врз недвижен имот на кој заложниот должник ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје е исклучив сопственик на нед-

Огласи

вижниот имот опишан во Имотен Лист број 12527 за КО Сопиште вон град издаден од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје и е со следните катастарски индикации: број на катастарска парцела основен 913 дел 9, место викано/улица „Шеовец“, катастарска култура гз/гиз, со површина од 599 м², број на катастарска парцела основен 913 дел 9, место викано/улица „Шеовец“, катастарска култура гз/зпз 1, со површина од 104 м², број на катастарска парцела основен 913, дел 9, адреса (улица и куќен број на зграда) „Шеовец“, бр. на зграда/друг објект 1, намена на згр А1-1, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 87 м²; број на катастарска парцела основен 913, дел 9, адреса (улица и куќен број на зграда) „Шеовец“, бр. на зграда/друг објект 1, намена на згр А1-1, влез 1, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 9 м² и број на катастарска парцела основен 913, дел 9, адреса (улица и куќен број на зграда) „Шеовец“, бр. на зграда/друг објект 1, намена на згр. А1-1, влез 1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 57 м².

(51811)

Врз основа на Нотарски акт – Договор за залог врз недвижен имот – хипотека (со својство на извршна исправа) заведен под ОДУ бр. 1045/2021 од 19.10.2021 година, подготвен од нотарот Ванчо Андоновски, склучен помеѓу НЛБ АД Скопје со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 1, Скопје, Центар со ЕМБС 4664531 како доверител, Далиборка Николовска од Скопје, родена на 12.5.1974 година, со адреса на ул. „Христо Смирненски“ бр. 37-11, Скопје како должник и Друштво за градежништво, трговија и услуги АЛЕКСАНДЕР ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 98, сутерен Скопје, Центар со ЕМБС 7013272 и ЕДБ-4032015527440, како заложен должник, за обезбедување на побарувањето на заложниот доверител на износ од 35.000,00 евра, на начин и под услови предвидени во договорот. Побарувањето заложниот доверител го има спрема должникот врз основа на Договор бр. KR2021/93125 за одобрување на Станбен кредит, склучен помеѓу заложниот доверител (како банка) и должникот (како корисник на кредит) на ден 13.10.2021 година да се заснова заложно право врз недвижен имот на кој заложниот должник АЛЕКСАНДЕР ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје е исклучив сопственик на недвижниот имот опишан во Имотен лист број 59033 за КО Центар 2 издаден од Агенција за Катастар на недвижности - Скопје и е со следните катастарски индикации: број на катастарска парцела основен 904, дел 1, адреса на зграда „В. Назор“ 17, број на зграда 1, намена на зграда-А2-1, влез 1, кат МА-1, број 7, намена зграда ПП, со површина од 3 м² и број на катастарска парцела основен 904, дел 1, адреса на зграда „В. Назор“ 17, број на зграда 1, намена на зграда-А2-1, влез 1, кат МА-1, број 7, намена зграда СТ, со површина од 46 м².

(51812)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште евидентирано на КП бр. 1614, дел 3, место викано „Горна Лака“, катастарска култура 14100, класа 2, со површина од 3.052 м² и КП бр. 1615, дел 2, место викано „Горни Лаки“, катастарска култура 14100, класа 1, со површина од 2.378 м², запишано во Имотен лист број 757 за КО Марена, сопственост на Тушески Пејо од Кавадарци, со адреса ул. „Горѓи Соколов-Соко“ бр. 96, за вкупна купопродажна цена од 170.000 денари.

Се повикуваат сите соседи кои имаат право на првенствено купување и чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите писмено да се достават до нотарот Митко Милков ул. „Цано Поп Ристов“ број 54, Кавадарци.

(51813)

Над уделот сопственост на заложниот должник Друштво за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЦИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. „Цветан Димов“ 1/7, Кавадарци, со ЕМБС 6942024, и тоа удел во номинален износ од паричен влог во износ од 5.000,00 евра (пет илјади евра) кој претставува 100 % удел во Друштво за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЦИ-СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, со седиште на ул. „Индустриска“ бр. 46, Кавадарци, со ЕМБС 7501340, врз основа на Нотарски акт - Договор за обезбедување на регистриран невладетелски залог врз подвижен предмет со својство на извршна исправа ОДУ бр. 549/21 од 1.11.2021 година, на нотарот Митко Милков од Кавадарци, се воспоставува заложно право од прв приоритет заради обезбедување на парично побарување во износ од 350.000,00 евра по основ на Договор за долгорочен кредит заведен под број 20/901-428 кај заложниот доверител склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, како заложен доверител, Друштво за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЦИ-СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, како должник, Друштво за производство, трговија и услуги Н ЕНЕРЦИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци како заложен должник и Спасијка Наумова од Кавадарци како солидарен должник/гарант платец, кое заложно право е регистрирано во Заложен регистар на РСМ на ден 3.11.2021 година, со идентификациски број 11420210000327.

(51814)

Се продава недвижен имот, во сопственост по 1/1 на Младен Чичаковски со живеалиште во Скопје на бул. „Јане Сандански“ бр. 12/2-24 и тоа: обележан на КП 6131 м. в. „Герено“, катастарска култура 11000, класа 3, со површина од 2.023 м², КП 6132 м. в. „Лаго“, катастарска култура 11000, класа 4, со површина од 904 м², според Имотен лист бр.2978 за КО Берово вон град издаден од Агенција за катастар на недвижности - Берово за купопродажна цена од 24.000 денари.

Согласно со Законот за земјоделско земјиште, се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување, на посочениот недвижен имот - ливада, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Емилија Георгиевска Адиска од Берово, на ул. „Димитар Влахов“ бр. 9.

(51870)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште евидентирано на КП бр. 2261 дел /, во место викано „Гребиште“, катастарска култура 11000, нива - класа 4, со површина од 2.416 м², запишана во ИЛ бр. 851 за КО Црнилиште и земјоделско земјиште евидентирано на КП бр.2262 дел /, во место викано „Гребиште“, катастарска култура 11000, нива - класа 4, со површина од 2.276 м², запишана во ИЛ бр. 786 за КО Црнилиште, двете со право на сопственост во целост на име на продавачот Блаже Велјаноски од Прилеп, ул. „Пере Тошев“ бр. 15-21 за вкупна продажна цена од 150.000 денари.

Се повикуваат сите сосопственици и соседите кои имаат право на првенствено купување и чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите писмено да се достават до нотарот Игор Ефремоски од Прилеп, бул. „Гоце Делчев“ бр. 47-1, Прилеп. (51871)

Се продава недвижен имот – земјоделско земјиште: КП бр. 2766, дел 2, м. в. „Чутра“, катастарска култура 33 Н, класа 1, со површина 2.948 м², КО Валандово вон град, запишан во Имотен лист бр. 932 за КО Валандово вон град, сопственост на Ристо Камчев од Валандово, за најниска продажна цена од 1.500,00 (илјада и петстотини) евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на плаќањето.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, согласно со член 15 од Законот за земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135 од 8.11.2007 година) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РСМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Соња Стојчева, ул. „Димитар Влахов“ бр. 3, Гевгелија. (51872)

Се продава едно цело 1/1 од земјоделско земјиште на КП бр. 2307, м. в. „Под тумба“, катастарска култура 11000, класа 4, со површина од 994 м² запишано во ИЛ бр. 88 за КО Гавато за продажна цена од 1.500,00 евра во денарска противвредност, сопственост на лицето Нада Карајкова со адреса во Гавато ул./ бр. 122, Богданци.

Се повикуваат лицата кои имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќањето на понудата и депонирање на депозитот во висина на износот на продажната цена да се достават до нотарот Антонио Јанчев од Гевгелија ул. „Борис Карпузов“ бр. 4, Гевгелија. (51880)

Со Договор за залог (хипотека) на недвижен имот со својство на извршна исправа, солемнизиран под ОДУ бр. 586/21 на 4.11.2021 година, кај нотарот Олга Димовска, засновано е заложно право - хипотека врз недвижност и тоа на: КП 2940 дел 25 на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47Ж, зграда 1, намена А2 во влез 01, кат 05, број 039, СТ од 42 м² и ПП од 5 м², заведени во Имотен лист број 50806 за КО Кисела Вода 1, како сопственост на заложниот должник Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги КРМЗОВ-МР ДООЕЛ Струмица со седиште на ул. „Мајка Тереза“ бр. 8, Струмица со ЕМБС6875440, а како обезбедување на парично побарување на заложниот доверител Универзална инвестициона банка АД Скопје ул. „Максим Горки“ бр. 6 со ЕМБС 4646088 на износ од 35.000,00 евра, а кое произлегува од Договор бр. 011 LD-504-000019 за одобрување станбен кредит со девизна клаузула од 12.10.2021 година, кој износ должникот

Гордана Ѓоргиева од Босилово, Робово, ќе го користи на начин, услови и рокови определени во цитираниот договор со краен рок до 7.10.2041 година. (51881)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во КО Паликура, КП бр. 373, м. в. „Лагот“, катастарска култура нива, класа 2, со вкупна површина од 4.141 м², заведено во Имотен лист бр. 397 за КО Паликура, за вкупна цена од 60.000 денари, во сопственост на Трајче Трпевски од Кавадарци.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават до нотарот Роза Алексова, ул. „4 Јули“ бр. 3, Кавадарци. (51882)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во КО Паликура, КП бр. 372, м. в. „Лагот“, катастарска култура 33, н, класа 2, со вкупна површина од 1.741 м², КО Паликура, КП бр. 372, м. в. „Лагот“, катастарска култура ш, класа 2, со вкупна површина од 2274 м², заведено во Имотен лист бр. 524 за КО Паликура, за вкупна цена од 60.000 денари, во сопственост на Апостол Трпевски од Росоман.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават до нотарот Роза Алексова, ул. „4 Јули“ бр. 3, Кавадарци. (51883)

Се продава земјоделско земјиште кое се наоѓа во КО Паликура, КП бр. 378, м. в. „Лагот“, катастарска култура 33, ов, класа 2, со вкупна површина од 4.944 м², заведено во Имотен лист бр. 361 за КО Паликура, за вкупна цена од 70.000 денари, во сопственост на Даниел Ѓорѓиов од Росоман.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласот во „Сл. весник на РСМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќањето на понудата да ја достават до нотарот Роза Алексова, ул. „4 Јули“ бр. 3, Кавадарци. (51884)

Со Договор за залог врз удел, потврден од нотарот Снежана Видовска од Скопје под ОДУ бр. 755/21 од 26 октомври 2021 година, во корист на заложниот доверител ГЛАС ТРУСТ ЦОРПОРАТИОН ЛИМИТЕД од Лондон, Обединето Кралство, засновано е заложно право над подвижниот имот - удел во сопственост на ЦОЈСОН СЕЈФТИ СИСТЕМС ЛИКСЕМБУРГ С. А. Р. Л. Од Ремершен, Луксембург, за обезбедување на побарување врз основа на Договор за повекевалутен и револвинг рамковен кредит од 28.9.2021 година, со износ од 1.650.000.000 американски долари, кој залог е регистриран во Заложниот регистар под единствен деловоден идентификациски број 10120210004185. (51904)

Огласи**НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ****Лична карта**

Лична карта бр. А2585438 на име Пецо Штуревски, Битола. (51719)
 Лична карта бр. А1535167 на име Васко Златанов, Делчево. (51720)
 Лична карта бр. А2510389 на име Тони Изов, Гевгелија. (51723)
 Лична карта бр. G1399421 на име Јасин Имери, Гостивар. (51724)
 Лична карта бр. А1274852 на име Бајрам Јагупоски, Кичево. (51726)
 Лична карта бр. А2783186 на име Зоран Златковски, Кочани. (51727)
 Лична карта бр. А2221892 на име Мерцина Рушидовска, Кочани. (51728)
 Лична карта бр. А1986357 на име Амет Камберовски, Куманово. (51729)
 Лична карта бр. А2104687 на име Бобан Наковски, Куманово. (51730)
 Лична карта бр. А2381946 на име Драге Димитријевиќ, Куманово. (51731)
 Лична карта бр. G1302383 на име Аљејдин Бајрами, Куманово. (51732)
 Лична карта бр. А1860554 на име Марица Динисовска, Куманово. (51733)
 Лична карта бр. А1667388 на име Марјан Николовски, Куманово. (51734)
 Лична карта бр. А1902410 на име Ненад Денковски, Куманово. (51735)
 Лична карта бр. G1129585 на име Себајет Арифовска, Куманово. (51736)
 Лична карта бр. А2583925 на име Мирослав Величковски, Куманово. (51737)
 Лична карта бр. А2494172 на име Гордана Пауновиќ, Куманово. (51738)
 Лична карта бр. G1269287 на име Хасибе Аруни, Куманово. (51739)
 Лична карта бр. А1767079 на име Киро Христоски, Прилеп. (51745)
 Лична карта бр. А2175107 на име Владо Каравилоски, Прилеп. (51746)
 Лична карта бр. А1914926 на име Рамазан Сеадиноски, Прилеп. (51747)
 Лична карта бр. А1581143 на име Мирјана Наумоска, Прилеп. (51748)
 Лична карта бр. А1515922 на име Авушка Сеадиноска, Прилеп. (51749)
 Лична карта бр. А1200805 на име Олга Јанева, Радовиш. (51750)
 Лична карта бр. А2063865 на име Сенад Шахиќ, Скопје. (51761)
 Лична карта бр. G1360466 на име Махире Селими, Скопје. (51762)
 Лична карта бр. А2301425 на име Алмир Мехмети, Скопје. (51763)
 Лична карта бр. А2721686 на име Душанка Тосевска, Свети Николе. (51764)
 Лична карта бр. А2051629 на име Кире Туцаров, Струмица. (51766)
 Лична карта бр. А2017742 на име Осман Алиев, Струмица. (51767)
 Лична карта бр. А1562099 на име Иљчо Јованов, Струмица. (51768)
 Лична карта бр. А2593075 на име Никола Стојанов, Струмица. (51769)
 Лична карта бр. G1070539 на име Хилфете Дервиши, Струга. (51770)

Лична карта бр. G1401440 на име Бари Дервиши, Струга. (51771)
 Лична карта бр. G1293397 на име Имер Хајрулаи, Струга. (51772)
 Лична карта бр. G1403291 на име Шкелзим Бахриу, Струга. (51773)
 Лична карта бр. G0281572 на име Барије Хајрулаи, Струга. (51774)
 Лична карта бр. А2240951 на име Блаже Давчевски, Велес. (51777)
 Лична карта бр. А2234133 на име Снежана Најдовска, Велес. (51778)
 Лична карта бр. А2204301 на име Борис Стојановски, Велес. (51779)
 Лична карта бр. А1548955 на име Ристе Танчевски, Битола. (51843)
 Лична карта бр. А2431099 на име Борка Ѓоргиевска, Битола. (51844)
 Лична карта бр. M0083014 на име Драги Котевски, Демир Хисар. (51846)
 Лична карта бр. А1660324 на име Наце Иванов, Гевгелија. (51847)
 Лична карта бр. А2243142 на име Илија Гошев, Гевгелија. (51848)
 Лична карта бр. G1433900 на име Нури Ајдари, Охрид. (51851)

Лична карта бр. А2269932 на име Кефсере Љесковица, Скопје. (51854)
 Лична карта бр. G0299629 на име Фаркета Зиба, Струга. (51855)
 Лична карта бр. А2539491 на име Мери Ризовска, Велес. (51861)
 Лична карта бр. А1789532 на име Ведат Адемев, Штип. (51863)

Пасош

Пасош бр. B0560344 на име Зоран Десподовски, Делчево. (51721)
 Пасош бр. K1123593 на име Агим Елези, Гостивар. (51725)
 Пасош бр. K1043815 на име Евзи Османи, Куманово. (51740)
 Пасош бр. N0046184 на име Нуредин Фејзули, Куманово. (51741)
 Пасош бр. C1101274 на име Левент Адем, Охрид. (51743)
 Пасош бр. K1272502 на име Али Арсланоски, Струга. (51775)
 Пасош бр. N0034360 на име Али Селими, Струга. (51776)
 Пасош бр. K0037656 на име Агрон Емини, Гостивар. (51849)
 Пасош бр. K0199611 на име Риона Зулбеари, Тетово. (51856)
 Пасош бр. C0040198 на име Ариф Решити, Тетово. (51857)
 Пасош бр. K1077140 на име Мухамед Нуредини, Тетово. (51858)
 Пасош бр. K1075233 на име Адис Лимани, Тетово. (51859)
 Пасош бр. K1175565 на име Јетон Исени, Тетово. (51860)
 Пасош бр. C0097112 на име Снежана Илиевска, Велес. (51862)

Свидетелство

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Братство", Скопје на име Риад Камили, Скопје. (51638)
 Свидетелство на име Костадинов Ристо, Струмица. (51820)
 Свидетелство на име Мукадес Азра Чамили, Тетово. (51821)
 Свидетелство на име Билент Аксај, Прилеп. (51823)

на Република Северна Македонија

Огласи

Свидетелство на име Билент Аксај, Прилеп. (51824)
 Свидетелство за 1 год. на име Мартин Чолаков, Прилеп. (51830)
 Свидетелство за 8 одд. на име Идриз Салиов, Радовиш. (51831)
 Свидетелство за 1 год. издадено од „Таки Даскало“ на име Ивица Здравкоски, Битола. (51838)
 Свидетелство за 4 год. на име Валентина Аврамовска, Тетово. (51839)

Диплома

Диплома издадена од ДСУ „Горче Петров“, Прилеп на име Гиева Магдалена, Свети Николе. (51130)
 Диплома издадена од ДТСУ „Лазар Танев“, Скопје на име Александра Стојановиќ, Скопје. (51815)
 Диплома за 4 степен издадена од СОУ „Димитар Мирасчиев“ на име Оливера Китанова, Штип. (51836)
 Диплома издадена од СУГС „Браќа Миладиновци“, Скопје на име Петровска Сузана, Скопје. (51886)

Студентска легитимација

Студентска легитимација на име Томе Мицев, Струмица. (51825)

Штедна книшка

Штедна книшка бр.07200000853998080 издадена од Стопанска Банка АД Скопје на име Бобан Ангеловски, Скопје. (51682)
 Штедна книшка бр. 210-5017369073.66 издадена од НЛБ Банка на име Магда Јованоска, Прилеп. (51818)
 Штедна книшка бр.210-5017088597.19 издадена од НЛБ Банка АД на име Александар Бурековиќ, Скопје. (51874)

Уверение

Уверение за положени испити издадено од УКИМ - Филолошки факултет, Скопје на име Маја Мицевска, Скопје. (51642)

Полиса

Полиса за животно осигурување бр.913232 издадена од Кроација Осигурување - Живот на име Мирче Танески, Охрид. (51711)
 Полиса бр. 11015518 на име Виктор Бошев, Битола. (51829)

Возачка дозвола

Возачка дозвола бр. Т1441507 на име Сашо Танев, Гевгелија. (51722)
 Возачка дозвола бр. Т1409377 на име Моника Димова, Неготино. (51742)
 Возачка дозвола бр. Т1928275 на име Убавка Чулеска, Прилеп. (51744)
 Возачка дозвола бр. Т1434957 на име Славчо Маринковски, Скопје. (51751)
 Возачка дозвола бр. Х1161371 на име Умер Османи, Скопје. (51752)
 Возачка дозвола бр. Х1190069 на име Иљаз Ибраими, Скопје. (51753)
 Возачка дозвола бр. Т1917763 на име Беќим Бејтула, Скопје. (51754)
 Возачка дозвола бр. Т0057316 на име Верица Насковска, Скопје. (51755)
 Возачка дозвола бр. Т1629537 на име Оливер Алексовски, Скопје. (51756)
 Возачка дозвола бр. Т1843277 на име Гоце Делчев Тодев, Скопје. (51757)
 Возачка дозвола бр. Т1884468 на име Петар Тасески, Скопје. (51758)
 Возачка дозвола бр. Т1826052 на име Горан Златановски, Скопје. (51759)
 Возачка дозвола бр. Т1139584 на име Александар Јовановски, Скопје. (51760)
 Возачка дозвола бр. Т1603211 на име Глигор Проданов, Струмица. (51765)
 Возачка дозвола бр. Т1374531 на име Сашо Стојчевски, Битола. (51842)

Возачка дозвола бр. U0005005 на име Блаже Љубиноски, Дебар. (51845)
 Возачка дозвола бр. Т1682313 на име Киро Маневски, Кочани. (51850)
 Возачка дозвола бр. Т1685652 на име Јовица Трпевски, Скопје. (51852)
 Возачка дозвола бр. Х1199800 на име Иса Пури, Скопје. (51853)

Сообраќајна дозвола

Сообраќајна дозвола бр.0158172 на име Живко Ѓорѓијоски, Кичево. (51780)
 Сообраќајна дозвола бр.1256366 на име Исак Јашари, Скопје. (51781)
 Сообраќајна дозвола бр.1331665 на име Зеќир Зеќири, Скопје. (51782)
 Сообраќајна дозвола бр.1066646 на име Звонимир Бошњак, Скопје. (51783)
 Сообраќајна дозвола бр.1112040 на име Орхан Османи, Скопје. (51784)
 Сообраќајна дозвола бр.1168618 на име Симе Новески, Скопје. (51785)
 Сообраќајна дозвола бр.0123658 на име Бучим Дооел Дпту, Радовиш. (51786)
 Сообраќајна дозвола бр.1269338 на име Исмаил Рамани, Скопје. (51787)
 Сообраќајна дозвола бр.3294928 на име Шпаркасе Лизинг Доо Дл, Скопје. (51788)
 Сообраќајна дозвола бр.0809112 на име Сали Зибер, Скопје. (51789)
 Сообраќајна дозвола бр.3314117 на име Џенгис Бајрам, Скопје. (51790)
 Сообраќајна дозвола бр.0798580 на име Никола Стојков, Битола. (51864)
 Сообраќајна дозвола бр.0431984 на име Катарина Павичевиќ, Скопје. (51865)
 Сообраќајна дозвола бр.3177938 на име Кујтим Хајрулаи, Струга. (51866)

ОГЛАСИ**ОПШТИНА ГАЗИ БАБА**

Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на Китановски Сашко од Скопје со адреса на ул. „Благоја Стефковски“ бр. 7, Скопје, поднесено под УП1 бр. 28-1547/2011 од 8.4.2011 година, врз основа на член 21 став (2) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл. весник на РСМ“ 174/21), а во врска со член 205 став 1 и член 209 од Законот за општа управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), го донесува следното

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ**

1. Се утврдува правен статус на бесправен објект семејна куќа, кој се наоѓа на ул.„Благоја Стефковска“ бр.7, Скопје на КП бр. 48/1 КО Маџари запишан во Имотен лист бр. 66389, кој објект е означен како:

- Број на зграда 2, влез 1, кат ПО, стан 1, намена на зграда - А1, намена на посебен дел– П, внатрешна површина 12 м², волумен / м³;

- Број на зграда 2, влез 1, кат ПРИЗ, стан 1, намена на зграда - А1, намена на посебен дел– СТ, внатрешна површина 34 м², волумен / м³;

на Република Северна Македонија

Огласи

- Број на зграда 2, влез 1, кат МА, стан 2, намена на зграда - А1, намена на посебен дел- СТ, внатрешна површина 30 м², волумен / м³;

2. Како носител на правото на сопственост на објектот од точка 1 од диспозитивот на ова решение се утврдува на Китановски Сашко од Скопје со адреса на ул. „Благоја Стефковски“ бр. 7, Скопје, ЕМБГ / на 1/1 идеален дел од објектот.

3. Составен дел на ова решение е геодетскиот елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект (геодетски елаборат за посебни намени), бр. 1201/129/04 од 31.3.2011 година изработен од „ГЕО ПРЕМЕР КАЉКОВ“ ДООЕЛ Скопје.

4. По правосилноста на ова решение истото претставува правен основ за запишување на правото на сопственост /сосопственост/ заедничка сопственост на објектот во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, а при запишувањето се прибележува дека објектот добил статус согласно со Законот за постапување на бесправно изградени објекти.

Образложение

Барателот Китановски Сашко од Скопје, поднесе барање УП1 бр. 28-1547/2011 од 8.4.2011 година, за утврдување на правен статус на бесправен објект семејна куќа, изграден на КП бр. 48/1 КО Мацари, Скопје.

Барателот со барањето достави:

- Копија од лична карта и сметки за јавни услуги;
- Изјава од Китановски Сашко од Скопје дека објектот е изграден пред донесување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, заверена кај нотар Дарко Стојкоски, заведена под број УЗП 14940/2021 од 1.9.2021 година;

- Геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправно изградени објекти бр. 1201/129/04 од 31.3.2011 година изработен од „ГЕО ПРЕМЕР КАЉКОВ“ ДООЕЛ Скопје;

- Имотен лист бр. 66389 од 7.9.2021 година издаден од Агенција за катастар на недвижности;

- Уверение за историски преглед на извршените запишувања за КП бр. 48/1 КО Мацари, заведено под број 1107-109/2021 од 13.1.2021 година, издадено од Агенција за катастар на недвижности.

Овој орган по службена должност:

- Изврши увид на самото место и состави записник за извршен увид УП1 бр. 28-1547/2011 од 31.10.2011 година и констатира дека објектот претставува градежна функционална целина;

- Утврди дека објектот се наоѓа на КП бр. 48/1 КО Мацари запишан во Имотен лист бр. 66389, каде што како носител на правото на сопственост на земјиштето е Апостолова Марија од Скопје, Миливоевиќ Златан и Република Македонија;

- Утврди дека се исполнети стандардите за геомеханика, односно од Советот на Општина Гази Баба не е донесена одлука за потенцијално нестабилна зона во подрачјето каде што се наоѓа бесправен објект;

- Издаде Урбанистичката согласност УП1 бр. 28-1547/2011 од 7.9.2021 година;

- Доказ за платен надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект извршен на 1.10.2021 година.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгледување на приложената документација, извршениот увид на лице место, увидот во урбанистичката согласност, констатира дека се исполнети условите за донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправниот објект.

Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство:

Против Решението на Градоначалникот на Општина Гази Баба за утврдување на правен статус на бесправен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Таксата согласно со Законот за административни такси во износ од 250 денари е наплатена и приложена со барањето.

Општина Гази Баба
Градоначалник,
Борис Георгиевски, с.р.
(51703)

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Општина Гази Баба, решавајќи по барањето на Ориѓановска Валентина од Скопје поднесено под број УП1 бр. 28-1272/2016 од 18.3.2016 година, врз основа на член 21 став (2) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл. весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16, 190/17 и „Сл. весник на РСМ“ 174/21), а во врска со член 205 став 1 и член 209 од Законот за општа управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), го донесува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС
НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ

1. Се утврдува правен статус на бесправен објект семејна куќа и помошен објект, кои се наоѓа на ул. „Товарник“ бр. 31А Скопје, КП 3886/1 КО Сингелик-1, запишан во Имотен лист бр.22512 и Имотен лист бр.23725 кој објект е означен како:

Број на зграда 1, влез 3, кат Пр, стан 1, намена на зграда А1-1, намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површина 11 м², волумен /м³;

Број на зграда 1, влез 1, кат К1, стан 1, намена на зграда А1-1, намена на посебен дел од зграда СТ, внатрешна површина 67 м², волумен /м³;

Број на зграда 1, влез 1, кат К1, стан 1, намена на зграда А1-1, намена на посебен дел од зграда П,П внатрешна површина 11 м², волумен /м³.

2. Како носител на правото на сопственост на објектот од точка 1 од диспозитивот на ова решение се утврдува Ориѓановска Валентина од Скопје, ул. „Товарник“ бр.31А Скопје, ЕМБГ / на 1/1 идеален дел од објектот.

3. Составен дел на ова решение е геодетскиот елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект (геодетски елаборат за посебни намени), бр. 0818-439/15-6 од 5.11.2015 година, изработен од АТ-АР ДОО Скопје и Анекс на геодетски елаборат за фактичка состојба на бесправно изградени објекти бр. 0818-439/15-7 од 7.4.2021 година, изработен од АТ-АР ДОО Скопје.

4. По правосилноста на ова решение истото претставува правен основ за запишување на правото на сопственост на објектот во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, а при запишувањето се прибележува дека објектот добил статус согласно со Законот за постапување на бесправни изградени објекти.

Образложение

Барателот Ориѓановска Валентина од Скопје, поднесе барање УП1 бр. 28-1272/2016 од 18.3.2016 година, за утврдување на правен статус на бесправен објект семејна куќа, означен на КП 3886/1 КО Сингелик-1.

Барателот со барањето достави:

- Копија од лична карта и сметки за јавни услуги;
 - Геодетски елаборат за фактичка состојба на бесправно изградени објекти бр.0818-439/15-6 од 5.11.2015 година, изработен од АТ-АР ДОО Скопје;
 - Анекс на геодетски елаборат за фактичка состојба на бесправно изградени објекти бр. 0818-439/15-7 од 7.4.2021 година, изработен од АТ-АР ДОО Скопје;
 - Изјава од Ориѓановска Валентина заверена кај нотар Ирфан Тахири заведена под број УЗП 9600/2021 на 6.7.2021 година во Скопје;
 - Имотен лист бр. 22512 од 15.9.2021 година издадени од Агенција за катастар на недвижности;
 - Имотен лист бр. 23725 од 15.9.2021 година издадени од Агенција за катастар на недвижности;
 - Уверение за историски преглед бр. 1107-3327/2021 од 22.4.2021 година издадени од Агенција за катастар на недвижности.

Овој орган по службена должност:

- Изврши увид на лице место и состави записник за извршен увид УП1 бр. 28-1272/2016 од 19.2.2018 година и констатира дека објектот претставува градежна функционална целина;

- Утврди дека на КП 3886/1 КО Сингелиќ-1, запишана во Имотен лист бр. 22512, каде како носител на правото на сопственост на земјиштето е Данила Крстевска од Скопје, Ориѓански Сашко од Скопје и Ориѓановска Валентина од Скопје и бр. 22512, каде како носител на правото на сопственост на објектот е Данила Крстевска од Скопје, Ориѓански Сашко од Скопје и Ориѓановска Валентина од Скопје;

- Утврди дека се исполнети стандардите за геомеханика, односно од Советот на Општина Гази Баба не е донесена одлука за потенцијално нестабилна зона во подрачјето каде што се наоѓа бесправен објект;

- Издаде урбанистичката согласност со број УП1Бр. 28-1272/2016 од 16.9.2021 година;

- Доказ за платен надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект извршен на 13.10.2021 година.

Градоначалникот на Општина Гази Баба, по разгледување на приложената документација, извршениот увид на самото место, увидот во урбанистичката согласност, констатира дека се исполнети условите за донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправниот објект.

Врз основа на гореизнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство:

Против Решението на Градоначалникот на Општина Гази Баба за утврдување на правен статус на бесправен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Таксата согласно со Законот за административни такси во износ од 250 денари е наплатена и приложена со барањето.

Општина Гази Баба
 Градоначалник,
 Борис Георгиевски, с.р.
 (51705)

ЈАВНИ НАБАВКИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19031/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија**

I.1.2) Адреса: „Водњанска“ бр.17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Сашо Тодоровски адреса на е-пошта: sasotodorovski2@yahoo.com телефон/факс: 02/3 147-900

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: **Компресор за акселератор (2)**

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **ЈЗУ-УКРО-Скопје**

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис

42123000-7 - Компресори

Основен предмет на јавната набавка-Дополнителен поимник Шифра Опис

FG10-9 - За определена употреба, за други употреби, За надворешна употреба

Спореден предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис

42990000-2 - Разновидна машинерија за посебна намена

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

Огласи

- IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност:
 ДРД Образец

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 24.11.2021 година во 12:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 18.11.2021 година во 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 година во 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.11.2021 година во 12:00 часот, место: ЈЗУ-УКРО Скопје
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19032/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

- I.1) Податоци за договорниот орган
 I.1.1) Назив на договорниот орган: Универзитет во Тетово
 I.1.2) Адреса: Илинденска бб

- I.1.3) Град и поштенски код: Тетово - 1200
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Газменд Дехари адреса на е-пошта: gazmend.dehari@unite.edu.mk телефон / факс: 044/356-500
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Мобилна телефонија

- II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Универзитет во Тетово
 II.3) Секторски договор: Не
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка Не
 II.6) Електронски каталог: Не
 II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
 Шифра Опис
 64000000-6 - Поштенски и телекомуникациски услуги
 II.9) Делива набавка: Не
 II.10) Рамковна спогодба: Не
 II.11) Алтернативни понуди Не
 II.12) Времетраење на договорот:
 Период во месеци: 24
 II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 23.11.2021 година во 12:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 17.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 23.11.2021 година во 12:00 часот, место: Универзитет во Тетово Ул. „Илинденска“ б.б.. 1200, Тетово

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19035/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Делчево

I.1.2) Адреса: ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1

I.1.3) Град и поштенски код: Делчево - 2320

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Стефанија Стојчевска, адреса на е-пошта: g_stefanija@yahoo.com телефон/факс: 033 411 550

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општина јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка и испорака на електрични материјали

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.200.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

во тендерска документација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

31000000-6 - Електрични машини, апарати, опрема и потрошен материјал; осветлување

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне 11.12.2021

се планира да заврши 10.12.2022

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

Огласи

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Да, ДРД Образец

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 24.11.2021 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 18.11.2021 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 89 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.11.2021 година, во 9:00 часот, место: сала за состаноци на општината

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19038/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Јордан Мијалков“ бр 50б

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Влатко Китановски, адреса на е-пошта: mz.infra.nabavno@mzi.mk телефон/факс: 02/2449630; 02/2449741; 02/2449038/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Модернизација на перонско осветлување

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: дадено во тендерската документација

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: даден во тендерската документација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

31527200-8 - Надворешно осветлување

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 23.11.2021 година во 11:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 17.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 23.11.2021 во 11:00 часот, место: Дирекција на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија-Скопје, улица „Јордан Мијалков“ број 506, 1000 Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 8.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19043/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Акционерско друштво „Медиумска информативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост

I.1.2) Адреса: кеј. Димитар Влахов бр.4

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Видосава Димова, адреса на е-пошта: vida.dimova@mia.mk телефон/факс: 02/2461600/222

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот – Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Хостирање на виртуелна инфраструктура од серверски оператор и закупување на интернет линија

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 230.000,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

51000000-9 - Услуги за инсталирање (освен софтвер)

64000000-6 - Поштенски и телекомуникациски услуги

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 3

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

Огласи

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

Референтна листа од минимум 3 (три) тековни или реализирани договори за изнајмување Infrastructure as a Service (IaaS) услуга во податочните центри на Понудувачот лоцирани на територијата на Република Северна Македонија

- со образовните и професионални квалификации на давателот на услуги или на изведувачот на работи или на неговиот менаџерски кадар, под услов тие да не се евалуираат како критериум за избор на најповолна понуда:

Да има вработено или ангажирано стручен ИКТ кадар од најмалку 2 (две) лица со соодветни сертификати за виртуелизацијата платформа која ја нуди за изнајмување. - Минимум еден (1) сертифициран инженер за Microsoft Certified Solution Expert (MCSE) – Cloud Platform and Infrastructure; - Минимум еден (1) сертифициран инженер за Microsoft Certified Solution Associate (MCSA) – Office 365; - Минимум еден (1) сертифициран инженер за бекап решението што ќе го користи за предметната набавка. - Понудувачот да биде сертифициран провајдер на услуги од страна на производителот на платформата што ја користи за давање на услугата (Доказ – валиден сертификат)

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

Да има на располагање податочен центар кои ги доволуваат барањата од техничката спецификација - За целото времетраење на договорот понудувачот е должен складираните податоци асоцирани со cloud платформата на Договорниот орган локациски да ги чува на територијата на Република Северна Македонија освен за услугата Microsoft Office 365 Business Essentials. - Да има активен Microsoft SPLA провајдерски договор за лиценцирање на Microsoft продукти за целото времетраење на договорот за изнајмување на Cloud.

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

- ISO 9001 Quality management system (Систем за управување со квалитет) - ISO 27001 Information Security Management System (Систем за управување со безбедност на информации) - ISO 20001 IT Management System (Систем за управување со ИТ услуги) - ISO 22301 Business Continuity System (Систем за управување со деловен континуитет)

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 23.11.2021 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 17.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 23.11.2021 во 10:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 8.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19045/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА СКОПЈЕ-СКОПЈЕ

I.1.2) Адреса: ул. „Скупи-20“ бр. 56

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Божо Јовановски, адреса на е-пошта: javninabavki@pbskopje.org.mk телефон/факс: 30 95 603

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во котларата на договорниот орган

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

наведен во тендерската документација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основан предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

09000000-3 - Производи од нафта, горива, електрична енергија и од други извори на енергија

- П.9) Делива набавка: Не
- П.10) Рамковна спогодба: Не
- П.11) Алтернативни понуди: Не
- П.12) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12
- П.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
- III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
- III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
- III.4) Електронска постапка? Да
- III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
- IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
- IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
- IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
- IV.1.4) Авансно плаќање: Не
- IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
- IV.1.6) Резервирани договори: Не
- IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

- IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

- IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност - Лиценца за вршење на енергетска дејност, трговија на големо со Екстра лесно ЕЛ-1, издадена од Регулаторна Комисија за енергетика на Република Северна Македонија

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

• Економскиот Оператор треба да располага со минимум 5 (пет) цистерни, со баждарени протокомерачи

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 9.12.2021 година, 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 1.12.2021 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2021 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 9.12.2021 година, во 10:00 часот, место: Во просторија на ЈЗУ Психијатриска Болница „СКОПЈЕ“ - Скопје со седиште на ул. „Скупи-20“ бр.56, Скопје

V.5) Дополнителни информации /

V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година.

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА****ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ****ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19046/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Бледски договор“ б.б. Скопје

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓе Тошиќ, адреса на е-пошта: tosic@bolnica.org.mk телефон/факс: 02/30 87 410/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Завоен медицински потрошен материјал⁴

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

33140000-3 - Медицински потрошен материјал

II.9) Делива набавка: Да

Огласи

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
Сите делови

- Дел број. Опис на делот за набавка
1. 1 Антиемболиски чорапи
 2. 2 Капа хируршка беретка за една употреба
 3. 3 Стерилан сет за колк
 4. 4 Фластер хипоалергенски хартиен
- II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди: Не
II.12) Времетраење на договорот:
Период во месеци: 12
II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]
IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.1.6) Резервирани договори: Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
- Документ за регистрирана дејност:
- Решение за промет на големо со медицински средства и дека е запишан во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински средства согласно одредбите од Законот за лековите и медицински средства.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 23.11.2021 година во 9:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 17.11.2021 година во 15:30 часот
V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 година во 15:30 часот
V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 23.11.2021 во 9:00 часот, место: ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје, ул. „Бледски договор“ б.б. Скопје
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 8.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19047/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

- I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЈЗУ Центар за јавно здравје - Струмица**
I.1.2) Адреса: ул. „Панче Пешев“ б. б.
I.1.3) Град и поштенски код: Струмица - 2400
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Ѓорѓи Терзиев, адреса на е-пошта: gogamicro@hotmail.com телефон/факс: 034324495
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: **Набавка на лаборатор. амбалажа и стакларија (сукцесив. набавк)**

- II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: франко магазин во просториите на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Струмица
II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис
38000000-5 - Лабораториска, оптичка и прецизна опрема (со исклучок на стаклена опрема)

П.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Петриеви садови(пластични,стерилни) – со дијаметар на отворот од 90 мм со отстапување до 0.5 мм

2. Петриеви садови(пластични,стерилни) - со дијаметар на отворот 60 мм со отстапување до 0.5 мм

3. Петриеви садови(пластични,стерилни) – со дијаметар на отворот од 120 мм со отстапување до 0.5 мм

4. Стерилни брисеви(дакронски или рајонски) ,во цврста пластична епруветка со дијаметар од 10 до 15 мм и со должина од 120 до180 мм ,и со ширина на врвот од 4 до 5 мм

5. Скутули за фецес,со лажиче ,пластични,стерилни за волумен од 10 до 50 мл

6. Стерилни пластични чаши за урина,единечно пакувани за волумен од 30 до 70 мл

7. Вакуум епрувети за серум,стерилни, со волумен од 6 мл до 10мл

8. Стерилни игли за вакуум епрувети, 21 или 22 G со должина од 30 до 40 мм Понудените игли да се компатибилни со вакуум епруветите од став 7

9. Пластични продолжетоци за пипети од 0,1 мл до 1 ml ,нестерилни.

10. Пластични продолжетоци за пипети од 10 мл до 200 мл ,нестерилни.

11. Пластични ези ,стерилни ,за еднократна употреба ,со јамка за волумен од 10мл-со отстапување од ± 1 мл и со спротивен шилест убоден дел

12. Ракавици -латекс за еднократна употреба -L ,нестерилни

13. Ракавици -латекс за еднократна употреба –M ,нестерилни

14. Ракавици -латекс за еднократна употреба –S ,нестерилни

15. Пластични вреќи за автоклав (од 50 до 100 л.) Вреќите да издржуваат температура на автоклавирање од 120 до 140 степени целзиусови

16. Пластични Л – стапчиња ,стерилни,со должина на дршката од 10 до 20 цм , и со должина на хоризонталниот дел од 3 до 7 цм.

17. Стерилни ,пластични,кеси за стомахер со следните димензии. Ширина од 130 до 150 мм Висина од 250 до 300 мм Волумен од 350 до 450 мл

18. Хартија за стерилизација Состав: Креп. Тежина 60 gr/m2, да ги поднесува сите фази на стерилизација. Материјалите да бидат еквивалентни на бараните со дозволено отстапување на димензиите од ± 3%. Материјалите да бидат еквивалентни изработени според стандард МКС EN ISO 11607-1:2010, 11607-2:2007 и МКС EN 868-2:2009 , димензија - 100cm x 100cm

19. Памучна вата

20. Дезинфициенс - за раце , со најмалку бактерицидно,туберкулоцидно,фунгицидно и виروцидно дејство-со минимум ефикасност од 90 % (готов за употреба,без разредување)

21. Дезинфициенс за работни површини ,со најмалку бактерицидно,спороцидно,туберкулоцидно,фунгицидно и вироцидно дејство-со минимум ефикасност од 90 % -концентрат,за накнадно разредување-

22. Мембран филтри ,од целулозен естер ,со дијаметар од 47 до 50 мм и со пори 0,45µm со испечатена мрежа, без инхибирачки супстанции (стерилни ,единечно пакувани)

23. Покровни стакла -18x18 мм со отстапување до ± 0.2 мм

24. Стерилни брисеви (дакронски или рајонски) во цврста пластична епруветка со метален носач и со ширина на врвот од 2 до 3 мм,погодни за земање на уретрални брисеви.

25. Стаклени шишиња со широко грло, со волумен од 1 литар , од боросиликатно стакло , со затварачи. Да се отпорни на температура на автоклавирање од 120 степени целзиусови (шишето и капачето)

26. Стаклени шишиња со широко грло ,со волумен од 500 мл , од боросиликатно стакло , со затварачи. Да се отпорни на температура на автоклавирање од 120 степени целзиусови (шишето и капачето)

27. Дурхамови цевчиња 35 до 50 мм x 5 мм

28. Четки за миење на стакларија со краен дел од сунѓер ,со димензија на делот за четкање од 130 мм и дијаметар од 70 мм

29. Четки за миење на стакларија со краен дел од сунѓер ,со димензија на делот за четкање од 110 мм и дијаметар од 50 мм

30. Четки за миење на стакларија со краен дел од сунѓер ,со димензија на делот за четкање од 130 мм и дијаметар од 40 мм

31. Четки за миење на стакларија со краен дел од сунѓер ,со димензија на делот за четкање од 125 мм и дијаметар од 20 мм

П.10) Рамковна спогодба: Не

П.11) Алтернативни понуди Не

П.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

П.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

Огласи

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

Потврда за регистрирана дејност и Да се пратат мостри или упатување до веб – каталог.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 23.11.2021 година, 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 17.11.2021 година, 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 година, 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 23.11.2021 година, во 9:00 часот, место: ул. Панче Пешев бр.66, Струмица

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 8.11.2021 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19057/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: КПУ ИДРИЗОВО

I.1.2) Адреса: с. Идризово

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1040

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Симона Басталиќ, адреса на е-пошта: simona.bastalik@kpuidrizovo.gov.mk телефон/факс: 075330184/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Јавен ред и безбедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Електро и водоводни материјали

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: КПУ-КПД Идризово

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Наведено во тендерската документација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

II.9) Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

39715000-7 - Греачи за вода и греење за згради; опрема за водовод

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛИ

2. ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛИ

3. ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И АЛАТ

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најполна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Документ за регистрирана дејност

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 9.12.2021 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 1.12.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 9.12.2021 во 10:00 часот, место: КПУ-КПД Идризово, ул. „1“ бр. 4а, с. Идризово, Нова Колонија, Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 8.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19061/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: КПУ ИДРИЗОВО

I.1.2) Адреса: с. Идризово

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1040

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Симона Басталик, адреса на е-пошта: simona.bastalik@kpuidrizovo.gov.mk телефон/факс: 075330184/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Јавен ред и безбедност

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 16 Услуги за отстранување на отпадни води и на смет; санитарни и слични услуги

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: КПУ-КПД Идризово

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Наведено во тендерската документација

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

II.9) Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

90670000-4 - Услуги за дезинфекција и истребување во урбани или рурални области

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Да

Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи Не

Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор

Времетраење на рамковната спогодба Период во години: 2

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24 или 730 дена

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

Огласи

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Документ за регистрирана дејност - Копија од Решението/дозволата за вршење на дејност дезинфекција, дезинсекција и дератизација согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, издадена од Министерство за здравство. - Копија од Решението/дозволата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата согласно Законот за здравјето на растенијата, издадена од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

IV.2.3) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

- ISO 9001:2015 стандард за систем за управување со квалитет или еквивалент; • ISO 45001:2018 стандард за систем со управување со безбедност и здравје при работа или еквивалент.

- Стандарди за управување со животна средина:

- ISO 14001 : 2015 систем со управување за заштита на животна средина или еквивалент;

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 23.11.2021 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 17.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 19.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 23.11.2021 во 10:00 часот, место: КПУ-КПД Идризово, ул. „1“ бр. 4а, с. Идризово, Нова Колонија, Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 8.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19062/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ДСД Н.Х. Орде Чопела - Прилеп

I.1.2) Адреса: ул. „Самоилова“ бр. 41

I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Патриција Ристеска, адреса на е-пошта: dsdordecopelapp@t.mk телефон/факс: 048/414-523

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на прехранбени производи

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ДСД „Н.Х. Орде Чопела“, улица Самоилова бр 41 Прилеп

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

15000000-8 - Прехранбени производи, пијалаци,

тутун и сродни производи

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:

Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Набавка на свежо месо

2. Набавка на замрзнато пилешко месо

3. Свежа и замрзната риба

4. Преработки од месо и сувомеснати производи

5. Разни прехранбени производи

6. Млеко и млечни производи

7. Леб

8. Бурек и бели пецива

9. Земјоделски производи

10. Јајца од кокошка

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Решение од Агенцијата за храна и ветеринарство на Р.Македонија за регистрирање во Регистарот на објекти и оператори со храна ЗА СИТЕ ДЕЛОВИ, ОСВЕН ЗА ДЕЛ 9 - Решение од Агенцијата за храна и ветеринарство на Р.Македонија за одобрување на оператор со храна и објект за производство, обработка и манипулација со храна од животинско за дел 1, дел 2, дел 3, дел 4, дел 6 и дел 10

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

Да биде обезбедено возило со комора за замрзнување и одржување на температура.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 24.11.2021 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 18.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.11.2021 во 10:00 часот, место: ДСД ОРДЕ ЧОПЕЛА ПРИЛЕП УЛИЦА САМОИЛОВА БР 41

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 9.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19063/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ Таки Даскало - Битола

I.1.2) Адреса: ул. „Борис Кидрич“ бр.37

I.1.3) Град и поштенски код: Битола - 7000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Јордан Чавлески адреса на е-пошта: jcvleski@gmail.com телефон/факс: 075/371-689

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Реконструкција на училишните терени и училишниот двор

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.813.559,00

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: СОУ „Таки Даскало“ - Битола

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Реконструкција на училишните терени и училишниот двор согласно изработениот основен проект.

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис

45000000-7 - Градежни работи

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот: 60 дена

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Не

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [15.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Да

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

Огласи

IV.1.6) Резервирани договори Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Да

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран. - Лиценца А за изведба на градби од прва категорија, издадена од Министерство за транспорт и врски и - Лиценца А за управител на градба, издадена од Министерство за транспорт и врски

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Извештај за билансот на состојба издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е регистриран:

- Да има остварено минимален годишен приход во износ од минимум 2.000.000,00 денари во последните 3 години (2018, 2019 и 2020) за секоја година поединечно.

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за просечниот годишен број на вработени кај давателот на услуги или изведувач на работи и за бројот на неговиот раководен кадар во последните три години:

- Економскиот оператор да вработува минимално 25 вработени во последните три години.

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

- Економскиот оператор да располага најмалку со по едно парче од следната техничка опрема: • Апарат за заварување од минимум 400А • Апарат за сечење на железо • Комбиниран ровокопач – натоварувач • Вибрационен ваљак за асфалт • Моторен вибро набивач-виброжаба со сила на тампонирање не помала од 10kN • Фреза за асфалт • Камион кипер • Финишер за асфалт

- со листа на работи, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација:

- Економскиот оператор да има минимално 5 успешно завршени градежни работи во последните 5 години со вредност не помала од 2.000.000,00 денари за секоја работа поединечно.

IV.2.5) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

- Имплементиран систем за квалитет

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 29.11.2021 година во 14:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.11.2021 година во 15:30 година

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 29.11.2021 година во 14:00 часот, место: СОУ „Таки Даскало“ - Битола

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19064/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ОУ.Коста Радин - Радовиш

I.1.2) Адреса: с.Подареш

I.1.3) Град и поштенски код: Радовиш - 92420

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Мане Манев адреса на е-пошта: manevmane@yahoo.com телефон/факс: 075/499-513

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Превоз на вработени за учебна 2021/2022год.

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 591.699,04

П.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)

П.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Општина Радовиш

П.3) Секторски договор: Не

П.4) Централно тело: Не

П.5) Групна набавка: Не

П.6) Електронски каталог: Не

П.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Превоз на вработени за учебна 2021/2022 год.

П.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис

60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на превоз на отпад)

П.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Дел 1 – Радовиш – Подареш и обратно.

2. Дел 2 – Ораовица – Подареш и обратно.

3. Дел 3 – Подареш – Јаргулица и обратно.

П.10) Рамковна спогодба: Не

П.11) Алтернативни понуди: Не

П.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12 или 365 дена

П.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД Образец - Лиценца за вршење на слободен / посебен линиски превоз на патници издадена од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија (ова се однесува на изведувачот и подизведувачите и важи за сите соодветни делови на предметот на набавката);

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 24.11.2021 година во 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 18.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 60 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.11.2021 година во 9:00 часот, место: Општина Радовиш

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19065/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈП Водовод и канализација - Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9 Скопје

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Вера Радовиќ Андрејевска, адреса на е-пошта: vera.radovik@vodovod-skopje.com.mk телефон/факс: 023073010

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Општи јавни услуги

Огласи

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Електро материјали

- II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
 II.3) Секторски договор: Водоснабдување
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Електронски каталог: Не
 II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: даден во тендерска документација
 II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
 Шифра Опис
 44300000-3 - Кабел, жици и сродни производи
 II.9) Делива набавка: Да
 Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:

Сите делови

- Дел број. Опис на делот за набавка
 1. Листа 1 – Скопски
 2. Листа 2 – Инструменти и релее
 3. Листа 3 - Осигурачи и табли
 4. Листа 4 – Кабли, папучи, клеми, материјал за монтажа
 5. Листа 5 – Галантерија, светилки, батерии
 6. Листа 6 – Резервни делови за термо-акумулациони печки (ТАП), греалки и бојлери
 7. Листа 7 – Резервни делови за фрекветни регулатори и софт статери
 II.10) Рамковна спогодба: Да
 Рамковна спогодба помеѓу повеќе договорни органи: Не
 Рамковната спогодба ќе се склучи со еден економски оператор
 Времетраење на рамковната спогодба: Период во месеци: 12
 II.11) Алтернативни понуди: Не
 II.12) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12
 II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност:
 - Документ - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 9.12.2021 година во 12:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 1.12.2021 година во 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2021 година во 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 180 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 9.12.2021 во 12:00 часот, место: ЈП Водовод и канализација Скопје, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 9, Скопје
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 9.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19066/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

- I.1) Податоци за договорниот орган
 I.1.1) Назив на договорниот орган: Македонска академија на науките и уметностите
 I.1.2) Адреса: Бул. „Крсте Мисирков“ бр.2
 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

- I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Ана Соколовска адреса на е-пошта: sokolovska@manu.edu.mk телефон/факс: 3 235-400
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

- II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Канцелариски материјали**
 II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 500.000,00
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: МАНУ
 II.3) Секторски договор: Не
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка: Не
 II.6) Електронски каталог: Не
 II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис
 30000000-9 - Канцелариска и компјутерска машинерија, опрема и набавки освен мебел и софтверски пакувања
 II.9) Делива набавка: Не
 II.10) Рамковна спогодба: Не
 II.11) Алтернативни понуди: Не
 II.12) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12
 II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

- III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

- IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори: Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност:
 Потврда за регистрирана дејност
 IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор
 - мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган: мостри за ставките 1, 2, 7, 63, 64, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 од прилог 5 – техничка спецификација и листа на цени

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

- V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
 V.2) Услови за доставување на понудите
 V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 24.11.2021 година во 15:00 часот
 V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 18.11.2021 година во 15:30 часот
 V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 година во 15:30 часот
 V.3) Период на важност на понудата: 90 дена
 V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.11.2021 година во 15:00 часот, место: МАНУ
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година

- ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
 ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
 ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19067/2021

- ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
 I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Прилеп
 I.1.2) Адреса: ул. „Трајко Гарван“ бр. 51
 I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп - 7500
 I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Виолета Станојоска, адреса на е-пошта: vstanojoska@yahoo.com телефон/факс: 070225488/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потреби-те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Физичко обезбедување од Агенција за обезбедување на имот и лица

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 23 Истражни и безбедносни услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани возила

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Прилеп

II.3) Секторски договор: Не
II.4) Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Електронски каталог: Не
II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
Шифра Опис
75241000-7 - Услуги за јавна безбедност
75200000-8 - Обезбедување на јавни услуги
II.9) Делива набавка: Не
II.10) Рамковна спогодба: Не
II.11) Алтернативни понуди: Не
II.12) Времетраење на договорот: Период во месеци: 12
II.13) Прегходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не
IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не
IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:
- Документ за регистрирана дејност – образец ДРД

- Дозвола/Решение за физичко обезбедување во вид на услуги, издадена од Министерство за внатрешни работи

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

за поседување на мониторинг системот во Прилеп економскиот оператор треба да достави Изјава заверена на нотар дека мониторингот е во Прилеп; • изјава за поседување на дрегер за мерење на алкохол баждарен и во сопственост на ЕО, • изјава за поседување на минимум 2 патролни возила,

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производитите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:

- доставување на 3 (три) лиценци за техничко обезбедување од лица кои работат во мониторинг центарот со изјава заверена на нотар и изјава од ЕО дека тие лица се вработени кај него или ангажирани на друг начин со приложување на договор за деловно-техничка соработка, • приложување на Сертификат за одговорно лице на ЕО за заштита на лични податоци, • приложување на Сертификат за општествена одговорност кој гласи на Економскиот Оператор - изјава од ЕО дека гарантира време на интервенција во период од максимални 3-5 минути по дојава за направена штета по имотот или лицата на договорниот орган.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 24.11.2021 година во 9:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 18.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 180 дена

- V.4) Услови за отворање на понудите
 Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.11.2021 во 9:00 часот, место: ЈЗУ Општа болница со проширена дејност - Прилеп
 V.5) Дополнителни информации
 V.6) Датум на објава: 9.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ
 ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА
 ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ
 ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19068/2021

- ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
 I.1) Податоци за договорниот орган
 I.1.1) Назив на договорниот орган: СОУ „Гоце Делчев“, Валандово
 I.1.2) Адреса: ул. „Првوماјска“ 3 Валандово
 I.1.3) Град и поштенски код: Валандово - 2460
 I.1.4) Интернет адреса:
 I.1.5) Лице за контакт: Ѓорге Прочков, адреса на е-пошта: dsuvalandovo@t-home.mk телефон/факс: 034 382 031/
 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса
 I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
 Правни лица основани за задоволување на потреби-те од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

- II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Превоз на ученици за 2021/2022 година
 II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не
 II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндиранни возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)
 II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: СОУ Гоце Делчев ул.Првوماјска бр.3 Валандово
 II.3) Секторски договор: Не
 II.4) Централно тело: Не
 II.5) Групна набавка Не
 II.6) Електронски каталог: Не
 II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
 II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да
 Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник
 Шифра Опис
 60000000-8 - Транспортни услуги (со исклучок на превоз на отпад)
 II.9) Делива набавка: Да
 Број на делови за кои можат да се поднесат понуди:
 Сите делови
 Дел број. Опис на делот за набавка
 1. Богородица, Гевгелија, Грчиште, Марвинци, Балинци, Брајковци – Валандово и обратно
 2. Гопчели, Дедели- Валандово и обратно
 3. Казандол-Валандово и обратно

- II.10) Рамковна спогодба: Не
 II.11) Алтернативни понуди Не
 II.12) Времетраење на договорот:
 Или се планира да започне 1.12.2021
 се планира да заврши 10.6.2022
 Период во месеци: 6 или 180 дена
 II.13) Претходна проверка на пазарот? Не
- ДЕЛ III: ПОСТАПКА
 III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка
 III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
 III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
 III.4) Електронска постапка? Да
 III.5) Електронска аукција? Да
 ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
 IV.1) Гаранции и авансно плаќање
 IV.1.1) Гаранција на понудата: Не
 IV.1.2) Изјава за сериозност: Да
 IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
 IV.1.4) Авансно плаќање: Не
 IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
 IV.1.6) Резервирани договори Не
 IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не
 IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
 IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
 - изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН
 - потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
 - потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
 - потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
 - потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
 - Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
 IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор
 - Документ за регистрирана дејност:
 - Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран - Лиценца за вршење на посебен линиски превоз издадена од Министерството за транспорт и врски. - Дозвола за меѓуопштински линиски превоз согласно Закон за превоз во патниот сообраќај

Огласи

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не;

Изјава со опис на ангажиран технички персонал и технички органи без оглед дали тие непосредно му припаѓаат на економскиот оператор (во прилог да се достават копии од возачки дозволи)

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот;

Изјава дека понудените возила се слободни возила за посебен линиски превоз. Изјава со опис на возила за посебен линиски превоз на патници со исполнување на минимално техничко експлоатационите услови (во прилог да се достави потврда за исполнување на условите од Правилникот за посебни техничко -експлоатациони услови за возило за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај) и регистарска ознака на возилото (доказ фотокопија од оригинал важечка сообраќајна дозвола и фотокопија од извод од лиценца за возилото за посебен линиски превоз);

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 24.11.2021 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 18.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.11.2021 во 10:00 часот, место: СОУ Гоце Делчев - Валандово

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 9.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19074/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: АД за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во државна сопственост

I.1.2) Адреса: „Орце Николов“ б.б.

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Дејан Стојковски адреса на е-пошта: dejan.stojkovski@posta.com.mk телефон/факс: 023105236

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од секторските дејности - Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

1.6.10. Пластични стеги на 2 години

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје

II.3) Секторски договор: Поштенски услуги

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

19520000-7 - Пластични производи

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД-образец

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган:

- економскиот оператор да достави мостри на производите кои се предмет на набавката, согласно техничка спецификација и Изјава. Се докажува со достава на: - мостри на производите кои се предмет на испорака, поткрепени со Изјава со која ги потврдува бараните карактеристики на стегите.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 24.11.2021 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 18.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 730 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.11.2021 година во 10:00 часот, место: просториите на Дирекција на АД Пошта на Северна Македонија Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 46, 1000 Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19075/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Клиника за кардиологија - Скопје

I.1.2) Адреса: Водњанска, 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Костадина Трајковска адреса на е-пошта: kostadinatrajkovska96@gmail.com телефон/факс: 078/356-844

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горенаведената адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот – Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Сервис за одржување на хигиена-тековно и генерално

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги - Категорија на услуга број: 14 Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: ЈЗУ Универзитетска Клиника за кардиологија - Скопје

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Детален опис е даден во Тендерската документација и Листата на цени која е прилог кон ТД.

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник Шифра Опис

90900000-6 - Услуги за чистење и хигиена

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

Огласи

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Потврда за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги:

- Да има извршено услуга од предметната набавка во последнитетригодини, со извршени минимален број на 3 услуги во последните три години.

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работите, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

- Да има најмалку 15 лица на располагање за извршување на предметната услуга.

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

- Да располага со машини за професионално чистење на под

IV.2.4) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет:

- ISO 9001:2015 - систем за управување со квалитет;

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 24.11.2021 година во 13:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 18.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 20.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 24.11.2021 година во 13:00 часот, место: ЈЗУ Универзитетска Клиника за кардиологија-Скопје

V.5) Дополнителни информации /

V.6) Датум на објава: 9.11.2021 година

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19076/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавна здравствена установа Универзитетска Клиника за Урологија, Скопје

I.1.2) Адреса: ул. „Водњанска“ бр. 17

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Милена Митрова, адреса на е-пошта: urologijaklinika@yahoo.com телефон/факс: 02/3227-877/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Санитетски материјали, игли шприцеви, стерилни ракавици.

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување со одложено плаќање

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

33140000-3 - Медицински потрошен материјал

II.9) Делива набавка: Да

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: Сите делови

Дел број. Опис на делот за набавка

1. Кобан завој димензии ширина 50 mm x 4.5m, кохезивен завој кој што се лепи сам за себе, а не за кожата и при негово поставување нема потреба од користење пинови, клипови и слично . Дозволени отстапувања +- 2% (кобан или еквивалентен), парче, количина 20

2. Хируршки универзален сет чаршафи - стерилен, составен од минимум: 1 прекривка за маса мин. 152 cm x 193cm со зајакнат апсорбирачки дел; 1 прекривка за Мајо масичка со зајакнат апсорбирачки дел мин. 75- cm x 141cm, 2 странични оперативни чаршафи мин. 75- cm x 93cm лепливи со зајакнат апсорбирачки дел мин. 37cm x 58cm; 1 долен оперативен чаршав мин. 175- cm x 183cm леплив со зајакнат апсорбирачки дел мин. 37cm x 65cm и држач за цевчиња; 1 горен оперативен чаршав мин. 152cm x 250cm леплив со зајакнат апсорбирачки дел мин. 37cm x 65cm и држач за цевчиња; 4 целулозни крпи мин. 34cm x 36cm (можно отстапување +/- 5%). Сетот треба да е изработен по стандард МКС EN 13795+A1:2013 или еквивалентно кој е назначен и на самиот производ. (+/- 5%), сет, количина 200

3. Стерилен TUR сет од полипропилен материјал со филм од 25µ (со апсорптивна моќ 405 ml/m² и брзина на апсорпција runoff 46%) и заштита од рефлексја на ОП светло – ("highperformance" за операции со висок ризик и обилна ескудација) Сетот се состои од :1. Тур прекривка да е со следните димензии мин. должина 210cm x мин. широчина во горниот дел 225 cm и во долниот дел мин. 260cm кој е составен од интегриран дел за нозе со min. 125 cm, перинеален отвор мин. 5 cm, супрапубичен отвор мин. 8 cm, дренажен отвор со напрсток без латекс, кеса за собирање на течност со вентил за сукција и мрежасто сито и екран, 2. едно парче прекривка за маса со зајакната зона од материјал филм/СМС мин. 150cm x мин. 190cm, 3. Минимум 2 апсорбирачки крпи обложени со Polyester и Plyolefin 30cmx40cm(+/-5%), 4. едно парче леплива трака 2,5x20/24 cm(+/-5%). Сетот треба да поседува EN 13795:2011 сертификат или МКС EN 13795 + A1: 2013 сертификат или еквивалентни. За параметрите апсорптивна моќ 405ml/m² и брзина на апсорпција runoff 46% отстапувањата може да бидат +/-5%. сет , количина 900

4. Сет комплет одело, индивидуално изготвено и спакувано, составено од блуза со V израз со двојно подврткани рабови со 2 цепа странично поставени во долниот дел и панталони со врвка. Изработени од мек неткаен текстил (4 слоен) -35 g/m²+3% пропустлив за воздух и термоизолациски двослоен материјал. Сетот треба да поседува EN 13795:2011 сертификат или МКС EN 13795 + A1: 2013 сертификат или еквивалентни. Величина Large. комплет, количина 100

5. СТЕРИЛНИ ХИРУРШКИ МАНТИЛИ - за еднократна употреба од петслоен СМММС материјал (полипропилен) непропустлив за течност и микроорганизми, со прозрачни и непропустливи зајакнати делови (од полипропилен) во различните зони на ракавите торакс и абдомен), големина L (минимум 120cm) изработени по стандард за висока заштита МКС EN 13795 + A1:2013, сет, количина 600

6. СТЕРИЛНИ ХИРУРШКИ МАНТИЛИ - за еднократна употреба од петслоен СМММС материјал (полипропилен) непропустлив за течност и микроорганизми, со прозрачни и непропустливи зајакнати делови (од полипропилен) во различните зони на ракавите, торакс и абдомен, големина XL (минимум 140cm) изработени по стандард за висока заштита МКС EN 13795 + A1:2013, сет, количина 900

7. Стерилна инцизииска фолија , полиуретанска со полиакрилатна лепенка, без латекс 35cm x40cm +5%, парче, количина 20

8. Стерилна навлака за камера од полипропилен, телескопско навлекување и обратно – кабелско навлекување 14cm x250 cm +/-5%, парче, количина 1000

9. Хартија во ролна димензија 70 x70 cm, перфорирана, за покривање на медицински столови, двослојна, од едната страна пластифицирана и непропустлива, да не се кине лесно кога ќе се налие со вода, должина на ролна 70 метри (+/- 5%), парче, количина 350

10. Презервативи – изработени од природен латекс, со лубрикант, без резервоар, рок на траење минимум 2 години, за медицинска употреба за сонда на ехо. парче, количина 1200

11. Нестерилни хируршки престилки изработени од полиетилен, 80cmx160cm +5%, парче, количина 1200

12. Самолепливи ПВЦ простирки за отстранување нечистотија пред ОП сала минимум 30 слојни, 115cm x60cm +/- 5%, парче , количина 80

13. Фластер од неткаен текстил во ролна, ширина 10cm (изработен од 100% полиестер со површинска маса 50g/m² со акрилно лепило со површинска маса 25g/m² со заштитна хартија од задна страна која обележана за полесно сечење и има пресек на средината) ,должина 10m ±3%-, парче, количина 200

14. Фластер од неткаен текстил во ролна, ширина 10cm (изработен од 100% полиестер со површинска маса 50g/m² со акрилно лепило со површинска маса 25g/m² со заштитна хартија од задна страна која обележана за полесно сечење и има пресек на средината) ,должина 10m ±3%-, парче, количина 150

15. Фластер од неткаен текстил во ролна, ширина 20cm (изработен од 100% полиестер со површинска маса 50g/m² со акрилно лепило со површинска маса 25g/m² со заштитна хартија од задна страна која обележана за полесно сечење и има пресек на средината) ,должина 10m ±3%, парче, количина 70

16. ЛЕПЕНКА ЗА РАНА СТЕРИЛНА 10x9 cm -со внатрешно вливливо перниче со дим.60x50mm од 100% вискоза со голема моќ на упивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка тканина од 100% полиестер со леплив нанос (можно отстапување на бараните димензи од +/-3%), парче, количина 300

17. ЛЕПЕНКА ЗА РАНА СТЕРИЛНА 15X9cm -со внатрешно вливливо перниче со дим.100x50mm од 100% вискоза со голема моќ на упивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка тканина од 100% полиестер со леплив нанос (можно отстапување на бараните димензи од +/-3%), парче, количина 150

18. ЛЕПЕНКА ЗА РАНА СТЕРИЛНА 20X10cm -со внатрешно вливливо перниче со дим.150x60mm од 100% вискоза со голема моќ на упивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка тканина од 100% полиестер со леплив нанос (можно отстапување на бараните димензи од +/-3%), парче, количина 100

19. ЛЕПЕНКА ЗА РАНА СТЕРИЛНА 25X10cm -со внатрешно вливливо перниче со дим.190x60mm од 100% вискоза со голема моќ на упивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка тканина од 100% полиестер со леплив нанос (можно отстапување на бараните димензи од +/-3%), парче, количина 200

20. Стерилни хируршки четки за миење раце – со полиетиленски влакна и сунѓер, должина 90 mm x ширина 50mm +/-5%, парче, количина 50

21. Нестерилни подлоги за болни мин. 60cm x 90cm, целулозна вата, обложена од едната страна со непропустлив и пластифициран слој и неткаен текстил од внатрешна страна. Впивливост min.2000ml (+/- 5%), парче, количина 2500

22. Стерилни скалпели од нерѓосувачки челик големина бр. 21, парче, количина 2000

23. Стерилни скалпели од нерѓосувачки челик големина бр. 23, парче, количина 2000

24. Стерилни скалпели од нерѓосувачки челик големина бр. 11, парче, количина 4000

25. Стерилни скалпели од нерѓосувачки челик големина бр. 10, парче, количина 1000

26. ПВЦ дводелен шприц без игла 2 ml, парче, количина 10.000

27. ПВЦ дводелен шприц без игла 5 ml, парче, количина 30.000

Огласи

28. ПВЦ дводелен шприц без игла 10 ml, парче, количина 30.000

29. ПВЦ дводелен шприц без игла 20 ml, парче, количина 20.000

30. ПВЦ шприц без игла со клун во форма на конус 50-60 ml, парче, количина 1000

31. Стерилни инсулински игли од нерѓосувачки челик и полипропилен 0,45X13mm +/-5%, парче, количина 300

32. Стерилни обични остри игли од нерѓосувачки челик и полипропилен 0,9 x 40mm +/-5%, парче, количина 30.000

33. Стерилни остри игли од нерѓосувачки челик и полипропилен - 0,8 x 40 mm +/-5%, парче, количина 10.000

34. Стерилни остри игли од нерѓосувачки челик и полипропилен - 1,2x 40 mm +/-5%, парче, количина 20.000

35. Стерилни игли за вакум епрувети со навртка, од нерѓосувачки челик и полипропилен, стерилни за еднократна употреба 21 G 0.8 mm X 38 mm +/-5%, парче, количина 500

36. Пластичен адаптер – холдер за игли (адаптерот да одговара на понудените игли и епрувети од ставка 61), парче, количина 10

37. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно напудрени -. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, со микрорапава површина Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно); Должина на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кинење 9N Ниво на алергени - протеини под ниво на детекција $\leq 28 \mu\text{g/g}$ по ракавица (Lowgu метод), вредностите се докажуваат со сертификат издаден од независни лаборатории Произведени без Mercapto и Thiuram акцелератори- да се достави сертификат од независна лабораторија Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат аудит. Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89/686/ЕЕС. Димензија: од 6,5 , пар, количина 910

38. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно напудрени -. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, со микрорапава површина Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно); Должина на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кинење 9N Ниво на алергени - протеини под ниво на детекција $\leq 28 \mu\text{g/g}$ по ракавица (Lowgu метод), вредностите се докажуваат со сертификат издаден од независни лаборатории Произведени без Mercapto и Thiuram акцелератори- да се достави сертификат од независна лабораторија Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат аудит. Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89/686/ЕЕС. Димензија: од 7,0, пар, количина 3.500

39. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно напудрени -. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, со микрорапава површина Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно); Должина на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кинење 9N Ниво на алергени - протеини под ниво на детекција $\leq 28 \mu\text{g/g}$ по ракавица (Lowgu метод), вредностите се докажуваат со сертификат издаден од независни лаборатории Произведени без Mercapto и Thiuram акцелератори- да се достави сертификат од независна лабо-

раторија Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат аудит. Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89/686/ЕЕС. Димензија: од 7,5, пар, количина 5000

40. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно напудрени -. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, со микрорапава површина Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно); Должина на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кинење 9N Ниво на алергени - протеини под ниво на детекција $\leq 28 \mu\text{g/g}$ по ракавица (Lowgu метод), вредностите се докажуваат со сертификат издаден од независни лаборатории Произведени без Mercapto и Thiuram акцелератори- да се достави сертификат од независна лабораторија Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат аудит. Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89/686/ЕЕС. Димензија: од 8,0, пар, количина 4000

41. Стерилни хируршки ракавици од латекс, лесно напудрени . Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, со микрорапава површина Дебелина на дланка max. 0.14mm (единечно); Должина на ракавица min. 260 mm; AQL max.1,0, сила при кинење 9N Ниво на алергени - протеини под ниво на детекција $\leq 28 \mu\text{g/g}$ по ракавица (Lowgu метод), вредностите се докажуваат со сертификат издаден од независни лаборатории Произведени без Mercapto и Thiuram акцелератори- да се достави сертификат од независна лабораторија Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат аудит. Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89/686/ЕЕС. Димензија: 8,5, пар, количина 2000

42. Стерилни хируршки ракавици од латекс без талк . Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, Обложени од внатре со синтетички слој, микрорапава површина Дебелина во пределот на дланката 0.19-0.23mm (единечно); Должина на ракавица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење минимум 12N Ниво на протеини $< 10 \mu\text{g/g}$ по ракавица (Lowgu метод) – да се достави тест од независна лабораторија Тест на специфични алергени кои покажуваат ниво на специфични протеини $< 0.050 \mu\text{g/g}$ на ракавица под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат аудит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор и Тиурам (Thiuram) - да се достави сертификат од независна лабораторија Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89 Димензија: 6,5, пар, количина 500

43. Стерилни хируршки ракавици од латекс без талк Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, Обложени од внатре со синтетички слој, микрорапава површина Дебелина во пределот на дланката 0.19-0.23mm (единечно); Должина на ракавица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење мини-

мум 12N Ниво на протеини < 10 µg/g по ракавица (Lowry метод) – да се достави тест од независна лабораторија Тест на специфични алергени кои покажуваат ниво на специфични протеини <0.050 µg/g на ракавица под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат аудит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор и Тиурам (Thiuram) да се достави сертификат од независна лабораторија. Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89 . Димензија: 7,0, пар, количина 2000

44. Стерилни хируршки ракавици од латекс без талк. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, Обложени од внатре со синтетички слој, микрорапава површина Дебелина во пределот на дланката 0.19-0.23mm (единечно); Должина на ракавица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење минимум 12N Ниво на протеини < 10 µg/g по ракавица (Lowry метод) – да се достави тест од независна лабораторија Тест на специфични алергени кои покажуваат ниво на специфични протеини <0.050 µg/g на ракавица под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат аудит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор и Тиурам (Thiuram) да се достави сертификат од независна лабораторија Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89 . Димензија: 7,5, пар, количина 3000

45. Стерилни хируршки ракавици од латекс без талк. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, Обложени од внатре со синтетички слој, микрорапава површина Дебелина во пределот на дланката 0.19-0.23mm (единечно); Должина на ракавица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење минимум 12N Ниво на протеини < 10 µg/g по ракавица (Lowry метод) – да се достави тест од независна лабораторија Тест на специфични алергени кои покажуваат ниво на специфични протеини <0.050 µg/g на ракавица под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат аудит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор и Тиурам (Thiuram) да се достави сертификат од независна лабораторија Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89 . Димензија: 8,0, пар, количина 2000

46. Стерилни хируршки ракавици од латекс без талк. Анатомска форма, со превртен раб, закривени во пределот на прстите, Обложени од внатре со синтетички слој, микрорапава површина Дебелина во пределот на дланката 0.19-0.23mm (единечно); Должина на ракавица 270mm/min; AQL 0,65; сила при кинење минимум 12N Ниво на протеини < 10 µg/g по ракавица (Lowry метод) – да се достави тест од независна лабораторија Тест на специфични алергени кои покажуваат ниво на специфични протеини <0.050 µg/g на ракавица под ниво на детекција – вредноста мора да се докаже со FITkit test спрема ASTM D7247 Производителот треба да ги исполнува BSCI стандардите или еквивалентни и да достави декларација за успешно поминат ау-

дит. Произведени без Меркапто (Mercapto) акселератор и Тиурам (Thiuram) да се достави сертификат од независна лабораторија Задолжително да се достават примероци во оригинално пакување со индикатор за стерилизација Да се достави декларација за ускладеност на производот со директивите MDD 93/42 ЕЕС и PPE 89 . Димензија: 8,5, пар, количина 1000

47. Прегледни ракавици за високо ризични процедури од природен латекс со амбидекстрична форма, без талк, нестерилни, со превртен раб, со текстура по надворешната површина и хлорирана внатрешна површина. Дебелина на ракавиците: во пределот на прсти 0,40 мм, дланка 0,35 мм, раб (каф) 0,20 мм, должина од минимум 300 мм, сила на кинење минимум 33N. Ниво на латекс протеини под 15µg/g, пропусливост AQL 1.5. Ракавиците да бидат класифицирани како класа I согласно Директивата за медицински производи - MDD 93/42/ЕЕС и категорија III според Директивата за лично заштитно средство - PPE 89/686/ ЕЕС или еквиваленти, опфаќајќи ги стандардите или еквиваленти на EN 455 (1-4), EN 420, EN 388, EN 374, ASTM F1671 и ASTM D6978. Големина L , парче, количина 2.500

48. Стерилни "дупли систем" (2 пара) хируршки ракавици од латекс со анатомска форма, без талк, превртен раб со означена големина. Внатрешен пар на ракавици со темна боја (индикатор при кинење на надворешниот пар ракавици) со надворешна и внатрешна полимеризирана површина. Надворешен пар во светла боја, со микро текстура на надворешната страна и хлорирани на внатрешната површина. Должина на двата пара ракавици најмалку 285 мм, дебелина на двата пара ракавици минимум: во пределот на прсти 0.20-0.22 мм, дланка 0.19-0.21 мм и предел на каф 0.15-0.16 мм, сила на кинење минимум 13.25N и (AQL) ≤ 0.65. Стерилизирани со гама зраци. Ракавиците да бидат класифицирани согласно Директивата за лично заштитно средство - PPE 89/686/ ЕЕС и како Па класа според Директивата за медицински производи - MDD 93/42/ЕЕС или еквиваленти, опфаќајќи ги стандардите или еквиваленти на EN 455-1,-2-3-4, EN 420. Големина 7½, 8, 8½, пар, количина 250

49. Стерилни хируршки ракавици од латекс со анатомска форма, без талк, за микрохирургија, превртен раб со означена големина, надворешна (работна) хлорирана површина со текстура, а внатрешна со полимер-обложена површина. Должина на ракавиците од најмалку 285 мм, дебелина минимум: во пределот на прсти 0.18-0.19 мм, дланка 0.16-0.17 мм и предел на каф 0.14-0.15 мм, сила на кинење минимум 15.02N, (AQL) на 0.65 и стерилизирани со радијација. Ракавиците да бидат класифицирани согласно Директивата за лично заштитно средство - PPE 89/686/ ЕЕС и како Па класа според Директивата за медицински производи - MDD 93/42/ЕЕС или еквиваленти, опфаќајќи ги стандардите или еквиваленти на EN 455-1,-2-3-4, EN 420. Големина 7½, 8, 8½, пар, количина 250

50. Стерилни хируршки ракавици од латекс со анатомска форма, без талк, превртен раб со означена големина, надворешна текстурирана (работна) површина, а внатрешна со полимер-обложена површина. Должина на ракавиците од најмалку 285 мм, дебелина минимум: во пределот на прсти 0.23-0.24 мм, дланка 0.20-0.21 мм и предел на каф 0.18-0.19 мм, сила на кинење минимум 16.08N, (AQL) ≤ 0.65 и стерилизирани со гама зраци (R). Ракавиците да бидат класифицирани како Па класа согласно Директивата за медицински производи - MDD 93/42/ЕЕС и категорија III според Директивата за лично заштитно средство - PPE 89/686/ ЕЕС или еквиваленти, опфаќајќи ги стандардите или еквиваленти на EN 455-1,-2-3-4, EN 420, EN 374 и ASTM F1671. Големина 7½, 8, 8½, пар, количина 250

51. Медицински нестерилни прегледни ракавициза еднократна употреба изработени од латекс или нитрил, без талк. Величини М, L, XL. Ракавиците да се цврсти и еластични, да не се кинат лесно. Избраниот понудувач при првите нарачки да достави 20 пластични диспанзери држачи соодветни на понуденото кои може да се монтираат на сид. парче, количина 130.000

52. Хидрофибер облога со хидроколоиден слој за оперативна рана со димензии 9 x25 cm, парче, количина 50

53. Хидрофибер облога со хидроколоиден слој за оперативна рана со димензии 9x 35 cm, парче, количина 50

54. Хидрофибер облога со хидроколоиден слој АG јони за оперативна рана 9x25cm, парче, количина 30

55. Антибактериска хидрофибер облога со засилени нити, сребрени јони, ЕДТА и Бензентониум хлорид димензија должина 10cm x ширина 10 cm +/-5%, парче, количина 80

56. Антибактериска хидрофибер облога со засилени нити, сребрени јони, ЕДТА и Бензентониум хлорид димензија должина 15cm x ширина 15cm +/-5%, парче, количина 50

57. Стерилен фластер за прицврстување ИВ канила со димензија 9cm x 6cm од носечка ткаенина од 100% полиестер со 2/3 прорез на средината на фластерот и со блазеница со дим.20mm x 23mm од високо појитни вискозни влакна превлечени со перфориран полиетиленски филм кој не дава слепување со местото на убодот (+/- 5%), парче, количина 6000

58. Нестерилен фиксатор за фиксација на назогастрични и дуоденални сонди од неткаен полипропилен обложен со тенок силиконски слој, хипоалергено акрилатно лепило, без латекс, анатомски прилагоден, минимизира ризик од мацерирање, иритација и оштетување на кожа со димензии должина 8.0x ширина 8.7 cm (со најмало и најголемо отстапување во сите нумерички параметри од 5%), парче, количина 100

59. Нестерилен фиксатор за фиксација на уринарни катетри од неткаен полипропилен обложен со тенок силиконски слој од леплива страна, хипоалергено акрилатно лепило, без латекс со димензии должина 8.1cm x ширина 10.3 cm (со најмало и најголемо отстапување во сите нумерички параметри од 5%), парче, количина 100

60. Стерилен фиксатор за фиксација на сите перкутани катетери и дренажи со дијаметар од СН12-СН22. Оневозможува изместување, помрдување, свиткување како и ненамерно остранување. Содржи хидроколоиден слој со специјална влабнатина-лежиште за сместување на дрен или катетер, фиксирачки двојно лепливи крилца за фиксација на дрен или катетер во лежиште. Лепливи рабови од неткаен полипропилен обложен со тенок слој на силикон за заштита на околната кожа, без латекс, поединечно стерилно пакувани со димензии должина 9.1 cm x ширина 10 cm. (со најмало и најголемо отстапување во сите нумерички параметри од 5%), парче, количина 100

61. Стерилен сет од гази кој треба да содржи: минимум 6 парчиња компреса од газа должина 10cm и ширина 10cm, 20нитна +/- 5% минимум 16 слојна (истата да не го менува обликот при растегнување), и минимум 4 парчиња тампони од газа бр.3. Сетот треба да е изработен по стандард EN 140799(за газа), сет, количина 15.000

62. Стерилен сет за преврска – хирургија составен од 1 парче ватиранец должина 25cm x ширина 12cm +/-5%, 8 парчиња оперативска компреса од газа должина 20cm x ширина 10cm +/-5% минимум 12 слојна, минимум 6 парчиња тампон од газа број 3 со гумичка. Сетот треба да е изработен по стандард EN 14079 (за газа), сет, количина 100

63. Стерилен сет од минимум 2 оперативски компреси од газа должина 50cm x ширина 50 cm +/-5%, минимум 4 слојна, со рентген трака со ракохват, сет, количина 200

64. Стерилен сет со минимум 20 оперативски компреси од газа должина 20cm x ширина 10cm +/-5%, минимум 16 слојна, со рентген трака. Сетот треба да е изработен по стандард EN 14079 (за газа), сет, количина 200

65. Стерилен сет од минимум 2 оперативски компреси од газа должина 50cm x ширина 50 cm +/-5%, минимум 4 слојна, со рентген трака и ракохват, минимум 20 оперативски компреси од газа 20cm x 10 cm +/-5% минимум 16 слојна, со рентген трака, сет, количина 150

66. Чистач – сунѓерче за термокаутер кој се детектира на рентген,стерилно, со лепило на задната страна, димензија 5x5 cm, парче, количина 50

67. Кутивче со магнет за игли на операција, нумерирано со скала од 1 до 15, стерилно, парче, количина 50

68. Заштитна капа за собирање пот, за еднократна употреба, со вградена лента за апсорпција на потта, од неткаен текстил, со дел за затварање на вратот, ширина 17 cm, парче, количина 300

69. Заштитна капа за долга коса, шарена, од неткаен текстил и ластик на долниот дел, за еднократна употреба, парче, количина 1200

70. Стерилна вливлива крпа за раце во бела боја направена од полиестер и целулоза, со димензија 69x37cm (развиена површина) по две во сет, сет, количина 600

71. Хидрофибер полиуретанска пена облога со силиконски адхезивни рабови 10x25cm, парче, количина 60

72. Тенка хидрокоидна облога со дебелина до 1mm од повеќеслоен хидрокоид и пектин 15x15cm, парче, количина 100

73. Трослојни хируршки маски, со набори, непроѕирни, со стегач на нос, ластици за фиксација, за еднократна употреба, од неткаен текстил- полипропилен, парче, количина 30.000

74. Хируршка маска со врвки од непроткаен материјал во минимум 3 слоја, назален клип за фиксација,лента за анти-рефлекс и против замаглување на очилата и вграден визер за дополнителна заштита од течности. парче, количина 100

75. Респираторна маска со заштита KN95 која задржува аеросоли, честички прашина, смог, бактерии и полен. За повеќекратна употреба. Универзална големина. парче, количина 10.000

76. Хируршки стерилен сет за ендоскопски процедури составен од прекривка со димензија 175cmx240cm со кеса за собирање на течност и мрежасто сито -1парче, прекривка за маса со зајакната зона 100cmx150cm-1парче, прекривка 150x100cm-1 парче, абсорбирачки крпи 40x40-2 парчиња, една вазелинска компреса најмалку три пати импрегнирана со повидон јод 10x10cm, пластичен сад бубрежњак -1 парче, прекривка за обвивање 100x100cm-1парче. Дозволено отстапување од димензиите +/- 2%, сет, количина 100

77. Дводелни стерилни сукцидни кеси од транспарентен полиетилен, адхезивни со синтетиска гума и акрилат. Димензија 43x38cm +/-2%, парче, количина 300

78. Стерилен сет за трансплантација изработен од неткаен текстил и ПЕ фолија кој треба да содржи минимум: СОГЛАСНО ТЕХНИЧКАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА, СЕТ, КОЛИЧИНА 25

79. Стерилен сет за PNL (перкутана нефролитотомија) од полипропилен материјал (со абсорптивна моќ 405ml/m2 и брзина на апсорпција 1upoff 46%) и заштитата од рефлексивна на ОП светла-("highperformance" за операции со висок ризик и обилна ескудација). Сетото се состои од: 1.Прекривка со следните димензии мин.

Должина 335cm x мин. Широчина во горниот дел 260cm и во долниот дел 200cm, со абдоминален хируршки отвор 27cm x 33cm, перфорирани инцизијски фолија 14cm x 20cm, со интегрирана кеса за собирање на течности заедно со дренажна цефка и прекривка за потпирачот за раце. (+/-5%). 2. Бела целулозна крпа од неткаен материјал што апсорбира течности 90cm x 100cm. (+/-5%). 3. Прекривка за маса со зајакната зона од материјал филм/СМС мин. 150x190cm(+/-5%). 4. Прекривка за масичка со инструменти мин. 80cm x 145cm (+/-5%). 5. Минимум 4 апсорбирачки крпи обложени со Polyester и Polyolefin 30cmx40cm(+/-5%). сет, количина 25

80. Газа -100% хидрофилно белено памучно предиво, ширина 80cm, должина 100m, густина на ткаење мин.12/8 нишка на cm², тежина мин.27г/м², со сила на кинење хоризонтално 60N и вертикално 35N со апсорпција минимум 10,5г/г, топа, количина 150

81. Нестрилен заштитен мантил за еднократна употреба изработен од неткаен текстил од полипропилен со површина на маса 50gr/ м² ± 3%. Да е непропустлив за течност и микроорганизми. Со долги ракави со ластик на ракавот и со врвки за врзување од задна страна. Димензии L со мин. Должина 120cm. Димензии XL со мин. должина 140cm. парче, количина 3000

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 12

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Не

IV.1.2) Изјава за сериозност: Да

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

- Документ за регистрирана дејност – образец ДРД или потврда за регистрирана дејност - Решение за промет на големо со медицински средства согласно Законот за лекови и медицински средства.

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- мостри, опис и/или фотографии на производи кои се предмет на испорака, а чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган:

- Задолжително доставување на мостри за секој дел од техничката спецификација, а за ракавиците да се достави од секој дел по една мостра и плус една кутија од оригиналното пакување како би се видело дали кутиите поседуваат индикатор за стерилност кој ја опередува нивната без- Проспект со детален опис и фотографии од предметот на набавка, согласно барањата на описот од техничката спецификација, чија веродостојност економскиот оператор е должен да ја потврди доколку тоа го побара договорниот орган. (од проспектите треба да се утврди дали понудените стоки во целост одговараат на барањата утврдени во техничката спецификација). Во доставената документација (каталог, брошура да ги обележите понудените производи со маркер или заокружување, заради попрецизна детекција на истите...) - Со понудата да се достави детален технички опис на понудените материјали бедност за работа во хируршки гранки (да се достави кутија само за стерилните ракавици). - Согласно техничката спецификација, Задолжително доставување сертификати или уверенија во фотокопија издадени од надлежни органи за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите кои се нудат, што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите за оние ставки за кои е наведено во техничката спецификација, да се достават наведените сертификати или нивни еквиваленти.

- сертификати и извештаи издадени од надлежни тела за контрола за квалитет со признаена компетентност, а кои ја тестираат погодноста на производите што јасно била утврдена со упатувањата кон спецификациите и стандардите:

- За сите делови да достави -Решение/одобрение за ставање во промет на медицинско средство/готов лек/медицинско помагало. за секоја дел и ставка посебно, запишано во регистарот на медицински средства достапни во Р.М. издадено од надлежен орган во Р.М. (освен за дел бр. 12 -Camoleplivi ПВЦ prostirki), - За дел 77 Економскиот оператор за понудените стоки да достави одобрение/решение за ставање во промет на медицинско средство/готов лек/медицинско помагало или да достави потврда од МАЛМЕД дека доколку бидат избрани во некоја тендерска постапка МАЛМЕД ќе им издаде дозвола за увоз.

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 9.12.2021 година во 12:00 часот

Огласи

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 1.12.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 3.12.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 120 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 9.12.2021 во 12:00 часот, место: ЈЗУ Универзитетска Клиника за урологија 2 кат

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 9.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ

О Г Л А С ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: 19080/2021

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Скопје д.о.

I.1.2) Адреса: ул. „Даме Груев“ бр.14

I.1.3) Град и поштенски код: Скопје - 1000

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: Георги Барсов, адреса на е-пошта: gbarsov@yahoo.com телефон/факс: 075 254700/

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: на горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – член 9, став 1, алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавки на работи за ангажирање на трети лица за зимско одржување на државните патишта на територија на Подружница Скопје, Битола, Велес, Штип и Автопат

II.1.1) Објавување на проценета вредност: Не

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Реализирање, со какви било средства, утврдени од договорниот орган

II.2.1) Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Секторски договор: Не

II.4) Централно тело: Не

II.5) Групна набавка: Не

II.6) Електронски каталог: Не

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: Да

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра Опис

45000000-7 - Градежни работи

II.9) Делива набавка: Не

II.10) Рамковна спогодба: Не

II.11) Алтернативни понуди: Не

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 8

II.13) Претходна проверка на пазарот? Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Да

Дополнителни информации за причините за намалување на роковите на постапката за доделување на договор за јавна набавка

- договорниот орган има објавено претходно информативно известување Набавка на работи-ангажирање на трети лица за зимско одржување на државни патишта на територија на Под.Скопје,Битола,Велес,Штип и Автопат

III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена

III.4) Електронска постапка? Да

III.5) Електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: Да [2.00%]

IV.1.2) Изјава за сериозност: Не

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [5.00%]

IV.1.4) Авансно плаќање: Не

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

IV.1.6) Резервирани договори: Не

IV.1.7) Посета на локација/Преглед на придружна документација: Не

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи

- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност:

ДРД ОБРАЗЕЦ

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не:

на Република Северна Македонија

Огласи

Да располага односно да поседува со толкав број на обучен технички персонал-возачи и ракувачи за моторните возила и градежни машини со валидни возачки дозволи, со колкав број на моторни товарни возила и градежни машини ќе конкурира во оваа постапка.

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот:

За Соодветната техничка опрема (моторно товарно возило/градежна машина) да поседува сообраќајна книшка, за извршување на овој вид на работи, која ќе ги задоволува во целост карактеристиките дадени во Техничката спецификација од оваа постапка при што секое возило може да учествува само за еден дел (едно возило – еден пункт)

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 1.12.2021 година во 10:00 часот

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 23.11.2021 година во 15:30 часот

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: 25.11.2021 година во 15:30 часот

V.3) Период на важност на понудата: 90 дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите 1.12.2021 во 10:00 часот, место: Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: 9.11.2021

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР/ЕВИДЕНЦИИ



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29, Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2021 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово

ISSN 0354-1622

Цената на овој број е 190 денари.